



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220. за огласи 1032-Т-221.

Вторник, 31 декември 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. XIII

Цена на овој број е 160.— дин. — Преплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 3500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 26-010.

709.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1956 ГОДИНА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Завршната сметка за извршувањето на Буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1956 година со Законот за завршната сметка за извршувањето на Буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1956 година, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 40

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1956 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1956 година изнесуваат, и тоа:

I. по Сојузниот буџет:

Приходите Динари 176.705.711.876

Расходите Динари 209.083.497.398

Вишокот на расходите Динари 32.377.785.522

II. по претсметките на установите со самостојно финансирање:

Приходите Динари 3.563.148.616

Расходите Динари 3.318.384.917

III. по претсметките на посебните фондови:

на Фондот за унапредување на службата на царинската контрола

Приходите Динари 288.714.982

Расходите Динари 54.126.970

IV. по средствата доделени од резервата на федерацијата за буџетски расходи:

Приходите Динари 1.400.000.000

Расходите Динари 1.173.283.616

Член 2

Вишокот на извршените расходи над остварените приходи на Сојузниот буџет во износ од Динари 32.377.785.522 се покрива на товар на средствата формирани врз основа на одредбата од Главата

XXXVa на Сојузниот општествен план за 1954 година.

Член 3

Се одобрува Завршната сметка за извршувањето на Буџетот на Федеративна Народна Република Југославија за 1956 година сообразно со одредбата од членот 106 на Основниот закон за буџетите.

Член 4

Завршната сметка за извршувањето на Сојузниот буџет за 1956 година, заедно со завршните сметки на установите со самостојно финансирање, со завршната сметка на Фондот за унапредување на службата на царинската контрола и на средствата доделени од резервата на федерацијата за буџетски расходи од точ. II, III и IV на членот 1 од овој закон, е составен дел од овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

710.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК И ЗА МЕСНИОТ САМОПРИДОНЕС

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за општинскиот локален данок и за месниот самопридонес, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 36

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК И ЗА МЕСНИОТ САМОПРИДОНЕС

Член 1

Во Основниот закон за општинскиот локален данок и за месниот самопридонес („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55 и 19/57) по членот 1 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 1а

Општинските народни одбори се должни да пропишат општински локален данок на приходите од селското стопанство.

Нормата на општинскиот локален данок на приходите од селското стопанство не може да биде помала од 4% од катастарскиот приход од земјиштето ниту поголема од максималната норма што

ќе се определи со републички закон за општинскиот локален данок и за месниот самопридонес.

Член 16

Во границите меѓу минималната и максималната норма од членот 1а став 2 од овој закон општинскиот народен одбор ја определува нормата на општинскиот локален данок на приходите од селското стопанство за своето подрачје.

За одделни катастарски општини на своето подрачје општинскиот народен одбор може да пропише различни норми на општинскиот локален данок на приходите од селското стопанство.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

711.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕНОТ 36 ОД ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈАТА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измена на членот 36 од Законот за аграрната реформа и колонизацијата, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 37

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕНОТ 36 ОД ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за аграрната реформа и колонизацијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 101/47) членот 36 се менува и гласи:

„Се овластуваат народните републики да донесат прописи врз основа на кои ќе се расправат сите узурпации на државното земјиште, сите заземања на утрините, сите непризнаени делби од порано на селското земјиште и на земјиштата на бившите имотни заедници.

Постапката за расправање на узурпациите според одредбите од претходниот став треба да се заврши најдоцна до крајот на 1963 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

712.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ЦАРИНСКАТА КОНТРОЛА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измена на Законот за фондот за унапредување на службата на царинската контрола,

што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 декември 1957 година,

ПР бр. 25

12 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ЦАРИНСКАТА КОНТРОЛА

Член 1.

Членот 3 од Законот за фондот за унапредување на службата на царинската контрола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) се менува и гласи:

„Средствата на Царинскиот фонд служат: за набавка и одржување на техничките средства потребни за вршење на царинската контролна служба (патролни чамци, моторни и други превозни средства за обиколување на царинарниците, царинските оддели и граничните премини), за подигање управни згради за потребите на царинската служба, за подигање станбени згради за царинските службеници, за набавка на предмети потребни за вршење на царинската служба, за трошоците за одржување курсеви на странски јазици и за набавка на стручна литература, како и за подмирување на издатоците на службата за остранување на царинските прекршоци.“

Член 2

Овој закон влегува во сила по истекот на осум дена од денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

713.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори, што Сојузната народна скупштина го усвои на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 38

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 1

На југословенските државјани и на југословенските друштвени и граѓански правни лица, чии имотни права спрема странски државјани и странски правни лица или права на предмети во странство се ликвидирани со договори склучени меѓу Југославија и странска држава (меѓународен договор), ќе им се даде надоместок за тие права според одредбите од овој закон.

Член 2

На стопанските организации нема да им се даде надоместок за правата наведени во претходниот член.

Во претходниот член наведените права на сопствениците на приватни стопански претпријатија национализирани со Законот за национализација на приватните стопански претпријатија, ќе се регулираат со посебни сојузни прописи

Член 3

Имотните права на странски државјани и на странски правни лица спрема југословенски државјани и југословенски друштвени и граѓански правни лица или правата на предмети во Југославија, што се ликвидирани со меѓународни договори, преминуваат врз федерацијата, ако веќе не преминале врз основа на посебни прописи.

Член 4

Надоместокот врз основа на одредбите од овој закон ќе се исплати од средствата на сојузниот буџет.

Износите што ќе бидат наплатени врз основа на претходниот член, ќе се внесат како приход во сојузниот буџет.

Член 5

Решението за надоместок врз основа на одредбите од овој закон, го донесува во прв степен Комисијата за определување надоместок на лицата чии имотни права се ликвидирани врз основа на меѓународни договори.

Комисијата се состои од претседател и од четири члена, што ги именува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Комисијата се формира при Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство.

Член 6

Против решението на Комисијата од претходниот член може да му се изјави жалба на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Против решението донесено по жалбата, не може да се води управен спор.

Член 7

Сојузниот извршен совет со уредба ќе ги пропише мерилата за определување височината на надоместокот на одделни категории имотни права, начинот за намирување на надоместокот и постапката за определување височината на надоместокот.

Со таа уредба ќе се определи и рокот во кој може да се поднесе барање за надоместок според одредбите од овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

714.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ДА МОЖАТ СО СВОИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ ДА ОТСТАПУВААТ ОД СОЈУЗНИОТ ОПШТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за овластување народните републики да можат со своите закони за заштита на спомениците на културата и на природните реткости да отстапуваат од сојузниот Општ закон за заштита на спомениците на културата и на природните реткости, што Сојузната народна скупштина го усвои

на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 39

23 декември 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ДА МОЖАТ СО СВОИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ ДА ОТСТАПУВААТ ОД СОЈУЗНИОТ ОПШТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ

Член 1

Се овластуваат народните републики да можат со своите закони за заштита на спомениците на културата и на природните реткости да отстапуваат од одделни одредби на сојузниот Општ закон за заштита на спомениците на културата и на природните реткости.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

715.

Врз основа на членот 15 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ ЗА 1956 ГОДИНА

I. Се одобруваат завршните сметки на сојузните буџетски фондови за 1956 година:

- 1) на Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство со:

вкупните средства од — — — —	2.368.096.949.—
потрошувачката на средства од — — — —	1.948.107.172.—
остатокот на средствата од — — — —	419.989.777.—
- 2) на Сојузниот фонд за води со:

вкупните средства од — — — —	1.099.999.272.—
потрошувачката на средства од — — — —	1.075.921.687.—
остатокот на средствата од — — — —	24.077.585.—
- 3) на Сојузниот фонд за истражувачки работи со:

вкупните средства од — — — —	4.283.054.756.—
потрошувачката на средства од — — — —	5.311.918.105.—
вишокот на потрошените средства од — — — —	1.028.863.349.—
- 4) на Фондот за регреси и дотации со:

вкупните средства од — — — —	20.104.887.993.—
потрошувачката на средства од — — — —	23.016.177.187.—
вишокот на потрошените средства од — — — —	2.911.289.194.—
- 5) Фондот на разликата во цените во работењето со странство со:

вкупните средства од — — — —	78.208.554.142.—
потрошувачката на средства од — — — —	92.095.877.814.—
вишокот на потрошените средства од — — — —	13.887.323.672.—
- 6) на Фондот за унапредување на индустриското производство со:

вкупните средства од — — — —	2.931.576.492.—
потрошувачката на средства од — — — —	655.194.928.—
остатокот на средствата од — — — —	2.276.381.564.—
- 7) на Фондот за унапредување на градежништвото со:

вкупните средства од — — — —	584.067.345.—
------------------------------	---------------

потрошувачката на средства од	55,441.812.—
остатокот на средствата од — —	528,625.533.—
б) на Фондот за унапредување на надворешната трговија со:	
вкупните средства од — — — —	1,482,669.296.—
потрошувачката на средства од	583,761.151.—
остатокот на средствата од — —	898,908.145.—

II. Вишоците на потрошените средства над приливот на средствата кај Сојузниот фонд за истражувачки работи во износ од Динари 1.028,863.349.—; на Фондот за регреси и дотации во износ од Динари 2.911.289.194.— и на Фондот на разликата во цените во работното со станство во износ од Динари 13.887,323.672.— се покриваат на товар на 50% од непотрошените средства на 6% задолжителни резерви формирани врз основа на одредбата од Главата XXIV од Сојузниот општествен план за 1955 година и на средствата формирани врз основа на одредбата од Главата XXXVa од Сојузниот општествен план за 1954 година.

III. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите за спроведување на оваа одлука.

IV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС/А/83

21 декември 1957 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на производителите,

Иван Божићевиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

716.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, а во врска со членот 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извршен совет ги донесе врз основа на овластувањето од точката II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), и тоа:

1. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/57);
2. Уредбата за измена на Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/57);
3. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/57);
4. Уредбата за дополние на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57).

Сојузна народна скупштина

СНС(А) 96

21 декември 1957 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на производителите, на сојузниот Собор,

Иван Божићевиќ, с. р.

Претседател

Влада Зечевиќ, с. р.

717.

Врз основа на одделот 4 главата XVIIa на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57 и 51/57) по членот 56 се додава нов член 56a, кој гласи:

„Соборот на производителите на општинскиот народен одбор може за надворешнотрговските стопански организации на своето подрачје да определи, определен дел од средствата кои според одредбите од оваа уредба можат да се издвојат за плати, да внесуваат во своите фондови, водејќи притоа сметка преостанатите средства за исплата на платите да ѝ одговараат на постигнатата продуктивност на трудот.“

Член 2

Во членот 65 се додава нов став 3, кој гласи: „По исклучок, соборот на производителите на општинскиот народен одбор може за одделни групи стопански организации или за одделни стопански организации на своето подрачје да определи и поголем процент за издвојување од нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови, водејќи притоа сметка делот од доходот на стопанската организација што останува за исплата на личните доходи да ѝ одговара на постигнатата продуктивност на трудот и да овозможува такво ниво на остварените лични доходи на работниците што ќе одговара на нивото на личните доходи во односната дејност.“

Член 3

Членот 76 се менува и гласи:

„Рударското претпријатие кое, по издвојување на делот од доходот за општествените инвестициони фондови и за рударски придонес, не ќе оствари доход што му одговара на збирот на износите на личните доходи во височина на тарифните ставови пресметани по време односно по ефект на големем за 15%, на износот на другите издатоци што се подмируваат од доходот како лични доходи и на износот во височина од 50% од средствата за самостојно располагање остварени во 1956 година, може да ги издвои според одредбите од овој член наведените износи од остварениот доход.“

Издвојувањето на личните доходи во височина на тарифните ставови пресметани по време односно по ефект над 10% до 15%, го одобрува соборот на производителите на општинскиот народен одбор.

Делот од доходот што му недостига на рударско претпријатие за издвојување на износите од претходните ставови, се подмирува на товар на средствата што се издвојуваат за општествените инвестициони фондови, но не над 50% од тие средства.

Ако 50% од издвоените средства за општествените инвестициони фондови не се достаточни за покривање на личните доходи на работниците и за формирање средства за самостојно располагање во височината предвидена во ст. 1 и 2 од овој член, остатокот ќе се покрие од средствата кои според одредбите од оваа уредба се издвојуваат на име рударски придонес.

Ако ни средствата на рударскиот придонес во смисла на претходниот став не се достаточни за покривање на личните доходи на работниците и за формирање на средства за самостојно располагање во смисла на ст. 1 и 2 на овој член, ќе се употребат за подмирување на износите од ст. 1 и 2 од овој член и останатите 50% од средствата што се издвојуваат во општествените инвестициони фондови во смисла на ставот 3 од овој член.“

Член 4

Во членот 88 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Општа земјоделска задруга може да им подели на задругарите на име нивно учество во доходот на задругата дел од доходот што ќе преостане по подмирувањето на обврските спрема општествената заедница и на платите според колективниот или поединечниот договор односно според тарифниот правилник, а најмногу до процентот што ќе го определи Главниот задружен сојуз на ФНРЈ.

Делот од доходот што ќе им се дели на задругарите на име нивно учество во доходот на задругата, во границите на процентот предвиден од страна на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, го определува највисокиот орган на задругата при одобрувањето на завршната сметка на задругата.“

Член 5

Членот 142 се менува и гласи:

„Селскостопанските организации и општите земјоделски задруги во 1957 година го внесуваат во својот инвестиционен фонд износот што во смисла на членот 63 од оваа уредба се должни да го уплатуваат на име придонес за општествените инвестициони фондови.“

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 405

31 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

718.

Врз основа на одделот 4 главата XVIIа на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57) во членот 51 по ставот 3 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Соборот на производителите на општинскиот народен одбор може да бара од стопанската организација работничкиот совет повторно да го испита правилникот за премиите и пресметаните премии според премиските основи, водејќи особено сметка за фактите од претходниот став.

Соборот на производителите на општинскиот народен одбор може да бара од одделна стопанска организација работничкиот совет дополнително да изврши измени во правилникот за премиите, ако постапувајќи по барањето од претходниот став утврди дека во поглед на премиските основи постои некој од фактите од ставот 3 и повторно да изврши пресметување на премиите. Работничкиот совет на стопанската организација тогаш ќе одлучи дали ќе нареди повторно пресметување на премиите од почетокот на годината или само за износите што уште не се исплатени, било според периодичната пресметка или според завршната сметка.

Работничкиот совет на стопанската организација е должен да му поднесе извештај на соборот на производителите на општинскиот народен одбор за мерките што ги презел за извршување на задачите од ст. 4 и 5.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 406

Белград, 31 декември 1957 година

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

719.

Врз основа на членот 272 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИНИ

1. До донесувањето на закон за инвалидското осигурување, на уживателите на инвалидски пензии и инвалиднини на кои правото на инвалидска пензија односно инвалиднина им е признаено или ќе им биде признаено за декември 1957 година, ќе им се исплати еднократен додаток во височина од 50% од месечниот износ на законската пензија односно на инвалиднината што им припаѓа за јануари 1958 година.

2. Како законска инвалидска пензија односно инвалиднина во смисла на точката 1 од оваа одлука кај уживателите на инвалидски пензии и инвалиднини определени според прописите за социјалното осигурување на воените лица се зема износот определен според чл. 5 и 11а од Уредбата за социјално осигурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53, 5/54 и 57/54), а кај уживателите на инвалидски пензии и инвалиднини определени според прописите за социјалното осигурување на службениците на внатрешните работи се зема износот определен според членот 9 од Уредбата за социјално осигурување на службениците во ресорот на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/53).

3. Во износот на законската инвалидска пензија односно на инвалиднината не се засметува зголемувањето од 500 динари според Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалиднините и на додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55).

4. Исплатата на еднократниот додаток ќе се изврши најдоцна со исплатата на инвалидската пензија односно на инвалиднината за февруари 1958 година.

5. Исплатата на еднократниот додаток ќе ја извршат заводите за социјално осигурување надлежни за исплатата на инвалидските пензии и на инвалиднините, по службена должност, без донесување формални решенија.

Решение за еднократен додаток се издава само по барање од уживателот, а заради користење на правото на жалба.

6. Еднократниот додаток нема да им се исплати на лицата на кои им припаѓа отпремнина место инвалидската пензија или инвалиднината на лицата на кои им припаѓа еднократна инвалиднина, ниту на лицата на кои инвалидската пензија односно инвалиднината им се исплатува во странство.

7. На исплатите извршени на име еднократен додаток нема да се уплати придонес за здравствена заштита на уживателите на инвалидска пензија и инвалиднина.

8. Објасненија за примена на оваа одлука ќе дава, по потреба, Сојузниот завод за социјално осигурување.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 408

Белград, 31 декември 1957 година

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с. р.

720.

Врз основа на членот 138 став 2 и членот 235 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр: 51/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

1. Заштитниот додаток на личните пензии и заштитниот додаток на фамилијарните пензии од чл. 133—136 од Законот за пензиското осигурување ќе се определуваат и ќе се исплатуваат под условите и на начинот што се предвидени со оваа одлука.

2. Заштитниот додаток ќе се исплатува според видот и височината на приходите, и тоа:

1) во височина на разликата меѓу износот на личната пензија и износот определен според членот 134 од Законот за пензиското осигурување, односно меѓу износот на фамилијарната пензија и износот определен според членот 135 од тој закон (полн заштитен додаток), или

2) во височина на половината од износот на полниот заштитен додаток (намален заштитен додаток).

3. Полн заштитен додаток ќе се исплатува ако ниту уживателот на пензијата ниту членовите на неговото домаќинство немаат ниту подложен на данок приход од селското стопанство ниту подложен на данок приход од самостојно занимање.

4. Намален заштитен додаток ќе се исплатува ако уживателот на пензијата или членовите на неговото домаќинство имаат:

1) подложен на данок приход од селското стопанство до 1.000 динари годишно по член на домаќинството, или

2) подложен на данок приход од самостојното занимање до 3.000 динари годишно по член на домаќинството, или

3) подложен на данок приход од селското стопанство и подложен на данок приход од самостојното занимање во таква височина што приходот од селското стопанство наголемен за една третина на приходот од самостојното занимање да не надминува 1.000 динари годишно по член на домаќинството.

5. Членови на домаќинство чии подложни на данок приходи го сочинуваат вкупниот приход на домаќинството според кој се определува заштитниот додаток според оваа одлука, се:

1) кога е во прашање лична пензија — уживателот на пензијата, неговиот брачен другар, децата што тој е должен да ги издржува и другите членови на домаќинството за кои тој го остварува додатокот на деца, како и родителите што со него живеат во заедничко домаќинство и што тој ги издржува;

2) кога е во прашање фамилијарна пензија — сите соуживатели на фамилијарната пензија, преостанатиот родител ако не е соуживател на фамилијарна пензија, брачниот другар од повторниот брак на преостанатиот родител и членовите на фамилијата наведени под 1 кои тој сам или заедно со брачниот другар ги издржува.

Ако некој од соуживателите или единствениот уживател на пензијата живее во друго домаќинство, заради определување заштитниот додаток на таквиот уживател се земаат предвид подложните на данок приходи на членовите на домаќинството во кое тој живее, согласно со одредбата од претходниот став под 2.

Ако уживателот на лична пензија или член на неговата фамилија (брачниот другар, децата што е должен тој да ги издржува и внуцијата за кои го остварува додатокот на деца) живее на селскостопански имот на роднините, дел од приходот на домаќинството во кое тој живее се засметува во вкупниот приход на домаќинството на уживателот на пензија на начинот определен со прописите за додатокот на деца. На ист начин се зема предвид приходот од селскостопанскиот имот на роднините, кога на таквиот имот живее уживателот на фами-

лијарна пензија, заради определување заштитниот додаток на тој уживател на фамилијарна пензија.

6. Заради утврдување годишниот износ на подложниот да данок приход кој отпаѓа на член на домаќинство во смисла на точката 4 од оваа одлука, вкупниот износ на подложните на данок приходи на домаќинството утврден според точката 5 од оваа одлука се дели на сите членови на домаќинството наведени во таа точка во ставот 1 под 1 односно 2.

7. Заштитниот додаток на фамилијарната пензија се определува како разлика меѓу вкупниот износ на фамилијарната пензија и износот кој во смисла на членот 135 став 2 од Законот за пензиското осигурување му одговара на вкупниот број на соуживателите на фамилијарна пензија.

Ако фамилијарната пензија ја уживаат членовите на потесната фамилија и членовите на пошироката фамилија, а сите соуживатели ги исполнуваат условите за исплатување на заштитниот додаток според оваа одлука, делот на заштитниот додаток што им припаѓа на членовите на потесната фамилија и делот што им припаѓа на членовите на пошироката фамилија се определуваат согласно со членот 126 став 3 од Законот за пензиското осигурување.

Ако некои од соуживателите на фамилијарната пензија ги исполнуваат, а некои не ги исполнуваат условите за исплатување на заштитниот додаток во смисла на одредбите од оваа одлука, заштитниот додаток претходно ќе се подели согласно со чл. 127 и 128 од Законот за пензиското осигурување како сите соуживатели да ги исполнуваат условите, па така определените делови им се исплатуваат на оние што ги исполнуваат условите, и тоа во полн износ на оние што ги исполнуваат условите за полн заштитен додаток, а во половина на износот од тој дел на оние што ги исполнуваат условите за намален додаток.

8. Кога уживателите на фамилијарна пензија на кои им припаѓа заштитен додаток според оваа одлука живеат одвоено, заштитниот додаток се дели на ист начин како и фамилијарната пензија во смисла на чл. 127 и 128 од Законот за пензиското осигурување.

9. На уживателите на пензија на кои до 1 јануари 1958 година, според прописите што важеле до тој ден, покрај законската пензија им е исплатуван заштитниот додаток или привремениот додаток или обата овие додатоци, ќе им се исплатува најдоцна до 31 март 1958 година аконтација на име заштитен додаток, и тоа:

1) во височина на разликата меѓу износот на новата пензија и износот определен во членот 134 односно членот 135 од Законот за пензиското осигурување — на уживателите на пензија на кои им е исплатуван заштитниот додаток во полн износ, или привремениот додаток, или обата овие додатоци;

2) во височина на половината од разликата меѓу износот на новата пензија и износот определен според членот 134 односно членот 135 од Законот за пензиското осигурување — на уживателите на пензија на кои заштитниот додаток им е исплатуван во височина на половината од износот на заштитниот додаток.

10. Заводите за социјално осигурување надлежни за извршување на решенијата за пензија ќе утврдат од документите врз основа на кои било признаено правото на заштитен додаток или на привремен додаток дали уживателите на пензијата на кои им се исплатува аконтација според претходната точка ги исполнуваат условите за заштитен додаток определени со оваа одлука. На уживателите на пензија што ги исполнуваат тие услови, ќе им се исплатува заштитниот додаток и по 31 март 1958 година, и тоа во височина и под условите што се определени со оваа одлука.

На уживателите на пензија што не ги исполнуваат условите за исплатување на заштитниот додаток, ќе им се запре исплатата на аконтацијата определена со оваа одлука и тоа најдоцна до 31 март

1953 година, со тоа што од нив нема да се бара да ги вратат исплатените аконтации.

За исплатата на заштитниот додаток според оваа одлука, односно за запирањето на исплатата на аконтацијата на уживателите на пензија што не ги исполнуваат условите за заштитен додаток според оваа одлука, заводите се должни да решат во решението за преведување на пензијата по службена должност.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 407

31 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

721.

Врз основа на членот 2в од Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/55 и бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОНИСКАТА НОРМА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Придонесот за станбена изградба го пресметуваат и го плаќаат по нормата од 2% од основната спрема која тој придонес се плаќа за сите лица во работен однос селскостопанските организации определени во точката 5 став 1 од Одлуката за отстапување придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), без оглед дали се регистрирани како претпријатија или установи со самостојно финансирање.

2. Селскостопанските организации од претходната точка што во свој состав имаат индустриски погони, за тие погони плаќаат придонес за станбена изградба по нормата од 7% од основната спрема која тој придонес се плаќа за лицата во работен однос.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 399

27 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

722.

Врз основа на членот 52 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот извршен совет донесува

НАРЕДБА

ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ (ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ) НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ И ЗА НАПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ТИЕ ПЛАТИ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1958 ГОДИНА

1. До утврдувањето на платите (личните доходи) на службениците и работниците според одредбите од Законот за јавните службеници, на службениците и работниците врз кои се применуваат одредбите од тој закон ќе им се исплатуваат од 1 јануари 1958 година аконтации на платите во височина на нивните месечни примања на име основна плата, дополнителна плата, ноложаен додаток и други посебни додатоци на кои според прописите имале право на 31 декември 1957 година.

Аконтациите на платите според претходниот став можат да се исплатуваат најдоцна до крајот на март 1953 година.

2. Исплатителите на аконтациите на платите (на личните доходи) од претходната точка се должни на исплатените износи на аконтациите да ги пресметаат и да ги уплатат аконтациите на придонесите по следните норми, и тоа:

- 1) придонес за буџетите од личниот доход — 18%,
- 2) придонес за социјално осигурување — — 35%,
- 3) придонес за станбена изградба — — 10%.

3. Аконтациите на придонесите од претходната точка нема да се пресметуваат индивидуално на износите на платите исплатени на одделни службеници и работници, туку ќе се пресметаат на вкупниот износ на аконтациите на платите исплатени на сите службеници и работници запослени кај еден исплатител според точката 1 од оваа наредба.

4. При подигањето на готовина кај банката за исплата на аконтациите на платите исплатителот е должен истовремено да ги пресмета и да ги уплати соодветните износи на придонесите според претходните точки.

5. По извршеното преведување и утврдување на платите на службениците и работниците според одредбите од Законот за јавните службеници и другите прописи што важат за јавните службеници, исплатителите на платите се должни да ги пресметаат платите во фактични бруто износи што им припаѓаат на одделни службеници и работници за времето за кое им се исплатени аконтациите, и на пресметаните бруто износи да го пресметаат и да го уплатат придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба според прописите што важат за пресметувањето и плаќањето на тие придонеси за 1958 година.

Конечното пресметување на платите и на придонесите според прописите што важат за 1958 година, како и исплатата односно уплатата на разликите меѓу износите добиени според таа пресметка и износите на исплатените односно уплатените аконтации според оваа наредба, треба да се изврши најдоцна до крајот на април 1958 година.

6. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на пресметувањето на аконтациите од придонесите на платите на подофицерите, офицерите и воените службеници на Југословенската народна армија, што ќе се регулира со посебни прописи.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 25705

24 декември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

723.

Врз основа на членот 50 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1957 ГОДИНА

1. Објасненија кон одделни членови од уредбата

Кон членот 1

1. Како стопански организации во смисла на членот 1 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година (во натамошниот текст: уредбата) се сметаат оние претпријатија, дуќани и други организации основани според одредбите од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53, 30/54,

47/54 и 19/56) и според други сојузни прописи, што се запишани во регистарот на стопанските организации кај надлежниот окружен стопански суд, без оглед на тоа кој ги основал.

Годишната завршна сметка за 1957 година секоја организација е должна да ја состави во поглед на целокупното свое работење, опфаќајќи го и работењето на своите погонски и деловни единици во земјата и во странство.

Спрема тоа според одредбите од претходните ставови годишна завршна сметка се должни да поднесат:

- 1) претпријатијата и дуќаните основани од страна на државни органи;
- 2) претпријатијата и дуќаните основани од страна на општествени организации;
- 3) претпријатијата и дуќаните основани од страна на друго претпријатие или дуќан;
- 4) претпријатијата и дуќаните основани од страна на група граѓани;
- 5) задругите (занаетчиски, набавно-продажни, земјоделски и други стопански задруги);
- 6) деловните сојузи на земјоделските задруги и нивните погони;
- 7) банките, штедилниците и Државниот осигурителен завод;
- 8) заедниците на стопанските организации, како што се: Заедницата на Југословенските железници, Заедницата на претпријатијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, заедниците на електростопанските претпријатија, извозните и увозните заедници на стопанските организации и други заедници што остваруваат вкупен приход и ја вршат неговата распределба на начинот што важи за стопанските организации;
- 9) индустриските пробни погони;
- 10) пробните погони на селкостопанските производни организации;
- 11) установите со самостојно финансирање за кои е определено да ја вршат распределбата на вкупниот приход на начинот на кој го распределуваат вкупниот приход стопанските организации (како што се: шумските стопанства, организациите за приредување саеми и стопански изложби, бироите и сл.);
- 12) одморалиштата на стопанските и општествените организации;
- 13) организациите на учениците и студентите слични на стопанските, што вршат стопанска дејност или дејности слични на стопанските.

Кон членот 2

2. Со завршната сметка на стопанската организација за 1957 година конечно се утврдува и се распределува вкупниот приход и добивката односно доходот според прописите што важат за 1957 година. Во врска со овластувањето од членот 14 точ. 2, 4 и 14 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57 — во натамошниот текст: Уредбата за распределба), органот надлежен за донесување решение за завршната сметка, по предлог од комисијата или од лицето определено за преглед на завршната сметка, ќе ја цени реалноста на донесените одлуки на работничкиот совет односно на највисокиот орган на управувањето на стопанската организација за исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, за расправување на мањоците и за нивното отпишување, како и за другите вонредни расходи.

Предлогот од комисијата или од лицето определено за преглед на завршната сметка, споменат во претходниот став, мора да биде исцрпно образложен.

Во поглед на погоните во пробно производство ќе се применат одредбите од Одлуката за пробното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55 и 31/57).

Кон членот 3

3. Пописот (инвентарисањето) на средствата и на нивните извори се врши според одредбите од Упатството за спроведување на пописот (инвента-

рисањето) кај стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56).

Елаборатот за пописот е составен дел од завршната сметка.

Кон членот 4

4. Стопанската организација годишната завршна сметка за 1957 година ја составува на пропишаните образци кои се составен дел од ова упатство.

Годишниот извештај за работењето стопанската организација го составува постапувајќи според одредбите од одделот V на ова упатство така што тој да содржи и потребна економска и финансиска анализа на работењето на стопанската организација во 1957 година.

Записниците за разгледувањето на завршната сметка на седниците на управниот одбор и на работничкиот совет, односно на највисокиот орган на управувањето на стопанската организација се составуваат согласно со одредбите од одделот VI на ова упатство. Според одредбите од тој оддел се составуваат и одлуките донесени на истите седници, како и одлуката за одобрување на завршната сметка.

Кон членот 6

5. Ако советот надлежен за работите на финансиите на општинскиот народен одбор во смисла на членот 5 од уредбата утврдил дека одделни завршни сметки не може да прегледа органот на управата на општинскиот народен одбор што ги примил односните завршни сметки, ќе му ги достави нив на органот на управата надлежен за работите на финансиите на општинскиот народен одбор, и тоа најдоцна во рок од 8 дена по приемот на секоја одделна завршна сметка.

Стопанските организации што во свој состав имаат погонски и деловни единици за кои се врши посебно (самостојно) пресметување на вкупниот приход, се должни во својата завршна сметка да ја искажат одвоено по погонски и деловни единици состојбата на средствата и на изворите на тие средства, како и остварениот вкупен приход и неговата распределба според точ. 30 до 35 и 38 од ова упатство. Тие стопански организации се должни за таквите погонски и деловни единици да ги состават образците назначени во точката 36 од ова упатство и да им ги поднесат на органите од чл. 6, 7 и 8 на уредбата, како и на банката кај која тие погони имаат жиро сметка.

Кон членот 9

6. Согласно со одредбите од членот 9 на уредбата, Генералната дирекција на Југословенските железници, дирекциите на Југословенските железници и железничките транспортни претпријатија му ја поднесуваат завршната сметка за 1957 година на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите најдоцна до 30 април 1958 година. Другите претпријатија во Заедницата на Југословенските железници своите завршни сметки му ги поднесуваат на органот предвиден во членот 6 од уредбата во рокот од членот 9 став 1 од уредбата.

Стопанските организации на Заедницата на претпријатијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони ќе му ги достават своите завршни сметки за 1957 година на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите најдоцна до 10 март 1958 година преку Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните. Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните својата завршна сметка и својната завршна сметка на Заедницата за 1957 година ќе му ги достави на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите најдоцна до 30 март 1958 година.

Републичките заедници на електростопанските претпријатија ќе му ги достават своите завршни сметки за 1957 година на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите најдоцна до 30 март 1958 година, а претпријатијата здружени во заедницата — до 15 март 1958 година, и тоа на органите предвидени во членот 6 од уредбата.

Претпријатијата на колите за спиење и ручање, претпријатијата за поморски сообраќај, претприја-

тијата на речното бродарство и претпријатијата на Југословенскиот аеротранспорт ќе му је поднесат завршната сметка за 1957 година на надлежниот орган најдоцна до 30 март 1958 година.

Градежните претпријатија, градежно-монтажните и градежно-занаетчиските претпријатија и дуќани ќе му ја поднесат завршната сметка за 1957 година на надлежниот орган од членот 6 на уредбата најдоцна до 15 март 1958 година. Ако овие претпријатија имаат повеќе од три градилишта надвор од околицата на чие подрачје се наоѓа седалиштето на претпријатието, крајниот срок за поднесување на завршните сметки е 30 март 1958 година.

Кон членот 10

7. Потврдата за поднесената завршна сметка мора да содржи точен датум на приемот на завршната сметка без оглед кога е издадена.

Кон членот 12

8. Санкциите од членот 12 на уредбата ќе се применуваат на сите погонски и деловни единици на стопанската организација. Ако овие погонски и деловни единици имаат жиросметка кај други банки, банката кај која се води жиросметката на стопанската организација ја известува за пропуштениот срок за предавање на завршната сметка банката кај која се води жиросметката на погонот или на деловната единица, заради примена на санкциите. Санкциите ќе се применат и кога погонот или деловната единица на време ги поднесла пропишаните прилози во смисла на членот 6 став 3 од уредбата.

Во смисла на членот 12 од уредбата заштитените разлики можат да се исплатат веднаш по поднесувањето на завршната сметка.

Кон членот 13

9. Предлог за присилна управа од членот 13 на уредбата може да се даде дури по истекот на рокот определен во тој член.

Ако се определува присилна управа над стопанската организација поради неподнесување на завршната сметка, решението за определување на присилна управа го донесува органот определен со членот 25 став 2 од Уредбата за престанок на стопанските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53).

Ако е решението за присилна управа над стопанската организација донесено и е влезено во сила, тоа нема да се укинува по дополнително поднесената завршна сметка сè до донесувањето на решение за завршната сметка.

Кон членот 14

10. Кон потврдата за предавањето на завршната сметка до надлежниот орган од чл. 6, 7 и 8, стопанската организација ја поднесува на банката препис од завршната сметка со сите прилози, со деловниот извештај и со одлуката на работничкиот совет односно на највисокиот орган на управувањето со стопанската организација за одобрување на завршната сметка.

Кон членот 16

11. Комисијата или лицето определено за преглед на завршната сметка е должно да изврши контрола на правилноста на применувањето на прописите според кои се утврдува и се распределува вкупниот приход, добивката односно доходот, користењето на основните и обртните средства и на наменските фондови на стопанската организација, како и тоа да ли е завршната сметка составена според одредбите од уредбата и од ова упатство.

Спрема тоа овие испитувања треба да се усмерат:

1) на формална исправност на завршната сметка, т.е. дали завршната сметка ги содржи сите делови предвидени со уредбата и со упатството, дали уредно се водени пропишаните деловни книги, како и на тоа дали е заклучувањето на истите книги извршено правилно, дали се исправно пренесени салдата по завршната сметка за 1956 година и дали по решението за завршната сметка се спроведени

сите исправки во книговодството на стопанската организација за 1957 година ако со решението биле предвидени исправки, дали се усогласени состојбите од аналитичките евиденции со синтетичките евиденции и др. Особено внимание треба да се обрне на предзаклучните и заклучните ставови на книжењето;

2) на материјална исправност на завршната сметка, т.е. на проверување реалноста на извршениот годишен попис во смисла на прописите за спроведување на пописот, на испитување реалноста на прикажаните состојби на реализацијата и на вкупниот приход (дали сите издадени фактури за производи и за извршените услуги се книжени и дали односите со купувачите и со добавувачите се усогласени, дали е правилно утврдена пазарната цена на запасите на производи кај селскостопанските организации и дали е кај овие организации материјалот за репродукција правилно пресметан особено оној за кој нема општа пазарна цена — на пример: за шталско губре, за репкини лисја и сл.), на проверување исправноста на пресметката и разграничувањето на трошоците, на проверување исправноста на пресметката на обврските спрема општествената заедница и на обврските спрема стопанската организација, на проверување правилноста на употребата на средствата од фондовите и кредитите, како и на проверување правилноста на применувањето на другите прописи што се однесуваат на работењето на стопанските организации и др. Особено внимание треба да се обрне на проверувањето на пополнетите обрасци: „А“ — Податоци за платите од 1956 година, „Б“ — Утврдување на процентот за плати од добивката и на нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година, кај стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката и „А-1“ или „АП-1“ — Спецификација на личните примања на работниците за 1956 година, „А-2“ или „АП-2“ — Податоци за личните доходи на работниците за 1956 година и „Б-1“ или „БП-1“ — Утврдување на нормата за придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година, кај стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот ако тие обрасци не се проверени порано од страна на надлежните органи.

Сите предлози од комисијата или од лицето определено за преглед на завршната сметка мораат да бидат образложени, со повикување на соодветните прописи, а особено ако се во прашање предлози за измена односно одбивање на завршната сметка.

Органот кој донесува решение за завршната сметка е должен на комисијата или на лицето определено за преглед на завршната сметка да му ја стави на располагање покрај завршната сметка и рекапитулацијата за извршениот попис, со изводот од записникот од седницата на работничкиот совет односно на највисокиот орган на управувањето на која е разгледуван елаборатот за извршениот попис. Комисијата или лицето определено за преглед на завршната сметка е должно да се запознае со овој материјал пред прегледот на завршната сметка.

Органот од членот 16 став 4 на уредбата ќе изврши преглед во рок од 20 дена од денот на поднесувањето на односите прилози, и во тој случај неговите забелешки задолжително ќе се разгледуваат при донесувањето на решение за завршната сметка.

Кон членот 17

12. Лицата определени да учествуваат во прегледот на завршната сметка во смисла на членот 17 од уредбата, ги имаат еднаквите права со другите членови на определената комисија односно со лицето определено за преглед на завршната сметка, ако со самото решение за определување на прегледот не е назначен потесниот делокруг на учествувањето во прегледот.

Нивниот наод и мислење задолжително се внесува во записникот за прегледот.

Кон членот 18

13. Овластувањето од членот 18 на уредбата комисијата или лицето определено за преглед на завршната сметка може да го користи, но притоа мора да води сметка дека решението за завршната сметка може да се донесе во рокот пропишан во членот 25 од уредбата.

Кон членот 19

14. Во записникот за прегледот комисијата или лицето определено за преглед на завршната сметка го внесува наодот и мислењето по сите прашања разгледувани во текот на прегледот на завршната сметка, како по задачите определени со одредбите од уредбата и од ова упатство, така и по евентуалните задачи од одлуката на надлежниот орган за определување на прегледот. Во записникот ќе се внесе и сета постапка и наодот во врска со одредбите од членот 18 на уредбата, како и во врска со другите прашања за правилноста на применувањето на прописите за работењето на односната стопанска организација.

Записникот треба да даде и податоци за обемноста на работата на прегледот, т. е. од записникот треба да се види што се разгледувала комисијата или лицето определено за преглед на завршната сметка.

Според утврдената состојба на фактите, комисијата односно лицето определено за преглед на завршната сметка го внесува во записникот својот предлог, кој може да гласи:

1) завршната сметка да се прифати во целина онака како што е одобрена и поднесена од страна на стопанската организација;

2) завршната сметка одобрена од страна на стопанската организација да се измени, назначувајќи ги точно промените на состојбата на средствата и на изворите на средствата;

3) завршната сметка да се одбие ако стопанската организација не ги отстрани недостатоците во смисла на одредбите од членот 18 на уредбата.

Кон чл. 20 и 21

15. Записникот за прегледот може да се изработи во повеќе примероци, според одлуката на органот што го наредил прегледот, но во тој случај комисијата или лицето определено за преглед на завршната сметка потпишува само два примерка, а другите примероци ги заверува (како препис) органот што го наредил прегледот. Ако е записникот напишан на повеќе листови или табаци, членовите на комисијата или лицето определено за преглед на завршната сметка ги потпишуваат сите листови односно табаци на записникот.

На оригиналот од записникот за прегледот на завршната сметка, што му се предава на органот што го наредил прегледот, стопанската организација го потврдува приемот на вториот примерок од записникот и го става датумот на приемот, за да се обезбеди доказ за приемот на записникот во смисла на членот 21 од уредбата. Потврдата за приемот за стопанската организација ја потпишува директорот или друго овластено лице, покрај чиј потпис се става и печат на стопанската организација.

Приговор од членот 21 од уредбата му се поднесува на органот надлежен за донесување решение за завршната сметка.

Кон членот 23

16. Личните и материјалните трошоци во врска со прегледот на завршната сметка паѓаат на товар на претсметката на органот во смисла на членот 23 од уредбата, и тие трошоци никако не можат да се наплатат од стопанската организација.

Кон членот 24

17. Решението за завршната сметка го потпишува раководителот на органот на управата надлежен за работите на финансиите на народниот одбор.

По приемот на решението за завршната сметка раководителот на стопанската организација е должен веднаш да го извести претседателот на работничкиот совет и решението да го изнесе на првата наредна седница на работничкиот совет.

Кон членот 25

18. Срокот за поднесување приговор потем чиј истек тече рокот за донесување и доставување на решението за завршната сметка во смисла на членот 21 од уредбата изнесува осум дена.

Кон членот 26

19. Во случаите кога е молкома прифатена завршната сметка стопанската организација ќе го исполни образецот на решението за завршната сметка според податоците во одлуката за одобрување на завршната сметка од страна на работничкиот совет. Пополнетиот образец за молкомното прифаќање го потпишуваат претседателот на работничкиот совет и раководителот на стопанската организација и им го доставуваат на органот на кој му е поднесена завршната сметка и на банката кај која стопанската организација има жиро сметка.

Кон чл. 28 и 29

20. Во смисла на чл. 28 и 29 од уредбата и одредбите од Наредбата за составување на периодичните пресметки и за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/57) стопанската организација е должна веднаш да поднесе налози за уплатување на неизмирените обврски спрема буџетот и фондовите, за да може банката врз основа на нив и примената завршна сметка или решение за завршната сметка да изврши наплата. Ако стопанската организација не ги поднесе споменатите налози за уплатување на приходите на буџетите и фондовите, банката ќе изврши блокирање на жиро сметката на стопанската организација, која ќе остане блокирана до денот на поднесувањето на налозите за уплатување на приходите на буџетите и фондовите од страна на стопанската организација.

Кон членот 30

21. Народната банка е должна во смисла на членот 30 од уредбата да изврши прва обработка на примените збирни податоци од обрасците бр. 14 — Преглед на збирните податоци од завршната сметка за 1957 година (Добивка), бр. 14а — Преглед на збирните податоци од завршната сметка за 1957 година (Доход) и бр. 1а — Биланс, инвентар и расподелба на вкупниот приход на 31 декември 1957 година (Паушалисти), и обработените податоци по стопански гранки и области да ги достави, и тоа: до 30 април 1958 година до околицкиот народен одбор — за стопанските организации чии седалишта се на подрачјето на односната околица; до 20 мај 1958 година до републичкиот државен секретаријат за работи на финансиите — за стопанските организации чии седалишта се на територијата на односната народна република; до 31 мај 1958 година до сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите — за сите стопански организации на територијата на Југославија.

Збирните податоци за завршните сметки на задружните организации Народната банка ќе им ги достави на органите од претходниот етап во срок од еден месец, сметајќи од истекот на сроковите од претходниот став.

Кон членот 31

22. Во смисла на членот 31 од уредбата Народната банка ќе изврши втора обработка на збирните податоци по примените решенија за завршната сметка за 1957 година и обработените податоци по стопански гранки и области ќе ги достави, и тоа: до 15 октомври 1958 година до околицкиот народен одбор — за стопанските организации чии седалишта се на подрачјето на односната околица; до 25 октомври 1958 година до републичките државни секретаријати за работи на финансиите — за стопанските организации чии седалишта се на територијата на односната народна република; до 31 октомври 1958 година до сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите — за сите стопански организации на територијата на Југославија.

Кон членот 32

23. Врз основа на извештајот за работењето и другите прилози на завршната сметка советот за

план и финансии на општинскиот народен одбор ќе изработи анализа за работењето на стопанските организации од своето подрачје во 1957 година, и тоа во рок од два месеци од денот на поднесувањето на завршните сметки, а најдоцна до 30 април 1958 година. Ако одделни стопански организации не поднесле завршна сметка во овој рок, треба да се назначи кои се тоа организации.

По извршениот преглед на завршните сметки и донесените решенија за завршната сметка органот на управата надлежен за работите на финансии на општинскиот народен одбор ќе изработи анализа за резултатите од работата на извршениот преглед на завршните сметки, за промените во вкупниот приход и во распределбата, како и за почестите повреди на важечките прописи.

За таа цел органот на управата надлежен за работите на финансии на околинскиот народен одбор ќе достави потребни податоци за дел на стопанските организации на односната општина, кај кои околицата го извршила прегледот на завршната сметка и донесла решение за завршната сметка. Крајниот рок за изработка на оваа анализа е 31 октомври 1958 година.

По разгледувањето на споменатите анализи од страна на народниот одбор во смисла на членот 32 од уредбата, двете збирни анализи им се доставуваат на секретаријатот за финансии на околинскиот народен одбор и на републичкиот државен секретаријат за работи на финансии.

Кон членот 33

24. Околскиот народен одбор по примените анализи од страна на општинските народни одбори и по примените податоци од Народната банка ќе изработи збирни анализи за целото подрачје на околицата до 31 мај 1958 година (анализа за работењето на стопанските организации во 1957 година), односно до 15 ноември 1958 година (анализа за извршениот преглед на завршните сметки и за донесените решенија за завршната сметка).

Двете анализи му се доставуваат на републичкиот државен секретаријат за работи на финансии.

Кон членот 34

25. Органот надлежен за измена на правосилното решение за завршната сметка во смисла на членот 34 од уредбата може со решение да го измени правосилното решение за завршната сметка или со решение да нареди утврдените неправилности да се исправат со книжење на товар на вонредните расходи односно во корист на вонредните приходи на стопанската организација од текуштата година.

Нема да се врши измена на правосилното решение ако е во прашање отстранување на утврдените неправилности што понезначително го менуваат вкупниот приход и неговата распределба.

Кон членот 35

26. Решението за измени се донесува со примена на економските инструменти што важеле за односната година, т. е. ако утврдените недостатоци се однесуваат на работењето во 1957 година — исправката треба да се изврши врз основа на економските инструменти за 1957 година. Согласно со одредбите од членот 48 на уредбата, на ист начин ќе се постави и кога исправките на утврдените неправилности се однесуваат на поранешните години, т. е. исправките ќе се извршат врз основа на економските инструменти од односната година.

Во рокот од членот 29 на уредбата стопанската организација е должна да ѝ предаде на банката соодветни налози за уплатување на приходите на буџетите и фондовите или барање да ѝ се вратат повеќе уплатените износи, што ќе го изврши банката во споменатиот рок во корист на вонредните приходи на односната претсметка или на товар на сметката означена во донесената одлука за враќање.

Кон членот 36

27. Ако е завршната сметка молкома прифатена во смисла на членот 26 од уредбата, може да се до-

несе само решение за измена на завршната сметка во смисла на чл. 34 и 35 од уредбата, а не решение за одбивање на завршната сметка.

Кон чл. 38, 39 и 40

28. Во поглед на постапката по жалбите изјавени на решението за завршната сметка и за сроковите, се постапува според одредбите од чл. 38, 39 и 40 од уредбата и според одредбите од Законот за општата управна постапка.

II. Обрасци за завршните сметки

29. За составување на завршната сметка стопанската организација ги употребува следните обрасци, и тоа:

1) образец бр. 1 — Биланс на 31 декември 1957 година, кој го пополнуваат стопанските организации што водат книговодство според единствениот контен план односно според скратениот контен план;

2) образец бр. 1а — Биланс, инвентар и распределба на вкупниот приход на 31 декември 1957 година, кој го пополнуваат стопанските организации на кои општинскиот народен одбор им определил обврските спрема општествената заедница да ги извршуваат во паушален износ;

3) образец бр. 2 — Заклучен лист на 31 декември 1957 година;

4) образец бр. 3 — Рекапитулација на извршениот попис на 31 декември 1957 година, пресметување на цената и преглед на разликите утврдени во 1957 година;

5) образец бр. 4 — Утврдување и распределба на вкупниот приход и на добивката за 1957 година;

6) образец бр. 4а — Утврдување и распределба на вкупниот приход и на доходот за 1957 година;

7) образец бр. 5 — Збирна пресметка на производството и реализацијата за 1957 година;

8) образец бр. 6 — Преглед на платите во 1957 година, кој го пополнуваат стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката;

9) образец бр. 6а — Преглед на платите во 1957 година, кој го пополнуваат стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот;

10) образец бр. 7 — Состојба и движење на фондовите на стопанската организација во текот на 1957 година;

11) образец бр. 8 — Пресметка на продуктот и движење на запасите во 1957 година, кој го пополнуваат стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката;

12) образец бр. 8а — Пресметка на продуктот и движење на запасите во 1957 година, кој го пополнуваат стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот;

13) образец бр. 8б — Извештај за продуктот во 1957 година, кој го пополнуваат стопанските организации на кои општинскиот народен одбор им определил обврските спрема општествената заедница да ги извршуваат во паушален износ;

14) образец бр. 9 — Преглед на пресметаниот данок на промет за 1957 година;

15) образец бр. 10 — Преглед на обврските спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 декември 1957 година;

16) образец бр. 10а — Извештај за обврските на погонските и деловните единици на стопанската организација на 31 декември 1957 година;

17) образец бр. 11 — Состојба и движење на основните средства и состојба на инвестициите во тек во 1957 година;

18) образец бр. 12 — Решение за завршната сметка за 1957 година (Добивка);

19) образец бр. 12а — Решение за завршната сметка за 1957 година (Доход);

20) образец бр. 12б — Решение за завршната сметка за 1957 година (Паушалисти);

21) образец бр. 12в — Решение за завршната сметка за 1957 година (Збирен);

22) образец бр. 13 — Биланс на 31 декември 1957 година, за објавување;

23) образец бр. 14 — Преглед на збирните податоци од завршните сметки за 1957 година (Добивка);

24) образец бр. 14а — Преглед на збирните податоци од завршната сметка за 1957 година (Доход).

30. Стопанската организација што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката, ги пополнува и ги приложува кон својата завршна сметка, по правило, обрасците: бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а и 11.

Ако стопанската организација во својот состав има погонски и деловни единици за кои се врши самостојно пресметување на вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката, покрај обрасците од претходниот став должна е одвоено да ги состави и збирните обрасци бр. 1 и 4.

Во тие збирни обрасци во соодветните колони се внесуваат поединечните податоци за погонските и деловните единици, потоа податоците за матичното претпријатие и конечно вкупните податоци — збир за стопанската организација како целина, и тоа по елементите и по оној ред како што е тоа означено во обрасците бр. 1 и 4.

Ваквата стопанска организација ќе гиполни и единствените обрасци бр. 8 и 14 — за стопанската организација како целина.

Решението за завршната сметка за 1957 година ќе се издаде во тој случај на образецот бр. 12 — за стопанската организација како целина.

31. Стопанската организација што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, ги пополнува и ги приложува кон својата завршна сметка, по правило, обрасците бр. 1, 2, 3, 4а, 5, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а и 11.

Стопанската организација која во својот состав има погонски и деловни единици за кои се врши самостојно пресметување на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, во поглед на составувањето на збирните обрасци бр. 1 и 4а ќе постави на начинот предвиден во претходната точка.

Ваквата стопанска организација ќе гиполни и единствените обрасци бр. 8а и 14а — за стопанската организација како целина.

Решението за завршната сметка за 1957 година ќе се издаде во тој случај на образецот бр. 12а — за стопанската организација како целина.

32. Стопанската организација што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката, а во својот состав има погонски и деловни единици за кои се врши самостојно пресметување на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, ги пополнува и ги приложува кон својата завршна сметка, по правило, посебно обрасците за матичното претпријатие според точката 30 од ова упатство, посебно збирните обрасци бр. 1 и 4а за погонските и деловните единици и посебно збирниот образец бр. 1 за стопанската организација како целина.

Во тие збирни обрасци во соодветните колони се внесуваат поединечните податоци за погонските и деловните единици и збирните податоци — вкупно за сите, и тоа по елементите и по редот што се назначени во обрасците бр. 1 и 4а.

Ваквата стопанска организација ги пополнува посебно обрасците бр. 8 и 14 за матичното претпријатие, а посебно обрасците бр. 8а и 14а за своите погонски и деловни единици врз основа на податоците од збирните обрасци бр. 1 и 4а.

Заедничкото решение за завршната сметка за 1957 година ќе се издаде во тој случај за стопанската организација како целина на образецот бр. 12в, и тоа со податоците за матичното претпријатие во одделот под „А“, а со збирните податоци за сите погонски и деловни единици во одделот под „Б“.

33. Стопанската организација што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, а во свој состав има погонски и деловни

единици за кои се врши самостојно пресметување на вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката, по правило, ги пополнува и ги прилага кон својата завршна сметка посебно обрасците за матичното претпријатие според точката 31 од ова упатство, посебно збирните обрасци бр. 1 и 4 за погонските и деловните единици и посебно збирниот образец бр. 1 за стопанската организација како целина.

Во тие збирни обрасци се внесуваат во соодветните колони поединечните податоци за погонските и деловните единици и збирните податоци — вкупно за сите, по елементите и по редот со кој се означени во обрасците бр. 1 и 4.

Ваквата стопанска организација ги пополнува посебно обрасците бр. 8а и 14а за матичното претпријатие, а посебно обрасците бр. 8 и 14 за своите погонски и деловни единици врз основа на податоците од збирните обрасци бр. 1 и 4.

Заедничкото решение за завршната сметка за 1957 година ќе се издаде во тој случај за стопанската организација како целина според образецот бр. 12в, и тоа со податоците за матичното претпријатие во одделот под „Б“, а со збирните податоци за сите погонски и деловни единици во одделот под „А“.

34. Ако матичното претпријатие што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката има во свој состав погонски и деловни единици што самостојно го пресметуваат вкупниот приход со утврдување на добивката, како и единици што го пресметуваат тоа со утврдување на доходот, ќе се постави на следниот начин:

1) за матичното претпријатие и за самостојните погонски и деловни единици што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката ќе се состават збирните обрасци бр. 1 и 4 на начинот предвиден во точката 30 ст. 2 и 3 од ова упатство;

2) за другите самостојни погонски и деловни единици што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот ќе се состават збирните обрасци бр. 1 и 4а на начинот предвиден во точката 32 став 2 од ова упатство;

3) за стопанската организација како целина ќе се состави посебен збирен образец бр. 1.

Заедничкото решение за завршната сметка за 1957 година ќе се издаде во тој случај за стопанската организација како целина според образецот бр. 12в. При тоа за пополнување на одделот „А“ од тој образец ќе се земат збирните податоци од обрасците под 1, а за пополнување на одделот „Б“ од истиот образец — збирните податоци од обрасците под 2 од претходниот став.

35. Ако матичното претпријатие што го распределува вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот има во свој состав погонски и деловни единици што самостојно го пресметуваат вкупниот приход со утврдување на добивката, како и единици што тоа го вршат со утврдување на доходот, ќе се постави на следниот начин:

1) за матичното претпријатие и за самостојните погонски и деловни единици што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот, ќе се пополнат збирните обрасци бр. 1 и 4а — на начинот предвиден во точката 31 од ова упатство;

2) за другите самостојни погонски и деловни единици што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката, ќе се пополнат збирните обрасци бр. 1 и 4 на начинот предвиден во точката 33 став 2 на ова упатство;

3) за стопанската организација како целина ќе се пополни посебниот збирен образец бр. 1.

Заедничкото решение за завршната сметка за 1957 година ќе се издаде во тој случај за стопанската организација како целина според образецот бр. 12в. При тоа за пополнување на одделот „А“ од тој образец ќе се земат збирните податоци од обрасците под 2, а за пополнување на одделот „Б“ од истиот образец — збирните податоци од обрасците под 1 од претходниот став.

36. За одделни погонски и деловни единици што вршат самостојно пресметување на вкупниот приход стопанската организација ги пополнува обрасците бр. 1, 2, 3, 4 или 4а, 5, 6 или 6а, 9, 10 и 11, што се прилагодат како анекс кон соодветните збирни обрасци бр. 1 и 4 односно 4а од точ. 30 до 35 на ова упатство.

Стопанските организации што ги извршуваат обврските спрема општествената заедница во паушален износ, ги пополнуваат, по правило, обрасците бр. 1а, 7, 8б, 10 и 14б.

Стопанските организации од претходниот став што го водат своето книговодство според начелата на двојното книговодство, покрај обрасците означени во претходниот став, ги пополнуваат уште и обрасците бр. 2, 3, 5 и 11.

За стопанските организации од ставот 1 на оваа точка ќе се издаде решение за завршната сметка за 1957 година според образецот бр. 12б.

38. За продавниците, складовите и откупните станици на производните претпријатија, односно за продавниците во состав на претпријатијата за промет на производи на домашната раководба, за кои матичното претпријатие договорил со народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седалиштето на таквата деловна единица, деловната единица своите обврски спрема општествената заедница да ги извршува во паушален износ — се пополнуваат обрасците бр. 1а и 10.

За погонските и деловните единици од претходниот став матичното претпријатие составува посебен збиен образец бр. 1а.

Заедничкото решение за завршната сметка за 1957 година ќе се издаде во тој случај за стопанската организација како целина според образецот бр. 12в, кој ќе содржи оддели „А“, „Б“ и „В“. При тоа за пополнување на одделот „А“ и „Б“ ќе се постапи согласно со одредбите од точ. 34 и 35 на ова упатство, а за пополнување на новиот оддел „В“ ќе се земат податоците од збирниот образец бр. 1а.

Новиот оддел „В“ треба да ги содржи податоците означени во образецот 12б под ред. бр. 1 до 22.

III. Претходни дејствија за изработка на завршната сметка

39. Пред изработката на заклучниот лист стопанската организација е должна во своите деловни книги да ја усогласи аналитичката евиденција (аналитичките конта) со синтетичката евиденција (синтетичките конта).

Разните помошни книговодства, како книговодството на основните средства, книговодството на материјалите и на другите материјални вредности и сл. мораат да се усогласат со состојбата на соодветните синтетички конта односно со контата на главната книга.

Сите разлики меѓу фактичната состојба утврдена со пописот и книговодствената состојба, што се содржани во елаборатот за извршениот попис, а по кои работничкиот совет односно органот на управувањето на стопанската организација донесол соодветни одлуки односно решение за нивната ликвидација, мораат книговодствено да се спроведат во аналитичката и во синтетичката евиденција, како предзаклучни книжења. За книжењата на овие разлики стопанската организација е должна да состави посебни соодветни налози за книжење и кон секој таков налог да приклучи соодветна документација.

Налозите со соодветната документација, по кои е извршено книжењето на сите утврдени разлики од претходниот став мораат задолжително да се стават во посебни мапи (фасцикли) и да ѝ се дадат на располагање на комисијата односно на лицето определено за преглед на завршната сметка.

Стопанската организација е должна и другите налози со соодветна документација според кои во предзаклучните книжења е извршено сметковно и друго усогласување на средствата и на нивните извори, да ги стави во посебни мапи (фасцикли) и,

согласно со одредбата од претходниот став, да ѝ ги даде на располагање на комисијата односно на лицето определено за преглед на завршната сметка.

40. При предзаклучните книжења на покритијата на исплатените износи на личните доходи (пренесување од контото 25 во корист на аналитичкото konto 159), производната стопанска организација што има запаси на недовршени производи, на полупроизводи од сопствено производство и на готови производи, на аналитичкото konto 158 — Плати во пренесените запаси од претходната година, ќе го покаже долговниот износ на личните доходи во тие запаси. Овој износ треба да му биде еднаков на побарувачкиот износ на аналитичкото konto 268 — Укалкуирани плати во запасите од изминатата година.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на селскостопанските организации од членот 80 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

41. Во предзаклучните книжења треба да се изврши затворање на аналитичките конта во рамките на синтетичките конта 14 и 28 односно контата 15 и 25.

При тоа аналитичкото konto 140 — Пресметани и исплатени лични примања од доходот, ќе ги покаже како салдо под 31 декември 1957 година само пресметаните а неисплатените лични примања по конечниот платен список за декември 1957 година.

Контото 15 — Лични доходи, ќе го покаже, по правило, под 31 декември 1957 година како долгово салдо износот на личните доходи во запасите на недовршени производи, на полупроизводи од сопственото производство и на готови производи (konto 158), како и повеќе исплатените лични доходи (konto 151 до 155), што не можеле да се покријат на начинот предвиден во точката 20 кај објаснението на контото 25 во Упатството за примена на контните планови на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55, 35/56 и 27/57).

Контото 25 — Покритие на исплатените лични доходи, се изразува под 31 декември 1957 година, и тоа со пренесување во корист на аналитичкото konto 159 — Покритие на исплатите од личниот доход, односно во корист на посебното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 93 — Разни фондови (Резервен фонд на премиите и платите) за неискористените остварени средства за лични доходи што остануваат на 31 декември 1957 година нераспределени на одделни работници.

На одделни аналитички конта во рамките на синтетичкото konto 28 — Пресметани плати, под 31 декември 1957 година можат да се појават во вид на салда само пресметаните а неисплатени износи на плати и на другите лични примања на одделни работници. Делот од добивката и другите средства за исплата на платите над платите според тарифниот став, на премиите, наградите и сл. што останува на 31 декември 1957 година нераспределен на одделни работници, се пренесува во корист на посебното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 93 — Разни фондови (Резервен фонд на премиите и платите), ако стопанската организација веќе при самата распределба не го спровела ова книжење.

42. Стопанските организации што досега ги воделе запасите на полупроизводи од сопствено производство во рамките на синтетичкото konto 31 — Запаси на материјали, се должни под 31 декември 1957 година да извршат пренос на тие запаси на контото 58 — Полупроизводи од сопствено производство.

43. Кај временските разграничувања стопанската организација е должна:

1) да изврши пренос на салдата од контата со помало салдо на соодветните паралелни конта со поголемо салдо, ако се водат паралелни конта;

2) да ги издвои салдата на контата што претставуваат фактично разграничување со наредната година. Овие салда мораат да се искажат во онаа сразмера и големина што му одговара на фактич-

ното разграничување меѓу 1957 година и наредната година. За овие салда треба да се состават посебни спецификации со точно означување од кој основ потекнуваат салдата;

3) позитивното или негативното салдо на трошоците за инвестиционото одржување на основните средства да го пренесе во идната година преку контото на активните односно пасивните временски разграничувања;

4) да ги израмни другите временски разграничувања кои по извршениот пренос на салдата на паралелните konta, ако се водат паралелни konta, покажуваат и натаму извесни салда, и тоа преку вонредните расходи односно вонредните приходи;

5) да ги внесе во активните временски разграничувања, покрај издатоците што се предмет на временското разграничување, уште и:

а) сите износи на курсните разлики со кои се исправуваат износите на странските средства за плаќање искажани на контата:

- 11 — Чекови, валути и девизи,
- 12 — Купувачи,
- 13 — Други побарувања,
- 22 — Добавувачи,

а кои странски средства за плаќање се искажуваат на овие konta според званичниот курс.

Притоа, девизите остварени со сопствена дејност на стопанската организација се пресметуваат по двојниот званичен курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс), со тоа што разликите меѓу износот според овој курс и износот според званичниот курс се искажуваат како активни временски разграничувања, додека девизите набавени на девизното пресметковно место се пресметуваат по курсот по кој се набавени. Разликите меѓу износот според овој курс и износот според званичниот курс исто така се искажуваат како активни временски разграничувања;

б) девизите отстапени од страна на други стопански организации со цел за увоз или плаќање на услуги за сметка на овие организации се искажуваат кај стопанската организација на која овие девизи ѝ се отстапени, по курсот по кој го извршила банката книжењето. Обврските спрема налогодавецот за овие девизи се искажуваат во билансот на стопанската организација на која ѝ се отстапени девизите во истиот износ во кој се искажани во активата. Курсните разлики за вака отстапените девизи ги води натаму стопанската организација што ги отстапила девизите;

в) девизите прибавени со извршен извоз за туѓа сметка се искажуваат во билансот на стопанската организација што го извршила извозот — според званичниот курс.

Според званичниот курс се искажува и обврската за износот на овие девизи спрема стопанската организација за чија сметка бил извршен извозот;

г) побарувањата искажани на контото 12 — Купувачи, на контото 13 — Други побарувања, како и на контото 22 — Добавувачи, што се однесуваат на побарувањата во странски средства за плаќање, се искажуваат според тоа како настанало односно побарување, и тоа:

(1) за ненаплатените а извезени стоки — според званичниот курс;

(2) за неувезените стоки платени во девизи купени на девизното пресметковно место или набавени на друг начин, според курсот по кој се набавени овие девизи;

(3) за неувезените стоки платени во девизи остварени со сопствена дејност — според двојниот званичен курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс).

Ако побарувањето за платените а неувезени стоки произлегува од плаќање извршено со девизи отстапени од други стопански организации заради увоз на стоки за нивна сметка, ова побарување се искажува во билансот на стопанската организација на начинот од претходниот став под б);

Разликите што се јавуваат меѓу званичниот курс според кој се искажуваат овие побарувања на контата:

- 12 — Купувачи,
- 13 — Други побарувања,
- 22 — Добавувачи,

и курсот по кој се пресметани заради билансирање во смисла на претходните ставови, се искажуваат како активни временски разграничувања;

д) динарските средства што се наоѓаат резервирани на посебна сметка кај банката за купување стоки во странство, ќе се искажат во полн износ;

6) да ги искаже во билансот обврските во странски средства за плаќање на контата:

- 12 — Купувачи,
- 22 — Добавувачи,
- 23 — Други обврски,

според званичниот курс.

Овие девизи се пресметуваат на следниот начин:

а) обврските за примените аконтации — според двојниот званичен курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс);

б) обврските за увезената опрема, која се плаќа со средства прибавени од Централниот девизен фонд или од странски инвестициони заеми — според званичниот курс, за заклучоците што се регистрирани кај банката до 31 декември 1955 година, односно според пресметковниот курс за заклучоците од 1 јануари 1956 година;

в) обврските за увезената опрема која се плаќа со средствата од економската помош се пресметуваат според посебни прописи;

г) обврските за увезени репродукциони материјали, како и другите обврски — според двојниот званичен курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс). Ако е таквата обврска ликвидирана до одобрувањето на завршната сметка, а исплатата не е извршена — тогаш според курсот по кој е ликвидирана истата;

7) да ги пресмета, по исклучок, обврските чија ликвидација треба да се изврши со девизи купени на редовен состанок на девизното пресметковно место — според пресметковниот курс.

Обврските чија ликвидација се врши со девизни средства купени на термин, се пресметуваат според курсот на терминската заклучница.

Разликите што се јавуваат меѓу званичниот курс според кој се искажани обврските и курсот според кој се пресметуваат во смисла на претходните ставови од оваа точка, се искажуваат на контото 29 — Пасивни временски разграничувања.

44. Побарувањата и обврските мораат да се искажат во оние износи што ги утврдила посебната комисија за попис.

Исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања се врши на тој начин што за износот на исправката се товарат вонредните расходи во корист на „Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања“ (аналитичкото konto во рамките на синтетичкото konto 12 — Купувачи, односно 13 — Други побарувања).

Ненаплативите побарувања се отпишуваат на товар на вонредните расходи, ако не е утврдена лична одговорност.

Побарувањата застарени по вина на стопанската организација затоа што не се преземени потребни мерки за нивна наплата, ги товарат средствата за самостојно располагање.

Застарените обврски се пренесуваат во корист на вонредните приходи.

IV. Пополнување на обрасците

45. Откога стопанската организација ќе ги спроведе во деловните книги предзаклучните и заклучните книжења, составува заклучен лист на образецот бр. 2, со состојба на 31 декември 1957 година. Во овој образец стопанската организација ги внесува состојбите по синтетичките и задолжителните аналитички konta по оној ред како што е тоа означено во образецот.

Во колоните бр. 3 и 4 се внесува почетната состојба на 1 јануари 1957 година како што е тоа искажано во книговодството на стопанската организација на соодветните синтетички и аналитички конта. Во колоните бр. 5 и 6 се внесува прометот во текот на 1957 година, заедно со почетната состојба од колоните бр. 3 и 4, а во колоните бр. 7 и 8 се внесуваат позициите на активата и пасивата. Збирот на колоните 5 и 6 од овој образец треба да му биде еднаков на збирот од дневникот, а збирот на колоните 7 и 8 — на збирот на соодветните колони од збирната главна книга.

46. На образецот бр. 1 — Биланс на 31 декември 1957 година, стопанската организација составува биланс по изработката на заклучниот лист според одредбите од ова упатство и според одредбите од Упатството за примена на контните планови на стопанските организации. Образецот на билансот дава напореден преглед на активата и пасивата на стопанската организација според состојбата на 31 декември 1956 година и на 31 декември 1957 година како што ги одобрил работничкиот совет односно органот на управувањето на стопанската организација.

Неискористените позиции во билансот остануваат непополнети, а отворање нови позиции не е дозволено.

Позициите во билансот треба да се искажат по бруто принципот, т. е. без претходно меѓусебно пребивање на аналитичките односно синтетичките конта со различни салда. Така, на пример, ако меѓу купувачите има и такви чии аналитички конта искажуваат побарувачко салдо, купувачите со долговно салдо ќе бидат искажани во активата на билансот на позицијата 23 конто 12 — Купувачи, додека купувачите со побарувачко салдо ќе бидат искажани одвоено, и тоа во пасивата на позицијата 12 конто 12 — Купувачи.

За секоја позиција на билансот стопанската организација, по правило, прилага потребна спецификација во која се искажува состојбата на 31 декември 1957 година.

Стопанската организација задолжително ги прилага следните спецификации:

- 1) спецификација на инвестициите во тек (конто 04);
- 2) спецификација на чековите, валутите и девизите (конто 11);
- 3) спецификација на купувачите во земјата и во странство (конто 12);
- 4) спецификација на другите побарувања (конто 13);
- 5) спецификација на потрошените обртни средства за ненаменски цели (конто 13а и 13б);
- 6) спецификација на обврските односно побарувањата од работниците по основот на платите односно личните доходи (конто 14 и 15 односно 28);
- 7) спецификација на односите со деловните и погонските единици (конто 16);
- 8) спецификација на разни средства (конто 17);
- 9) спецификација на состојбата на активните временски разграничувања (конто 19);
- 10) спецификација на добавувачите во земјата и во странство (конто 22);
- 11) спецификација на другите обврски (конто 23);
- 12) спецификација на состојбата на пасивните временски разграничувања (конто 29);
- 13) спецификација на трошоците на реализацијата (конто 70);
- 14) спецификација на вонредните расходи (конто 73);
- 15) спецификација на реализацијата (конто 75);
- 16) спецификација на вонредните приходи (конто 78).

Пополнувањето на образецот бр. 1 се врши на следниот начин:

1) конто 00—Основните средства, се искажуваат во билансот според набавната вредност по која се искажани тие во елаборатот за извршениот попис. Износот на исправката на вредноста на основните

средства се одбива во активата во претколоната од износот на основните средства, така што вредноста на основните средства да се искажува во главната колона во нето износ — во сегашна вредност.

Податоците за земјиштето за кое се води на-натурална евиденција се искажуваат во посебниот прилог кон билансот, и тоа во површински мери и со потребни земјишни податоци;

2) незавршените инвестиции кои како такви се запишани на 31 декември 1957 година, како и запасите на инвестициони материјали и опрема, се искажуваат во позицијата под ред. бр. 3 на контото 04 — Инвестиции во тек;

3) ако запасите на сировини, материјали и набавени полупроизводи и делови се водат во книговодството според постојаната (планирана) цена, отстапувањата од постојаните (планираните) цени се искажуваат во позицијата под ред. бр. 12 на контата 36 и 39 — Исправка на вредноста на материјалите, ситниот инвентар и амбалажата.

Ако ситниот инвентар и амбалажата се отпишуваат во книговодството со метода на индиректно отпишување, износот на исправката (отпис) се искажува во позицијата под ред. бр. 12 на контата 36 и 39 — Исправка на вредноста на материјалите, ситниот инвентар и амбалажата;

4) запасите на недовршено производство, полу-производи и готови производи треба да се исправат со соодветниот износ на исправката на вредноста на тие запаси од контата 59 и 64;

5) вредноста на запасите на трговски стоки во магацинот и во продавниците, ако се водат според продажната цена, се коригира за износот на разликата во цената на трговските стоки од контото 69;

6) обртните средства потрошени за инвестициони цели, кои до 31 декември 1957 година не се рефундирани, се искажуваат во билансот во позицијата на активата под ред. бр. 25 на контото 13а — Потрошени обртни средства за инвестиции;

7) во позицијата под ред. бр. 26 на контото 13б — Потрошени обртни средства за ненаменски цели, се внесуваат исплатените а непокриени издатоци што се подмируваат на товар на средствата за самостојно располагање според одредбите од Одлуката за употреба на средствата за самостојно располагање на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57);

8) во позицијата под ред. бр. 35 на контото 13в — Пренесена загуба, односно во позицијата под ред. бр. 19 во пасивата на контото 23а — Пренесена добивка, се внесува загубата односно добивката кои се пренесуваат во наредната година, во смисла на посебните прописи за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство и на прописите за пробното производство на селскостопанските организации;

9) во позицијата под ред. бр. 2 во пасивата на контото 91 — Инвестиционен кредит за основни средства, стопанската организација ги внесува износите на кредитите во височина на недостасаните ануитети според договорите за инвестициони кредити.

Недостасаните ануитети не можат да се книжат на товар на контото 91;

10) во позицијата под ред. бр. 3 во пасивата на контото 94 — Финасирање на инвестициите, се искажуваат посебно износите за долгорочниот кредит за финансирање на инвестициите, потоа другите извори за финансирање на инвестициите (добавувачи за инвестиции, амортизационен фонд за замена и други фондови на стопанската организација, како и евентуално финансирање од буџетот) и износот на финансирањето на инвестициите од обртните средства.

Износот на финансирањето на инвестициите од обртните средства во позицијата на пасивата под ред. бр. 3в мора да му биде рамен на износот искажан во позицијата на активата под ред. бр. 25 на контото 13а — Потрошени обртни средства за инвестиции.

Овој износ се утврдува врз основа на направениот преглед на непокриените потрошени обртни средства за инвестиции со состојбата на 31 декември 1957 година. Со посебен налог вака утврдениот износ можа книговодствено да се спроведе под истиот датум, и тоа со задолжување на посебното аналатачко konto во рамките на синтетичкото konto 13 — Други побарувања, со одобрување на посебното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 94 — Финансирање на инвестициите. Напоредно со ликвидирањето на потрошувачката на обртните средства за инвестиции, во наредната година се врши сторнирање на ова книжење.

47. Образецот бр. 1а — Биланс, инвентар и распределба на вкупниот приход на 31 декември 1957 година, се пополнува на следниот начин:

1) посебно односно збирно се внесуваат сите средства и нивните извори утврдени со пописот (инвентарисањето) на 31 декември 1957 година;

2) под ред. бр. 3 — Должници, покрај исплатите на буџетите се внесуваат и сите исплати извршени на товар на доходот до 31 декември 1957 година (исплатени аконтации од платите, уплатени аконтации од обврските спрема општествената заедница, издвоени средства кај банката итн.);

3) под ред. бр. 4 — Стоки (запаси), се внесува вредноста на запасите на материјали, ситен инвентар, недовршени производи, полупроизводи и готови производи според состојбата утврдена со пописот на 31 декември 1957 година.

При процената на овие запаси во цената на чинието, покрај другите елементи, треба да се засметаат и платите со придонесите содржани во тие запаси, и тоа во височина која се искажува под ред. бр. 10 од овој образец;

4) под ред. бр. 7 — Други фондови, се внесува состојбата на амортизациониот фонд за замена, на резервниот и на другите фондови на стопанската организација;

5) под ред. бр. 9 — Поверители, се внесува состојбата на побарувањата на поверителите на 31 декември 1957 година. Под овој реден број не се внесуваат неуплатените обврски спрема општествената заедница што произлегуваат од паушалниот износ од 1957 година, како и обврските од платите за таа година;

6) под ред. бр. 10 — Плати содржани во запасите, се внесува износот на платите со придонесите содржани во запасите на недовршени производи, на полупроизводи од сопствено производство и на готови производи според состојбата на 31 декември 1957 година;

7) под ред. бр. 13 — Вкупен приход, покрај остварената реализација се внесуваат уште и примените награди на саеми, изложби итн.;

8) под ред. бр. 14 — Материјални и режиски трошоци и амортизација, стопанските организации што имаат запаси на недовршени производи, на полупроизводи од сопствено производство и на готови производи, како трошок го внесуваат само оној дел од тие трошоци и од амортизацијата што е содржан во реализираните производи и во извршените услуги;

9) кон образецот бр. 1а и кон другите обрасци од точката 37 на ова упатство се прилага уште и краток извештај за работењето во 1957 година, кој го објаснува постигнатиот успех во работењето, како и други поважни податоци од приложените обрасци.

48. Образецот бр. 3 — Рекапитулација на извршениот попис на 31 декември 1957 година, пресметување на цените и преглед на разликите утврдени во 1957 година, се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 се внесуваат во колоната 4 основните средства според набавната вредност, а во колоните 5 и 8 според сегашната вредност;

2) под ред. бр. 4 до 8 стопанските организации што ги водат своите запаси по постојаните (планираните) цени ја внесуваат вредноста на тие запаси во колоните 4 и 5 во исти износи;

3) под ред. бр. 12 — Побарувања, се внесува во колоната 4 книговодствената состојба на побарува-

њата (конта 12, 13 и 22) на 31 декември 1957 година пред извршената исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања односно пред извршениот отпис на ненаплативите побарувања (точка 44 од ова упатство).

Под истиот реден број се внесува во колоната 5 износот на побарувањата од колоната 4 намален за извршените исправки на вредноста на сомнителните и спорните побарувања и за отписот на ненаплативите побарувања, додека во колоната 6 се внесува вкупниот износ на исправките на вредноста и на отписите што паѓаат на товар на вонредните расходи.

Во колоната 8 се внесува вкупниот износ на побарувањата утврден од страна на посебната комисија за попис. Негативната разлика меѓу износите искажани во колоните 5 и 8 се внесува како мањок во колоните 9 и 13. Оваа разлика претставува износ што ги товари одговорните лица (колони 15 и 29) односно средствата за самостојно располагање на стопанската организација (колони 17 и 27);

4) под ред. бр. 13 — Обврски, се внесува во колоната 4 книговодствената состојба на обврските (конта 12, 13, 22 и 23) на 31 декември 1957 година пред извршениот попис на застарените обврски (точка 44 од ова упатство).

Под истиот реден број се внесува во колоната 5 износот на обврските од колоната 4 намален за извршениот отпис на застарените обврски, додека во колоната 7 се внесува вкупниот износ на застарените обврски кои се пренесуваат во корист на вонредните приходи.

Во колоната 8 се внесува вкупниот износ на обврските утврден од страна на посебната комисија за попис т. е. износот кој мора да му биде рамен на износот искажан во колоната 5.

Другите колони, во поглед на обврските, не се пополнуваат;

5) во колоните 6 и 7 се внесуваат разликите меѓу износите на колоните 4 и 5, ако овие разлики не претставуваат мањок односно вишок на материјалните вредности туку само пресметковни разлики произлезени поради сведување на нови цени;

6) во колоните 9 до 12 се внесуваат износите по бруто принципот, т. е. без меѓусебно пребивање на утврдените мањоци со вишоците односно на утврдените вишоци со мањоците во одделни видови материјални вредности од ред. бр. 1 до 11 на овој образец;

7) во колоните 13 до 34 се внесуваат соодветните износи за одделни видови материјални вредности од ред. бр. 1 до 11 на овој образец така што од тие податоци да може да се види начинот на книжењето, како и објасненијата на настанатите негативни односно позитивни разлики од колоните 13 и 14. При тоа збирните износи од колоните 13, 19 и 30 односно 14, 23 и 34 мораат да бидат еднакви;

8) образецот бр. 3, кој во смисла на одредбите од точката 30 на одделот ж) од Упатството за спроведување на пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации му се доставува на надлежниот орган на кој се поднесува завршната сметка, стопанската организација го пополнува заклучно со ред. бр. 11. Овој пополнет образец му се доставува на надлежниот орган најдоцна до 10 февруари 1958 година.

Образецот пополнет под ред. бр. 1 до 13 се прилага кон завршната сметка на стопанската организација.

49. Образецот бр. 4 — Утврдување и распределба на вкупниот приход и на добивката за 1957 година, го пополнуваат стопанските организации што вкупниот приход го распределуваат врз основа на утврдување на добивката, и тоа на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 3 — Реализација, се искажуваат приходите на стопанската организација според членот 11 точ. 1, 2, 3 и 9 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, содржани на контата 75, 76 и 77. Како реализација не се внесува интерната реализација — пренос на класите 3, 4 и 5 за сопствените потреби.

Реализацијата по работите на извоз и на извршување услуги во странство се искажува според издадените фактури, без оглед дали е извршена наплатата, а по работите застапување на странски фирми — во височина на износите стасани за наплата според издадените фактури, без оглед дали е извршена наплатата. Вредноста на реализацијата по овие работи се пресметува според двојниот званичен курс исправен за диспаритетот (пресметковниот курс) со примена на пропишаните коефициенти. Разликите што ќе се појават при пресметувањето на разликата во цените по работите на извоз, ја наголемуваат односно ја намалуваат вредноста на реализацијата од пресметковниот период во кој стопанската организација го извршила споменатото пресметување со банката и со надворешнотрговско претпријатие.

Средствата дадени на стопанската организација на име дотација или за нејзина санација влегуваат во вкупниот приход — реализацијата, освен ако давателот не определил посебна намена;

2) под ред. бр. 8 до 23 се внесуваат износите за соодветните елементи во височина содржана во фактурираната реализација и на производите односно на извршените услуги.

Височината на одделни елементи од цената на чинењето — од вкупните трошоци на реализираните производи и услуги треба да ѝ одговара на височината на овие елементи во колоната бр. 13 од образецот бр. 5. За овие елементи што во образецот бр. 4 подетално се расчленуваат отколку што е тоа извршено во образецот бр. 5 (на пример: ред. бр. 10 до 12 или ред. бр. 15 до 19) расчленувањето се врши сразмерно со односот на тие елементи во вкупните трошоци на соодветните конта од класата 4;

3) под ред. бр. 23 се внесува износот на посебните трошоци за намалувањето на цената на чинењето кој се утврдува во смисла на посебното решение донесено од страна на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите според одредбите од Одлуката за распределба на вкупниот приход на определени стопански организации во 1957 година што го организирале пресметувањето на успехот по внатрешни економски единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57);

4) под ред. бр. 37 се внесува износот на посебното учество во добивката пресметан според Наредбата за утврдување на платите од добивката и на посебното учество во добивката на стопанските организации за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57);

5) под ред. бр. 38 се внесува сразмерен дел од договорените ануитети за 1957 година по инвестиционите заеми одобрени од средствата на Општиот инвестиционен фонд односно од средствата на општествените инвестициони фондови на околиците, кога овие заеми се одобрени како дополнителни средства од Општиот инвестиционен фонд;

6) под ред. бр. 42 до 46 се внесуваат поединечно износите на законските обврски според членот 32 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, настанати од 1 јануари до 31 декември 1957 година, без оглед дали со остатокот од добивката од ред. бр. 41 можат во целост да се покријат настанатите законски обврски.

Под ред. бр. 44 не може да се внесе делот од придонесот за социјално осигурување над општата норма кој отпаѓа на платите од добивката.

Овие законски обврски ги внесуваат и стопанските организации што под ред. бр. 34 искажуваат загуба;

7) под ред. бр. 47 се внесува придонесот за резервниот фонд во височина на износот пресметан според одредбите на чл. 37 и 48 став 4 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

8) под ред. бр. 49 до 51 се внесуваат износите најмногу, до височината на позитивната разлика

меѓу остатокот на добивката од ред. број 41 и вкупниот износ под ред. бр. 48 од образецот бр. 4;

9) под ред. бр. 52 до 58 се внесуваат износите на распределбата на добивката извршена под ред. бр. 99 до 104 на образецот бр. 4;

10) под ред. бр. 65 се внесува износот на непокриената загуба која не можела да се покрие со средствата од резервниот фонд, со средствата остварени за исплата на платите над платите според тарифниот правилник, со средствата примени на име дотации или на друг начин. Овој износ се искажува во образецот бр. 1 во позицијата 35 од активата;

11) под ред. бр. 79 во текстот на колоната 3 се внесуваат следните податоци:

а) под а) — остатокот од добивката искажан под ред. бр. 78;

б) под б) — соодветниот дел од платите според членот 25 став 1 под а) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, кој е содржан во реализираните производи.

Овој дел од платите се утврдува со примена на процентот врз износот на платите искажан под ред. бр. 20 од колоната 4. Овој процент се пресметува од односот на вкупните плати за 1957 година според членот 25 став 1 под а) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации (конто 281) спрема вкупните плати за 1957 година според членот 25 од истата уредба (збир на износите искажани на контата 281, 282 и 283);

в) под в) — придонесот за социјално осигурување на платите искажани под б);

г) под г) — придонесот за станбена изградба на платите искажани под б);

д) под д) — збирот на износите под а) до г) врз кој се применува нормата за пресметување на добивката за 1957 година утврдена под ред. бр. 24 од образецот „Б“ од Наредбата за утврдување на платите од добивката и од посебното учество во добивката на стопанските организации за 1957 година.

50. Образецот бр. 4а — Утврдување и распределба на вкупниот приход и на доходот за 1957 година, го пополнуваат стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, и тоа на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 3 — Реализација, се искажуваат приходите како што е објаснето во точката 49 под 1 од ова упатство.

Трговските и угостителските претпријатија и дуќани, покрај реализацијата на стоките и услугите за основните дејности, ја внесуваат уште и реализацијата од споредната дејност;

2) под ред. бр. 11 до 22 производните стопански организации ги внесуваат износите на одделни елементи од цената на чинењето согласно со објаснението дадено во точката 49 под 2 од ова упатство, но без елементите на платите (конта 465 и 466).

Селскостопанските организации од членот 80 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, како и општите земјоделски задруги за својата селскостопанска дејност, под ред. бр. 11 до 22 го внесуваат делот од трошоците кој се однесува на вкупниот приход искажан под ред. бр. 10 од овој образец.

Трговските и угостителските претпријатија и дуќани под ред. бр. 11 до 22 ги внесуваат целокупните износи на трошоците по елементите како се тие искажани во книговодството на соодветните конта од класата 4;

3) под ред. бр. 4 селскостопанските организации од членот 80 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, односно општите земјоделски задруги што во свој состав имаат економија за кои не се врши самостојна пресметка или што во свој состав имаат селскостопанска дејност — ја внесуваат позитивната разлика меѓу вредноста на запасите на готови производи, на недовршено производство и на материјали за репродукција од сопствено производство на 31 декември 1957 година и нивната вредност на почетокот на 1957 година односно по-

зитивната разлика на вредноста на прирастот на основното стадо за истиот период (чл. 81 и 87 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации);

4) под ред. бр. 5 се внесуваат укалкулираните трошоци на споредната дејност на трговските претпријатија и дуќани, искажани на посебното аналитичко konto од синтетичкото konto 49 — Распоред на трошоците (Распоредени трошоци на споредната дејност) чиј приход не е искажан под ред. бр. 1;

5) под ред. бр. 6 трговските претпријатија и дуќани, продавниците на производни претпријатија и другите стопански организации за својата трговска дејност го внесуваат износот на набавната цена на продадените трговски стоки со сите зависни трошоци на стоките, освен издатоците што се подмируваат од личните доходи на работниците. Во набавната цена се вклучува и данокот на промет што овие стопански организации го плаќаат при набавка на алкохолни пијалоци и други производи од приватни лица. Данокот на промет што овие стопански организации го плаќаат на прометот на продадени производи се внесува под ред. бр. 24 од образецот бр. 4а.

Трговските претпријатија и дуќани што имаат споредна дејност за која не се врши посебна распределба на вкупниот приход, ја внесуваат под овој реден број уште и цената на чинењето на услугите извршени на лица надвор од претпријатието и дуќанот (екстерна реализација);

6) под ред. бр. 8 се внесуваат негативните разлики меѓу вредноста на запасите на готови производи, на недовршено производство и на материјали за репродукција од сопствено производство на 31 декември 1957 година и нивната вредност на почетокот на 1957 година, односно негативната разлика на вредноста на намалувањето на основното стадо за тој период — на начинот изложен под 3 од оваа точка на упатството;

7) под ред. бр. 24 се внесува соодветниот дел од данокот на промет кој се однесува на реализираните производи и услуги;

8) под ред. бр. 28 се внесува износот на придонесот за резервниот фонд пресметан на просечниот износ на расположивите обртни средства за 1957 година, без оглед на височината на остварениот вкупен приход;

9) под ред. бр. 30 се внесува износот на придонесот според членот 77 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со тоа што во овие фондови може да се издвои најмногу до височината на остатокот од вкупниот приход по одбивање на трошоците и издатоците од ред. бр. 11 до 29;

10) под ред. бр. 37 до 44 се внесува распределбата на доходот искажана под ред. бр. 36.

Стопанската организација што врши издвојување за општествените инвестициони фондови (ред. бр. 39) со примена на утврдениот процент врз доходот, ќе го примени тој процент врз доходот искажан под ред. бр. 32.

Стопанската организација на која општинскиот народен одбор според одредбите од членот 65 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации ѝ определил најмал процент за издвојување од доходот за нејзините фондови, ќе го изврши тоа издвојување најмногу до височината на износот што преостанува по претходното покривање на заштитните плати во смисла на членот 73 од споменатата уредба.

Како заштитни плати од претходниот став се подразбира износот на заштитните плати содржани во реализираните производи и услуги, пресметан со примена на процентот врз реализираните укалкулирани лични доходи на работниците (пренос од контото 269 — Реализирани укалкулирани лични доходи на контото 830 — Доход).

51. Образецот бр. 5 — Збирна пресметка на производството и на реализацијата за 1957 година, го

составуваат сите производни стопански организации, без оглед дали распределбата на вкупниот приход ја вршат со утврдување на добивката или на доходот.

Селскостопанските организации од членот 80 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации не се должни кон завршната сметка за 1957 година да го поднесуваат овој пополнет образец.

Пополнувањето на образецот бр. 5 се врши на следниот начин:

1) сите податоци за ред. бр. од 1 до 25 се внесуваат врз основа на податоците од книговодството и на пресметковните калкулации на претпријатието;

2) стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход со утврдување на добивката, ги внесуваат податоците за платите и за придонесите во сите колонии под ред. бр. 6 до 9, додека стопанските организации што го утврдуваат доходот овие податоци ги внесуваат под ред. бр. 10 и 11;

3) податоците под ред. бр. 12 ги внесуваат само оние стопански организации што пресметувањето на успехот го организирале по внатрешни економски единици врз основа на посебното решение на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии;

4) под ред. бр. 13 во колоните 5 и 7 се внесува вредноста на сопствените производи и на готовите производи од производството од 1957 година, со тоа што овие износи се искажуваат и под ред. бр. 15, кога се одземаат од износот под ред. бр. 14. На овој начин се искажуваат трошоците на вкупното производство, а потоа се исклучуваат трошоците на фазното производство, што овозможува правилно искажување на трошоците за стоквно производство и услуги.

Вредностите на запасите на сопствени полупроизводи и производи, без оглед дали тие се искажувани на контата од класата 3 или на контото 58, како и вредноста на запасите на недовршено производство пренесени од 1956 година, се искажуваат во колоната 4 по елементите од цената на чинењето од ред. бр. 1 до 11;

5) под ред. бр. 16 се внесуваат во колоните 4, 5, 7 и 8 исправките на вредноста на недовршеното производство и на полупроизводите од сопствено производство (konto 59), а во колоните 9 до 13 исправките на редноста на готовите производи (konto 64), со тоа што пред одделните износи задолжително да се става знакот плус односно минус, според тоа дали за износот на исправката на вредноста се зголемуваат или се намалуваат износите искажани под ред. бр. 14;

6) под ред. бр. 17 се искажува фактичната цена на чинењето, што овозможува сметковно усогласување на износите искажани во колоните од 4 до 13 за сите стопански организации, па и за оние што го искажуваат производството по постојаните (планските) цени;

7) под ред. бр. 18 и 19 се искажуваат вишоците и мањоците, и тоа во колоните 8 и 12;

8) под ред. бр. 20 се внесува збирот односно разликата меѓу износите искажани под ред. бр. 17 и износите искажани под ред. бр. 18 и 19. Притоа износите под ред. бр. 20 треба да им одговараат:

а) во колоната 4 — на износот на позицијата 15 во колоната 5 од образецот бр. 1;

б) во колоната 8 — на износот на позицијата 15 во колоната 7 од образецот бр. 1;

в) во колоната 10 — на износот на позицијата 17 во колоната 5 од образецот бр. 1;

г) во колоната 12 — на износот на позицијата 17 во колоната 7 од образецот бр. 1.

Износот од колоната 13 се проверува врз основа на податоците од спецификацијата на контото 70 — Трошоци на реализираните готови производи и услуги. Оваа спецификација треба да ги содржи одвоено покажани:

- (1) трошоците на екстерната реализација;
- (2) трошоците на интерната реализација;

- (3) данокот на промет;
- (4) работот и намаленијата;
- (5) ануитетите и придонесот за резервниот фонд;
- (6) рударскиот придонес и другите придонеси според членот 77 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;
- (7) одобрените исправки на вредноста за трошоците на екстерната реализација;
- (8) одобрените исправки на вредноста за трошоците на интерната реализација;
- (9) под ред. бр. 23 се внесуваат во колоната 13 износите на ануитетите и на придонесите за резервниот фонд (= ред. бр. 27 и 28 од образецот бр. 4а).

Рударските претпријатија од членот 74 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации го внесуваат под овој реден број уште и рударскиот придонес односно придонесот за други фондови според одредбите на членот 77 од истата уредба (= ред. бр. 29 и 30 од образецот бр. 4а);

10) под ред. бр. 25 во колоната 13 се внесува износот на екстерната реализација кој се проверува врз основа на податоците од спецификацијата на контото 75 — Реализација на трговите производи и услуги. Оваа спецификација ја содржи одвоено искажаните износи на аналитичката евиденција во смисла на одредбите од точката 25 кај објаснувањето на контото 75 од Упатството за примена на контните планови на стопанските организации.

Спецификациите наведени под точ. 8 и 10 треба да се приложиат кон образецот бр. 5;

11) во колоната 6 се внесува процентот на учеството на одделни елементи во фактичната цена на чинењето, кој се утврдува спрема односот на одделни елементи од колоната 5. Притоа вредноста на материјалите под ред. бр. 1 претходно се коригира за износот на исправката на вредноста под ред. бр. 16 во колоната 5, додека износите под ред. бр. 13 и 15 не се земаат предвид. Пресметаниот процент се искажува на две децимали;

12) во колоните 8, 12 и 13 учеството на платите со придонесите како и на другите елементи од цената на чинењето, по правило, треба да му одговара на процентуалното учество на овие елементи во колоната 5.

52. Образецот бр. 6 — Преглед на платите во 1957 година, го пополнуваат стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход со утврдување на добивката, и тоа на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 се внесуваат износите од контата 281, 282, 283 и 287 без намалување за износот кој се наоѓа на аналитичкото konto 289 — Покритие на товар на средствата за плати;

2) под ред. бр. 5 се искажува износот на не-исплатените плати во височина на износот искажан на контото 148, додека евентуалната позитивна разлика меѓу овие две контата се пренесува на посебното аналитичко konto во рамките на контото 93 — Разни фондови (Резервен фонд на премиите и платите);

3) под ред. бр. 11 се внесуваат податоците од образецот бр. 5, искажани под ред. бр. 6 до 9 од колоната 8;

4) под ред. бр. 12 се внесуваат податоците за платите и за придонесите од образецот бр. 5 под ред. бр. 6 до 9 од колоната бр. 12, сведени на фактични износи ако под тие броеви се искажани во височина на постојаните (планските) износи;

5) збирот на износот искажан под ред. бр. 13 од овој образец стопанските организации го искажуваат во образецот бр. 1 во колоната 6, и тоа:

а) под позицијата 28 од активата на контото 15а — Плати односно лични доходи во запасите;

б) под позицијата 17 од пасивата на контото 26 — Укалкуирани плати односно лични доходи во запасите;

6) Банката ги заверува податоците под ред. бр. 8, а финансискиот орган примерокот од овој пополнет образец, кој го прилага кон соодветното решение за завршната сметка за 1957 година (образец бр. 12 или бр. 12а).

53. Образецот бр. 6а — Преглед на платите во 1957 година, го пополнуваат стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход со утврдување на доходот, и тоа на следниот начин:

1) под ред. бр. 4 производните стопански организации што имаат запаси на недовршени производи, на полупроизводи од сопствено производство и на готови производи го внесуваат износот кој му одговара на збирот на платите (личните доходи) од образецот бр. 5 под ред. бр. 10 и 11 во колоните 8 и 12, сведени на фактични износи, ако под тој број се искажани во височината на постојаните (планските) износи;

2) под ред. бр. 9 се искажува износот на покритијата во височина на износот искажан под ред. бр. 17 од контото 156, додека евентуалната позитивна разлика меѓу овие две контата се пренесува на посебното аналитичко konto во рамките на контото 93 — Разни фондови (Резервен фонд на премиите и платите);

3) под ред. бр. 22 се внесува износот на заштитните плати утврден според одредбите на чл. 89 и 90 од Уредбата за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57), кој износ се покрива на начинот и по оној ред како е тоа предвидено во образецот бр. 6а под ред. бр. 23.

Податоците под ред. бр. 22 ги внесуваат оние стопански организации кои со остварените лични доходи и средства од членот 73 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации не ги покриле ниту заштитните плати;

4) Банката ги заверува податоците од ред. бр. 12 до 17, а финансискиот орган примерокот од овој образец што го прилага кон соодветното решение за завршната сметка за 1957 година (образец бр. 12а или 12в).

54. Образецот бр. 7 — Состојба и движење на фондовите на стопанската организација во текот на 1957 година, се пополнува на следниот начин:

1) во колоната 4 се внесуваат износите искажани во одобрената завршна сметка за 1956 година;

2) во колоните 5 и 6 се внесуваат промените што настанале во текот на 1957 година;

3) во колоната 7 се внесуваат износите искажани во одобрената завршна сметка за 1957 година.

Овие износи мораат да ги содржат сите пресметани односно распределени износи на соодветните фондови од ред. бр. 2 до 8, со состојбата на 31 декември 1957 година, без оглед на состојбата на издвоените средства искажани во колоната 11 од овој образец;

4) во колоните 12 до 14 се внесуваат соодветните износи според изводите од банката кај која овие средства се водат.

55. Образецот бр. 8 — Пресметка на продуктот и движење на запасите во 1957 година, го пополнуваат сите стопански организации кои во смисла на ова упатство го пополнуваат образецот бр. 4, и тоа:

а) одделот I не го пополнуваат стопанските организации што не ги пополниле колоните 4, 8, 10 и 12 од образецот бр. 5, бидејќи немале запаси, како ни надворешнотрговските претпријатија. Другите стопански организации го пополнуваат одделот I врз основа на податоците од образецот бр. 5 на следниот начин:

1) ред. бр. на одделот I

	од образецот бр. 8 =	ред. бр. од образецот бр. 5
1	= 1	коригиран со ред. бр. 16
2	= 2	
3	= 3	
4	= 4	
5	= 5	
6	= 6+7	коригиран со ред. бр. 16
7	= 8	коригиран со ред. бр. 16
8	= 9	коригиран со ред. бр. 16
9	= 12	
10	= 17	

2) коректурата на износот под ред. бр. 1 на колоната 8 од образецот бр. 5 се врши така што за целиот износ на исправката на вредноста под ред. бр. 16 се врши зголемување или намалување на износот под ред. бр. 1 од тој образец, па така исправениот износ се внесува под ред. бр. 1 во колоната 7 на одделот I — од образецот бр. 8;

3) коректурата на износите под ред. бр. 1, 6, 7, 8 и 9 на колоната 12 од образецот бр. 5 се врши на следниот начин:

(а) најпрво се изнаоѓа разликата меѓу износите под ред. бр. 6, 7, 8 и 9 во колоната 12 од образецот бр. 5 и износите под ред. бр. 12 под а), б), в) и г) од образецот бр. 6, како и збирот на тие разлики;

(б) потоа во колоната 6 на одделот I од образецот бр. 8 под ред. бр. 6, 7 и 8 се внесуваат соодветните износи од ред. бр. 12 на образецот бр. 6;

(в) износот на исправките на вредноста под ред. бр. 16 во колоната 12 од образецот бр. 5 се коригира за износот на збирот на разликите утврдени под (а), а за остатокот на исправката на вредноста се врши коректура на износот под ред. бр. 1 во колоната 12 од образецот бр. 5. Овој износ потоа се внесува под ред. бр. 1 во колоната 6 на одделот I од образецот бр. 8;

4) ред. бр. 1 до 10 на колоните 4 до 8 од одделот I се пополнуваат на следниот начин:

оддел I:	образец бр. 5:
кол. 4 е еднаква на кол.	10
" 5 "	" 4
" 6 "	" 12
" 7 "	" 8

Колоната 8 од одделот I се пресметува со салдирање на колоните 4 до 7, и тоа така што износите од колоните 4 и 5 се земаат како минус, а износите од колоните 6 и 7 како плус. Износот во колоната 8 добива знак плус или минус според резултатот од салдирањето, што треба задолжително да се означи. Кај ред. бр. 10 колоната 8 е еднаква како со салдото на колоните 4 до 7, така и со збирот на салдата во колоната 8 од ред. бр. 1 до 9;

5) факторот за пресметување на продажните цени под ред. бр. 11 од образецот бр. 8 се пресметува, и тоа:

(а) кај стопанските организации што оствариле добивка, по следната формула:

трошоците на реализираното производство + реализираната добивка

трошоците на реализираното производство

Како трошоци на реализираното производство се подразбира вкупниот приход намален за износите: на данокот на промет, на набавната цена на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци, како и на добивката (од образецот бр. 4 ред. бр. 7 минус 25 минус 26 минус 28). Кај овие стопан-

ски организации пресметаниот фактор мора да биде поголем од 1, а се искажува на две децимали;

(б) кај стопанските организации што имале загуба, по следната формула:

трошоците на реализираното производство

трошоците на реализираното производство + загубата

Кај овие стопански организации како трошоци на реализираното производство се подразбира вкупниот приход намален за износите: на данокот на промет и на набавната цена на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци (од образецот бр. 4 ред. бр. 7 минус 25 минус 26), а пресметаниот фактор мора да биде помал од 1. Факторот се искажува исто така на две децимали;

6) износите под ред. бр. 12 на колоните 4 до 7 се пресметуваат со множење на соодветните износи од истите колони под ред. бр. 10 со факторот под ред. бр. 11.

Износот во колоната 8 ред. бр. 12 се добива со салдирање на износите од колоните 4 до 7 на начинот опишан под 4 од оваа точка. Износот под ред. бр. 13 е еднаков со разликата на износот во колоната 8 ред. бр. 10 и 12. Оваа разлика добива знак еднаков со знаците под ред. бр. 10 и 12 во колоната 8 ако стопанската организација имала добивка, а обратен знак ако стопанската организација имала загуба;

б) одделот II во колоната 4 се пополнува со податоците од образецот бр. 4 на начинот назначен во колоната 3 од овој оддел. Притоа треба да се води сметка за следното:

1) износите под ред. бр. 1, 5, 11 и 17 се добиваат со собирање или со одземање на повеќе износи од образецот бр. 4, како што е означено во колоната 3. За ред. бр. 3б и 3в односно бр. 12б и 12в од овој оддел износите под ред. бр. 6 односно бр. 11 од образецот бр. 4 треба да се расчленат на бараните елементи според книговодствената евиденција;

2) ред. бр. 21 до 21 г) се пополнуваат од одделот III на колоната 5, и тоа:

ред. бр. во одделот II

колоната 6 = ред. бр. во одделот III колоната 5

21	=	1
21а	=	2б
21б	=	2в
21в	=	2г
21г	=	3

в) одделот III се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 во колоната 3 се внесува реализираната добивка од образецот бр. 4 под ред. бр. 28, а под ред. бр. 2а збирот на износите искажани под ред. бр. 70, 71 и 72 во образецот бр. 4. Ред. бр. 2б, 2в и 2г во оваа колона се пополнуваат така што износот од ред. бр. 2а ќе се расчлени на бараните елементи според важечките норми на придонесите за социјално осигурување и за станбена изградба;

2) под ред. бр. 2б во колоната 4 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 42 и 43 во образецот бр. 4, а под ред. бр. 2в износот искажан под ред. бр. 44 во образецот бр. 4;

3) колоната 5 се добива со собирање на колоните 3 и 4 освен за износот под ред. бр. 2а, кој се добива со собирање на износите под ред. бр. 2б, 2в и 2г од колоната 5. Резултатите се пренесуваат во одделот II на образецот бр. 8 како што е објаснето порано. Ред. бр. 3 во колоната 5 се добива кога од износот под ред. бр. 1 ќе се одземе износот под ред. бр. 2а;

г) одделот II во колоната 5 се пополнува со податоци од одделот I, и тоа:

ред. бр. од одделот

II колоната 5	= ред. бр. од одделот I
6	= 12, кол. 4
7	= 12, " 5
8	= 12, " 6
9	= 12, " 7
11	= 1+2 кол. 8
12д	= 3 " 8
13	= 4 " 8
14, 15, 16, 17	= 5 " 8, со тоа што треба

да се изврши расчленување според структурата во колоната 4 од одделот II

18a	= 6 кол. 8
18б	= 7 " 8
18в	= 8 " 8
19	= 9 " 8
22	= 13 " 8

д) одделот II во колоната 6 ги искажува износите што се добиваат со собирање на колоните 4 и 5. Износот под ред. бр. 5 во оваа колона им е рамнен на износите под ред. бр. 1 + 2 минус 3 минус 3б минус 3в минус 4. Износот под ред. бр. 10 во оваа колона им е рамнен на износите под ред. бр. 5 минус 6 минус 7 + 8 + 9, а истовремено и на збирот на износите од ред. бр. 11 до 22, со тоа што износите од ред. бр. 21 и 22 се одземаат ако имаат негативен знак.

5б. Образецот бр. 8а — Пресметка на продуктот и движење на запасите во 1957 година, го пополнуваат сите стопански организации што во смисла на ова упатство го пополнуваат образецот бр. 4а, и тоа:

а) одделот I го пополнуваат само рударските претпријатија, претпријатијата за производство на градежни материјали, мелничките претпријатија и занаетчиските стопански организации.

Стопанските организации од претходниот став не го пополнуваат овој оддел ако не ги пополниле колоните 4, 8, 10 и 12 од образецот бр. 5, бидејќи немале запаси. Другите стопански организации што не се наведени во претходниот став исто така не го пополнуваат одделот I.

Одделот I од образецот бр. 5 се пополнува на следниот начин:

1) ред. бр. на одделот I	на образецот бр. 8а = ред. бр. на образецот бр. 5
1	= 1 коригиран со ред. бр. 16
2	= 2
3	= 3
4	= 4
5	= 5
6	= 10 + 11 коригиран со ред. бр. 16
7	= 17

2) коригирањето на ред. бр. 1, 10 и 11 во колоната 12 од образецот бр. 5 се врши на начинот изложен за соодветните редни броеви на образецот бр. 8 во а) под 3 во претходната точка;

3) колоните 4 до 7 на одделот I се пополнуваат на следниот начин:

одделот I	=	образец бр. 5
колоната 4	и е рамна	на колоната 10
" 5	"	" 4
" 6	"	" 12
" 7	"	" 8

4) колоната 8 на одделот I се пресметува со салдирање на колоните 4 до 7, и тоа така што износите од колоните 4 и 5 се земаат како минус, а износите од колоните 6 и 7 како плус. Износот во колоната 8 го добива знакот плус или минус според резултатот на салдирањето, што треба задолжително да сезначи. Кај ред. бр. 7 износот од колоната 8 му е рамнен на салдото од колоните 4 и 7 и на збирот на салдата во колоната 8 од ред. бр. 1 до 6;

5) факторот за пресметување на продажните цени под ред. бр. 8 на образецот бр. 8а се пресметува на следниот начин:

(а) за стопанските организации што оствариле позитивен доход, по следната формула:

трошоците на реализираното производство + доходот без личните примања

трошоците на реализираното производство

Како трошоци на реализираното производство се подразбира вкупниот приход намален за износите: на данокот на промет и на доходот без личните примања (од образецот бр. 4а ред. бр. 10 минус 24 минус 32 плус 40). Пресметаниот фактор мора да биде поголем од 1, а се искажува на две децимали;

(б) за стопанските организации со негативен доход, по следната формула:

трошоците на реализираното производство

трошоците на реализираното производство + негативниот доход

Кај овие стопански организации како трошоци на реализираното производство се подразбира вкупниот приход намален за износот на данокот на промет (од образецот бр. 4 ред. бр. 10 минус 24), а пресметаниот фактор мора да биде помал од 1. Факторот се искажува исто така на две децимали;

6) износите под ред. бр. 9 на колоните 4 до 7 се пресметуваат со множење на соодветните износи од истите колони под ред. бр. 7 со факторот под ред. бр. 8. Износот под ред. бр. 9 во колоната 8 се добива со салдирање на колоните 4 до 7 на начинот изложен под 4 од оваа точка. Износот под ред. бр. 10 ѝ е рамнен на разликата на износите во колоната 8 ред. бр. 7 и 9.

Оваа разлика добива знак еднаков со знаците под ред. бр. 7 и 9 ако стопанската организација имала позитивен доход, а обрнат знак ако имала негативен доход;

б) одделот II во колоната 4 се пополнува со податоците од образецот бр. 4а на начинот означен во колоната 3 од овој оддел. Но тука треба да се води сметка за тоа износите под ред. бр. 1, 4, 13 и 23 да се добиваат со собирање на повеќе износи под ред. бр. на образецот бр. 4а, како што е означено во колоната 3. За ред. бр. 6а и 6б односно бр. 14б и 14в на овој оддел износите под ред. бр. 9 и 14 на образецот бр. 4а треба да се расчленат на бараните елементи според книговодствената евиденција;

в) одделот II во колоната 5 се пополнува од одделот I, и тоа:

ред. бр. од одделот II	на колоната 5 = ред. бр. од одделот I
8	= 9 кол. 4
9	= 9 " 5
10	= 9 " 6
11	= 9 " 7
13	= 1+2 " 8
14д	= 3 " 8
15	= 4 " 8
16, 17, 18 и 23	= 5 " 8, со тоа што треба
	да се изврши расчленување спрема структурата во колоната 4 од одделот II
25	= 10 " 8 со соодветниот знак

г) одделот II во колоната 6 ги искажува износите што се добиваат со собирање на колоните 4 и 5. Износот под ред. бр. 7 во оваа колона ѝ е рамнен на износите под ред. бр. 1 + 2 + 3 минус 4 минус 5 минус 6а минус 6б, а износот под ред. бр. 12 им е рамнен на износите под ред. бр. 7 минус 8 минус 9 + 10 + 11 и на збирот на сите елементи од ред. бр. 13 до 24, со тоа износот од ред. бр. 24 да се одбива ако е негативен доходот.

Ред. бр. 26 се пополнува од одделот III, и тоа:

оделот II ред. бр. 26	= на одделот III колона 6
26а	= 4, што му е рамно на збирот 26б до 26д од одделот
26б	= 4а
26в	= 4б
26г	= 4в
26д	= 4г

Износот под ред. бр. 27 на одделот II му е рамно на износот под ред. бр. 24 намален за износот под ред. бр. 26а. Ако износот под ред. бр. 24 бил негативен, износот под ред. бр. 27 му е рамно на збирот на износите под ред. бр. 24 и 26а со знакот минус;

д) одделот III се пополнува на следниот начин:

1) во колоната 3 се внесуваат податоците за фактивните исплати што се однесуваат на 1957 година, а кои се извршени до составувањето на образецот 8а, со тоа износот под ред. бр. 4 да му е рамно на збирот на износите под ред. бр. 4а до 4г. Процентот на учеството (структурата) во колоната 4 се добива со делење на износот во колоната 3 на секој ред. број (помножено со 100) со износот во колоната 3 ред. бр. 4. Децималите се коригираат на цел број, а збирот на процентите под ред. бр. 4а до 4г треба да биде 100%;

2) во колоната 5 под ред. бр. 1 се внесува износот од ред. бр. 40 на образецот бр. 4а, а во ред. бр. 2 износот од одделот I на колоната 8 ред. бр. 6 на образецот бр. 8а;

3) во колоната 6 под ред. бр. 4 се внесува износот од колоната 5 под ред. бр. 3, а износите под ред. бр. 4а до 4г се добиваат со множење на износите од ред. бр. 4 со соодветниот процент од колоната 4. Децималите се коригираат на цел број, а збирот на износите од 4а до 4г треба да му биде рамно на износот под ред. бр. 4.

Податоците од колоната 6 се внесуваат во одделот II, како што е порано објаснето.

57. Образецот бр. 86 — Извештај за производот во 1957 година, го пополнуваат стопанските организации со паушална пресметка, т. е. оние што го пополнуваат образецот бр. 1а, и тоа на следниот начин:

образец бр. 86	= образец бр. 1а
1	= 13
2 и 3	= 14, со тоа да се изврши расчленување спрема книговодствената евиденција
4	= 15
5	= 16
6	= 18а
7	= 18б
8	= 18в
9	= 20
10	= 21 само ако е позитивен
10а	= 22а
10б	= 21 минус 22а
11	= 21 ако е негативен

58. Соодветниот образец бр. 8, 8а односно 8б, стопанската организација е должна да му го достави пополнет на надлежниот статистички орган во срок од 3 дена по приемот на решението за завршната сметка.

Ако решението за завршната сметка не биде доставено до рокот предвиден во членот 25 од уредбата, соодветниот образец задолжително се доставува во рок од 3 дена по истекот на тој рок до органот од претходниот став.

59. Образецот бр. 9 — Преглед на пресметаниот данок на промет за 1957 година, се пополнува спрема тарифните броеви од Тарифата за данокот на промет.

Износот под ред. бр. 13 во колоната 3 треба да му одговара на вкупниот износ на реализацијата искажана под ред. бр. 1 до 3 во образецот бр. 4 односно бр. 4а.

Овој образец ја заменува годишната пријава за данокот на промет, а му се поднесува на управниот

орган надлежен за работите на финансиите на општинскиот народен одбор најдоцна до 31 јануари 1958 година.

Финансискиот орган од претходниот став ќе изврши преглед на пресметаниот данок на промет најдоцна до рокот за поднесување на завршната сметка на стопанската организација за 1957 година и ќе стави за тоа заверка на самиот образец.

60. Образец бр. 10 — Преглед на обврските спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 декември 1957 година, се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 5 во колоните 4 до 11 се внесуваат податоците од соодветната аналитичка евиденција на синтетичкото konto 23 — Други обврски;

2) под ред. бр. 6 до 19 во колоните 4 до 11 се внесуваат податоците од соодветната аналитичка евиденција на синтетичкото konto 24 — Обврски за покривање на придонесите за општествената заедница;

3) под ред. бр. 20 до 23 во колоните 4 до 11 не се внесуваат податоци, бидејќи сите обврски спрема фондовите односно побарувања од фондовите на 31 декември 1957 година треба да се прекриваат од соодветната аналитичка евиденција на синтетичкото konto 23 — Други обврски во корист односно на товар на соодветната аналитичка евиденција во рамките на синтетичкото konto 93 — Разни фондови.

Овие редни броеви ги пополнува органот што го донесува решението за завршната сметка кога со тоа решение се врши измена во распределбата на вкупниот приход и на добивката односно доходот на стопанската организација;

4) под ред. бр. 1 до 19 искажаната состојба во колоните 12 и 13 банката ја заверува на самиот образец;

5) еден примерок од образецот финансискиот орган заверува и приложува кон соодветното решение за завршната сметка за 1957 година (образец бр. 12, 12а, 12б односно 12в).

61. Образецот бр. 10а — Извештај за обврските на погонските и деловните единици на стопанската организација на 31 декември 1957 година, го пополнуваат само стопанските организации што во свој состав имаат погонски и деловни единици.

Во образецот се внесуваат поединечните обврски за секоја погонска односно деловна единица, како и износите уплатени до 31 декември 1957 година.

Примерок од овој пополнет образец заверен од банката и од финансискиот орган се приложува кон соодветното решение за завршната сметка за 1957 година (образец бр. 12, 12а и 12в).

62. Образецот бр. 11 — Состојба и движење на основните средства и состојба на инвестициите во тек во 1957 година, се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 6 до 8 во колоната 6 се внесуваат износите што му одговараат на ред. бр. 1 под а) до в) во колоната 8 на образецот бр. 3;

2) под ред. бр. 9 во колоните 6 до 8 се внесуваат износите што им одговараат на износите искажани под ред. бр. 1 и 2 во активата и под ред. бр. 1 во пасивата на образецот бр. 1 — Биланс на 31 декември 1957 година;

3) износите под ред. бр. 9 во колоните 9 и 10 ќе се разликуваат од износите искажани под позицијата 3 на образецот бр. 1 за износот на авансот за инвестиции и за износот на запасите на материјали што се искажуваат во рамките на синтетичкото konto 04 — Инвестиции во тек.

63. Образецот бр. 12 — Решение за завршната сметка за 1957 година (Добивка), го пополнува органот што го донесува решението.

Делот на решението од I до VII сочинува диспозитив на решението.

Во образложението на решението треба исцрпно да се објаснат причините поради кои се извршени измените по завршната сметка. Во образложението треба да се наведе начинот за кни-

жсје со кое се исправаат разликите од диспозитивот, и тоа по синтетичките кошта.

На крајот од решението задолжително се става упатство за стопанската организација за правниот лек.

Еден примерок од решението ѝ се доставува на стопанската организација, а другиот на банката кај која стопанската организација има жиро сметка.

За стопанските организации што во свој состав имаат погонски и деловни единици со самостојна пресметка органот што го донесува решението ќе достави извод од решението за завршната сметка, во кој ги внесува податоците што се однесуваат на погонската односно деловната единица. Еден примерок од таквиот извод му се доставува на органот на управата надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седалиштето на погонската односно деловната единица, а другиот на банката ако погонската односно деловната единица има своја жиро сметка.

64. Образецот бр. 12а — Решение за завршната сметка за 1957 година (Доход), го пополнува органот што го донесува решението на начинот изложен во претходната точка од ова упатство. Диспозитив на ова решение сочинува делот од I до VI на ова решение. Во поглед на доставувањето на решението односно изводот од решението се применуваат согласно одредбите од претходната точка.

65. Образецот бр. 12б — Решение за завршната сметка за 1957 година (Паушалисти), го пополнува органот што го донесува решението за завршната сметка. Делот на решението од I до V сочинува диспозитив на решението. Во поглед на образложението, правниот лек и доставувањето на решението важат одредбите од точката 63 став 3 и 4 на ова упатство.

66. Образецот бр. 12в — Решение за завршната сметка за 1957 година (Збирен), го донесува органот што го донесува решението за завршната сметка во случаите предвидени во точ. 32, 33, 34, 35 и 38 на ова упатство. Делот од решението од „А“ до „В“, односно во случајот предвиден во точката 38 на ова упатство — од „А“ до „Г“, сочинува диспозитив на решението. Во поглед на образложението, правниот лек, доставувањето на решението и изводот од решението важат согласно одредбите од точката 63 ст. 3 до 5 на ова упатство.

67. Заради обработка на збирните податоци од завршната сметка во смисла на членот 30 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година, стопанската организација го пополнува образецот бр. 14 или образецот бр. 14а, односно обата обрасци.

Обата обрасци ги пополнуваат оние стопански организации кои во свој состав имаат дејности за кои се распределува вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката, како и дејности со распределба на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот.

За стопанските организации што ги извршуваат обврските спрема општествената заедница во паушален износ, обработката на збирните податоци банката ја врши од образецот бр. 1а — Биланс, инвентар и распределба на вкупниот приход на 31 декември 1957 година.

Податоците за обрасците бр. 14 и 14а се земаат од одобрената завршна сметка за 1957 година што му е поднесена на надлежниот орган заради преглед и донесување решение за завршната сметка.

Во одделот III — Податоци за бројната состојба и за платите на работниците за 1957 година, во колоните 13, 14 и 15 се внесуваат податоците расчленети според квалификационата структура на работниците. Во колоните 8, 9, 10, 13, 14 и 15 на овој оддел од образецот се внесуваат износите на остварените плати што се наменети за исплата, без оглед дали исплатата е извршена или не.

Во образецот бр. 14а под ред. бр. 95 до 102 во колоните 8, 9, 10, 13, 14 и 15 се внесуваат бруто износите на остварените плати, онака како што

се искажани во книговодството на стопанската организација на контата 151 до 155.

Во одделот IV се внесуваат вкупните трошоци по видовите како што се прокнижени на контата од класата 4.

68. Образецот бр. 13 — Биланс на 31 декември 1955 година е за објавување.

Стопанската организација е должна во смисла на чл. 5 и 52 од Уредбата за книговодството на стопанските организации во срок од 15 дена по добиеното решение за завршната сметка за 1957 година да го достави овој пополнет образец, како дел од завршната сметка, заедно со краток извод од извештајот за работењето во 1957 година, заради објавување во службениот весник на народната република на чија територија е седалиштето на стопанската организација.

Запишувањето на податоците се врши само на предвидените позиции. Неискористените позиции остануваат непополнети. Отворање нови позиции не е дозволено. Сите износи на исправката на вредноста на одделни позиции во билансот претходно се коригираат со одземање од износите што го исправаат или со додавање кон тој износ, така што на соодветните позиции да се внесуваат само нето износите според состојбата на 31 декември 1957 година.

Претпријатијата што работат за определени потреби на Југословенската народна армија не објавуваат биланс.

За евентуално објавување на биланси на дуќани и други помали стопански организации одлучува управниот орган надлежен за работите на финансиите на општинскиот народен одбор кој ќе го пропише начинот за објавување на билансот.

V. Извештај за работење

69. Извештајот за работење на стопанската организација го составува управниот орган на стопанската организација односно на него соодветниот орган. Извештајот за работењето се состои од општ дел, посебен (стручан) дел и заклучок.

70. Општиот дел треба да содржи општи податоци за стопанската организација, на пример: кога е основана стопанската организација и со чие решение, кога и каде е регистрирана, видот на дејноста, податоци за бројот на работниците, за бројот на членовите на работничкиот совет, за бројот на одржаните седници и за поважните прашања расправани на тие седници, како и податоци за прегледите извршени од страна на надлежните инспекциски и ревизиони органи.

71. Посебниот (стручниот) дел од извештајот треба да содржи преглед и анализа на целокупното работење на стопанската организација, како и анализа на постигнатиот резултат на работата. При тоа треба да се има предвид дека извештајот за работењето се составува според потребите и проблемите што се од особен и битен интерес за работењето на стопанската организација. Тој извештај треба првенствено да ѝ послужи на стопанската организација за одлучување за идната работа, како во врска со непосредните задачи на стопанската организација, така и во натамошниот нејзин перспективен развиток. Покрај онегата на состојбата и работењето во минатата година во врска со утврдната фактична состојба и со пописот, извештајот треба да ги опфати и мерките што се предлагаат заради отстранување на негативните појави, како и мерките за правилно искористување на позитивните појави. На тој начин извештајот ќе може да послужи како основа за разгледување и одлучување на работничкиот совет за завршната сметка на стопанската организација.

Со извештајот треба да се опфатат и податоците:

1) за управувањето со основните средства, за промените во основните средства и за мерките за нивно обезбедување;

2) за инвестициите, завршени и недовршени, и тоа, со оглед на инвестиционата програма, за евен-

туалното зголемување на капацитетот и за преориентацијата на производството;

3) за состојбата и движењето на посебните фондови на стопанската организација;

4) за употребата на обртните средства (особено во врска со запасите на материјали, со недовршеното производство, со запасите на трговски стоки, со состојбата на должниците и поверителите);

5) за извршувањето на планот за производство и реализација на стоките и услугите;

6) за движењето на трошоците на производството и услугите;

7) за снабденоста со сировини и материјали за производство и за пазар (со осврт кај трговските претпријатија врз можноста за пласман на трговските стоки);

8) за работите на извоз и увоз, со осврт врз причините што влијаеле на зголемувањето односно намалувањето на извозот во однос на претходната година, како и на финансискиот ефект на дадените односно примените бонификации;

9) за продуктивноста на трудот (особено со оглед на капацитетите на машините, техничката опременост на трудот, структурата според квалификациите на запослените, организацијата на трудот, флукуацијата на работната сила и сл.);

10) за остварените плати односно за личните доходи, премии, наградите, и сл;

11) за утврдувањето на финансискиот резултат и неговата распределба.

Во заклучоците на деловниот извештај треба посебно да се изнесе движењето на рентабилноста на стопанската организација и сите фактори што биле од влијание врз степенот на утврдената рентабилност (особено треба да се задржи на одлуките на работничкиот совет односно на органот на управувањето на стопанската организација донесени и во текот на годината а во врска со истите фактори). Исто така, заклучокот треба да содржи осврт врз одлуките на работничкиот совет односно на органот на управувањето во врска со извршениот попис (инвентарисањето), како и предлог за завршната сметка за 1957 година.

VI. Претресување и одобрување на завршната сметка

72. Кога сметководството на стопанската организација ќе состави предлог на завршна сметка и ќе ги пополни сите пропишани образци, му го предава предлогот на управниот одбор со свој извештај и анализа на финансискиот резултат.

73. Ако предлогот на завршна сметка во управниот одбор не е едногласно прифатен, управниот одбор во својот извештај до работничкиот совет односно до органот на управувањето ќе ги изнесе и одвоените мислења на група односно одделни членови на управниот одбор. Одвоено мислење може да се даде за целата завршна сметка или за одделни делови од завршната сметка.

74. Работничкиот совет односно органот на управувањето на стопанската организација го претресува поднесенит предлог на завршна сметка, врши во него евентуални исправки и го одобрува.

Во записникот за претресувањето на завршната сметка треба да се внесе што поцврпна дискусија во врска со сите прашања, како во целина така и во сите поединости, што биле предмет на дискусијата. Ако на седницата се водени стенографски белешки, кон записникот се прилагаат дешифрираните белешки во целина.

75. Одлуката на работничкиот совет за завршната сметка треба да ги содржи утврдените точни износи: на збирот на билансот, на фондот на основните средства, на фондот на обртните средства и на другите фондови, на долгорочните кредити и на другите извори за финансирање на инвестициите, на кредитите за обртни средства, на трошоците на производството и на услугите, на временските разграничувања, на вкупните обврски и вкупните побарувања, состојбата на односите со погонските и со другите деловни единици,

вредноста на реализираните стоки и услуги, како и на финансискиот резултат со распределбата на добивката или доходот односно со покривање на загубата. Во таа одлука се внесуваат и сите други констатации во врска со утврдувањето и распределбата на вкупниот приход и на добивката односно доходот на стопанската организација, како и во врска со правилното ракување со општоопштинскиот имот што ѝ е доверен на стопанската организација.

76. Завршната сметка одобрена од страна на работничкиот совет односно од највисокиот орган на управувањето, стопанската организација е должна да им ја поднесе во рокот од членот 9 на уредбата и членот 9 од ова упатство на органите од чл. 6 до 8 од уредбата.

VII. Завршни одредби

77. Образците за завршните сметки од одделот II на ова упатство имаат значење на службено издание. Начинот на издавањето на образците ќе го определи со посебна одлука сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

78. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 24796

13 декември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

724.

Врз основа на членот 43 став 4 и членот 442 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД IV ДЕЛ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

I. Донесување на решенијата за преведување

1. За сите службеници што се затекнале во службенички однос на 31 декември 1957 година, а на кои се однесува Законот за јавните службеници (во натамошниот текст: Законот), ќе се донесат решенија со кои ќе се определи звањето и платниот разред, односно платата, согласно со одредбите од чл. 399 до 440 од Законот. Решенијата ќе се донесат без оглед дали со Законот се извршени измени во поглед на називот на досегашните звања или во поглед на распоредувањето во платни разреди.

2. Решенијата за преведување на службениците во нови звања и за распоредување во платни разреди (во натамошниот текст: решенијата за преведување ги приготвува персоналната служба на органот односно на установата. Старешината надлежен за назначување може да формира и стручна комисија што ќе ги приготви решенијата.

3. Решенијата за преведување на службениците, согласно со одредбите од чл. 399 до 440 од Законот, ги донесува старешината што е надлежен за тоа според Законот (старешината надлежен за назначување — чл. 165 и 166 на Законот).

4. Со решенијата за преведување, како и со решенијата за исправање на преведувањата од 1952 година, не можат да се вршат никакви други исправки освен оние што се предвидени во чл. 425 и 426 од Законот.

5. Решението за преведување се донесува според образецот ОР—1, решението за исправање не преведување (чл. 425 и 426 од Законот) — според образецот ОР—2, решението за определување на полагајната плата — според образецот ОР—3. Овие образци со објаснувањата за нивна употреба се составен дел од ова упатство.

6. Решението се донесува, во 5 примероци, од кои еден примерок му се предава на службеникот,

еден задржува органот за оценка на законитоста, а по еден архивата и сметководството на органот односно на установата. Еден примерок се вложува во персоналниот лист на службеникот.

Обрасците на решенијата, ако се печатат, ќе имаат формат на картијата ДИН А-4 (сразмера: 210 × 297 мм), а се користат двете страни.

Се овластуваат органите за општа управа на околските народни одбори да можат да издаваат одобрение за печатење на обрасците ОР—1, ОР—2 и ОР—3, врз основа на членот 5 од Уредбата за прописувањето, печатењето и издавањето на обрасци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/57).

II. Постапка во врска со оценувањето на законитоста на решенијата за преведување

7. Сите решенија за преведување, како и решенијата за определување на положајните плати подлежат на претходна оценка на законитоста од страна на надлежниот секретаријат за општа управа на извршниот совет.

Решенијата му се доставуваат на надлежниот секретаријат за општа управа на извршниот совет во два примерка, од кои еден му се враќа на органот односно на установата, а еден задржува секретаријатот за својата архива.

Решенијата за преведување на службениците ќе се доставуваат веднаш по донесувањето. Решенијата за определување на положајната плата ќе се доставуваат заедно со сите службеници на еден орган односно на установа.

8. Секое решение мора да биде заведено во деловодникот како посебен основен број или како подброј од пописот на актите и доставено на надлежниот секретаријат за општа управа на извршниот совет.

9. Кон решението за преведување (образец ОР-1) мора да се достави и заверен препис од свидетелството за завршената виша школа, ако е во прашање службеник со завршена виша школа кој се распоредува во звањето на службеник од II група.

10. Кон решението за исправање на преведувањето од 1952 година (образец ОР-2) мора да се достави:

1) заверен препис од решението за преведување од 1952 година на кое е ставена потврда за извршената ревизија од страна на надлежниот орган;

2) заверен препис од свидетелството за завршената школа, односно од свидетелството за завршените курсеви што даваат определен ранг на стручната спрема.

11. Рангот на вишата стручна спрема во случаите од точ. 9 и 10 на ова упатство ќе се утврдува според Решението за рангот на школите и курсевите. Решенијата за рангот на школите и курсевите објавени се во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52, 42/52, 24/53, 55/53, 38/53, 30/56, 17/57, 40/57 и 42/57.

12. Решенијата за определување на положајната плата ќе се доставуваат заедно со сите службеници на еден орган односно на установа односно на еден народен одбор. Кон секоја група доставени решенија, ќе се приложи и заверен препис од решението (одлуката) за положајните плати на службениците од тој орган, установа односно народен одбор.

За сите службеници на еден општински односно околски народен одбор решенијата за положајните плати ќе се доставуваат заедно.

Кон решенијата за определување на положајната плата ќе се доставува во еден примерок пополнетиот образец „Попис на актите“ (Образец бр. 4 од Упатството за извршување на Уредбата за канцеларското работење — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/57). Овој образец ќе се пополни на следниот начин:

1) во рубриката „Предмет“ се запишува називот на органот што го донесол решението и се запишуваат зборовите: „Решенија за определување на положајните плати“;

2) во рубриката бр. 3 се запишува името и презимето на службеникот;

3) во рубриката бр. 4 се запишува бројот и датумот на решението;

4) во рубриката бр. 6 се запишуваат зборовите: „положајна плата“.

Другите рубрики не треба да се пополнуваат.

13. Органите надлежни за оценување на законитоста ќе вршат оценување по редот по кој ќе бидат доставени решенијата од страна на органите и установите, а според постапката пропишана во чл. 79—83 од Законот.

III. Поблиски одредби за преведување на службениците на нови звања и за распоредувањето во платни разреди

14. Службениците за кои ќе се донесат посебни прописи за звањата и за распоредувањето на звањата во платни разреди (чл. 149, 150 став 5, член 151 ст. 2 и 4, чл. 152, 153, 155 став 4 и член 156 од Законот) ќе се преведат во нови звања според тие посебни прописи.

Според посебни прописи што ќе се донесат врз основа на чл. 397 и 398 од Законот ќе се изврши преведување во нови звања и на службениците на Државниот осигурителен завод и на службениците на Југословенската лотарија.

15. Извршните службеници распоредени од XX до XII платен разред според одлуките на околските народни одбори, донесени врз основа на членот 18 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), се преведуваат во соодветни звања предвидени во Законот односно во посебните прописи и се распоредуваат во платниот разред во кој се затекнале, ако имаат потребна стручна спрема. Ако такви службеници немаат потребна стручна спрема, го задржуваат платниот разред во кој се затекнале.

На службениците од претходниот став кои се распоредени во платни разреди како патари, ќе се применат прописите што се донесуваат врз основа на членот 71 од Законот. Овие прописи можат да се применат и на другите службеници назначени според наведените одлуки на околските народни одбори. Во случај на примена на тие прописи, службеникот ја задржува платата што ја имал до влегувањето во сила на Законот, ако со назначувањето врз основа на тие прописи би добил помала плата.

Службениците назначени како противпожарници или надзорници на патишта, ќе се преведат во звањата што ќе бидат установени со посебни прописи.

16. За службениците на кои им се определени звањата според Правилникот за звањата и платите на службениците на трговската инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52), нема да се установуваат посебни звања.

Службениците на пазаришните инспекторати што имаат средна стручна спрема, а се затекнале во звањето трговски инспектор, канцелариски референт, администратор или во некое друго звање, се преведуваат во звањето пристав односно референт од III група, согласно со одредбите од членот 155 на Законот, и се распоредуваат во платниот разред во кој се затекнале.

Службениците што се затекнале во звањето трговски инспектор или виши трговски инспектор, со виша стручна спрема (економски или правен факултет), се преведуваат со соодветно звање на управни службеници и се распоредуваат во платниот разред согласно со одредбите од членот 399 на Законот.

Службениците што се затекнале во звањето трговски контролор, се преведуваат во звањето пристав и се распоредуваат во платниот разред што го имаат, со тоа во срок од две години да положат посебен испит за признавање средна стручна спрема. Овие службеници можат да напредуваат во платни разреди повисоки од XII само ако положат испит за признавање на средна стручна спрема.

Другите службеници што вршат работи на пазаришна инспекција, а имаат звање писар, помошен канцелариски референт или др., се преведуваат во соодветното звање предвидено во Законот односно во посебните прописи, и се распоредуваат во досегашниот платен разред.

17. Канцелариските службеници што се затекнале во звањето писар, архивар од II или I класа, помошен канцелариски референт, економ, матичар или канцелариски референт, се преведуваат во звањето помошен канцелариски референт и го задржуваат досегашниот платен разред.

Канцелариските службеници што имаат средна стручна спрема а се затекнале во звањето канцелариски референт, се преведуваат во звањето канцелариски референт и се распоредуваат во еден платен разред погоре.

Канцелариските службеници од членот 400 став 3 на Законот се распоредуваат во платниот разред согласно со одредбите од членот 198 на Законот.

Канцелариските службеници што се затекнале во звањето администратор до заклучно XII платен разред, се преведуваат во звањето канцелариски референт, а што се затекнале во XI или во некој повисок платен разред — во звањето администратор. Овие службеници го задржуваат досегашниот платен разред.

18. Канцелариските службеници унапредени во XI платен разред според одредбата од членот 21 став 2 на Правилникот за звања и платите на канцелариските службеници кој беше во сила до 28 јануари 1954 година, ќе се преведат во звањето помошен канцелариски референт и ќе се распоредат во XI-платен разред, со право на периодско покачување, како и службениците во XII платен разред.

19. Одредбите од чл. 425 и 426 на Законот ќе се применат и на канцелариските службеници кои на 1 април 1952 година се распоредени во XII платен разред, ако во поглед на школската спрема и годините на службата ги исполнуваат условите пропишани со наведените одредби.

20. Одредбата од членот 155 став 2 на Законот ќе се примени на тој начин што службеникот што има два класа средна школа (порано 6 класа гимназија) ќе се распореди во еден платен разред погоре ако редовно напредувал од XX-платен разред.

21. Службениците од членот 55 на Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/54) кои до 31 декември 1957 година не положили посебен стручен испит за признавање на вишата стручна спрема од членот 12 став 3 од таа уредба, ќе се преведат во звањето банкарски службеник од III група и го задржуваат досегашниот платен разред.

22. Службениците назначени врз основа на членот 51 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, ќе се преведат во соодветното звање и ќе се распоредат во платниот разред согласно со одредбите од IV дел на Законот, ако не се во прашање службеници во установи на кои ќе се применуваат одредбите од членот 370 став 1 на Законот.

Според одредбата од претходниот став се преведуваат во соодветното звање и се распоредуваат во платниот разред и директорите на филијали на заводите за социјално осигурување, ако на таа положба се назначени без звање.

23. Службениците назначени врз основа на членот 28 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи или врз основа на соодветните одредби што важат за службениците од други служби, како службеници без соодветна школска спрема, со обврска во определен срок да го положат испитот за признавање на стручната спрема, се преведуваат во звањето како и другите службеници, со истата обврска во поглед на полагањето на тој испит.

Ако службеникот од претходниот став во порано определен срок не го положи испитот за признавање на соодветната стручна спрема, старешината надлежен за назначување при донесувањето на решение за преведување во ново звање ќе одлучи дали на службеникот ќе му се продолжи рокот за полагање на тој испит. Овој нов рок не може да биде подолг од една година.

Испитот за признавање нижа стручна спрема ќе го полагаат службениците што со тој услов се

назначени според досегашните прописи, и тоа според програмата пропишана за соодветниот стручен испит на приправниците за звањето за кое е потребна нижа стручна спрема.

24. Службениците на просветните, научните и културните установи што се затекнале во службата како приправници за звање од чл. 232, 270 и 280 на Законот, односно за соодветно звање според досегашните прописи, се преведуваат во соодветното звање предвидено во одредбите од наведените членови, со обврска да положат испит согласно со одредбите од членот 409 на Законот.

25. Службениците што се затекнале во звањето реставратор, се преведуваат во звањето конзерватор и се распоредуваат во соодветен платен разред како службениците што се затекнале во звањето конзерватор.

26. Службениците што се затекнале во звањето конзерватор, кустос, библиотекар и архивист, се распоредуваат во платниот разред, и тоа: службениците што се наоѓаат во VI платен разред — во V платен разред, а службениците што се наоѓаат во VI платен разред со прво периодско покачување — во V платен разред со второ периодско покачување.

27. Службениците што се затекнале на работите на библиотекарски манипулант, архивски манипулант, технички соработник и конзерватор-техничар, се преведуваат, без оглед на звањето во кое се наоѓаат, во звањето библиотекарски манипулант, архивски манипулант, технички соработник односно конзерватор-техничар, ако според Законот ги исполнуваат условите за добивање на тоа звање, со тоа што го задржуваат платниот разред во кој се наоѓаат. Ако овие службеници не ги исполнуваат условите предвидени за наведеното соодветно звање, се преведуваат според звањето во кое се затекнале, согласно со одредбите од IV дел на Законот.

28. Согласно со членот 406 став 3 од Законот, службениците во звањето вонреден професор на универзитет се распоредуваат во еден платен разред погоре отколку што е оној во кој се затекнале. Вонредните професори што во III платен разред поминале три години, се распоредуваат во II, платен разред.

Службениците што се затекнале во звањето редовен професор на универзитет во II платен разред, се распоредуваат во II, платен разред, а оние што се затекнале во I платен разред — во I, платен разред. Редовните професори што во I платен разред поминале три години, се распоредуваат во I, платен разред.

Бр. 19769/57

25 декември 1957 година
Белград

Секретар за општа управа
на Сојузниот извршен совет,
Вуксан Љумовиќ, с. р.

Образец ОР-1

(Место за штембил)

Образец за решение за редовно преведување на службениците за-
послени кај државните органи и
установи на 1 јануари 1958 година.

Врз основа на членот — од Законот за јав-
ните службеници, донесувам

РЕШЕНИЕ

1. _____, во звање
(презиме и име)

_____, _____ платен разред,

се преведува

во звањето _____ група и

се распоредува

во _____ (_____) платен разред,

со основна месечна плата во износ од Дин. _____

(да се наведе и износот на периодското покачување ако
се добива).

2. За натамошното напредување преостанува
сето време од _____ 195—
(датум)

3. Платата според ова решение тече од 1 јануари 1958 година.

Образложение:

Од персоналниот лист на именуваниот утврдено е:

1. дека е на _____ преведен-назначен во звање _____, во платен разред и дека во годините на службата за напредување му е признаено времето од _____ години _____ месеци и _____ дена, а според решението _____ бр. _____ од _____ 195—.

(назив на органот)

што е оценето како правилно од страна на _____ (назив

на органот што го ценил решението), под бр. _____

од _____ 195—;

2) дека на 31 декември 1957 година се затекнал во звање _____, во _____ платен разред _____, а според решението _____ (периодско покачување) _____ бр. _____ од _____

(назив на органот)

195—, што е оценето како правилно од страна на _____ под бр. _____ од _____

_____ 195—;

3) дека од _____ 195— наоѓа во горниот платен разред _____; (периодско покачување)

4) дека од школската спрема има _____, што ја завршил _____ година;

5) стручен испит за ова звање _____ (да се наведе дали

положил стручен испит — а ако не во кој срок треба да го положи).

Врз основа на изложеното службеникот ги исполнува условите за распоредување во наведеното звање, како и за признавање на преостанатото време поминато во сегашниот платен разред, та врз основа на чл. _____

(да се наведат прописите врз основа

на кои е засновано решението)

е решено како во диспозитив.

Против ова решение службеникот има право на жалба до Комисијата за службенички работи — _____ во срок од 15 дена од денот на _____ (кој орган)

приемот на решението, врз основа на чл. _____ од Законот за јавните службеници. Жалбата му се предава на овој орган.

(Потпис на старешината надлежен за назначување)

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретаријат за општа управа

Бр. _____

_____ 1958 година

Врз основа на членот 428 од Законот за јавните службеници прегледано е горното решение и е оценето дека е основано врз закон, та може да се изврши.

(_____)

Со ова потврдувам дека денеска _____ ми е врачен еден примерок на ова решение.

(Потпис на службеникот)

Предавањето на решението го извршил _____

(Потпис на службеникот што го извршил предавањето на решението)

(Место за штембил)

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОБРАЗЕЦОТ ОР-1

Според образецот ОР-1 ќе се донесува решение за преведување на службениците запослени кај државни органи на кои се однесуваат одредбите од чл. 399 и 400 од Законот за јавните службеници.

Образецот треба да се пополнува на следниот начин:

I. Увод на решението

1. Во уводот на решението треба да се даде повикување само на оној член од Законот за јавните службеници што го овластува старешината на установата да може да донесува решенија за службеничките односи (види ги чл. 165 и 166 од Законот за јавните службеници).

2. Ако решението не го донесува старешината надлежен за назначување туку друг раководен службеник врз кој тоа овластување е пренесено, во уводниот дел од решението, пред зборот „донесувам“, треба да се додадат и зборовите:

„и овластувањето бр. _____ од _____ 195— г.“.

3. Ако решението се донесува во согласност со некој друг орган, тоа треба да се констатира во уводниот дел на решението и да се наведе бројот и датумот на актот со кој е дадена согласноста.

II. Диспозитив на решението

1. Во диспозитивот на решението предвиден е случајот на преведување на службеник во звање и на распоредување во платен разред, без периодско покачување.

Ако службеникот во сегашното звање веќе има едно периодско покачување, тоа се констатира во точката 1 веднаш по звањето и по платниот разред што го има службеникот.

Ако службеникот со преведувањето добива и периодско покачување, на местото означено со точки се додава:

„и со прво — второ периодско покачување во износ од Дин. _____“.

2. Точката 2 од диспозитивот на решението се пополнува на тој начин што се внесува точниот ден од кога на службеникот му се признава времето за натамошно напредување.

На пример: ако е службеникот од звањето пристав од XV платен разред унапреден во XIV платен разред со плата од 1-XI-1956 година, службеникот ќе биде преведен во звањето пристав во XIV платен разред од 1-I-1958 година, а точката 2 ќе гласи:

„2. За натамошно напредување преостанува се то време од 1 ноември 1956 година.“

3. Ако службеникот бил назначен во звањето пристав во XV платен разред, на должност стапил на 31 декември 1956 година, а во годините на службата за напредување му се признаени 4 години, 3 месеци и 5 дена, ќе биде преведен на 1-I-1958 година во звањето пристав во XV платен разред, а точката 2 од диспозитивот треба да гласи:

„За натамошно напредување му преостанува време од 2 години, 3 месеци и 5 дена.“

Тоа значи дека преостанатото време над 3 години, т.е. времето од 1 година 3 месеци и 5 дена поранешна служба му е зголемено за 1 година помината од денот на стапувањето на должност до преведувањето на 1 јануари 1958 година.

4. Ако службеникот бил должен да положи стручен испит и истиот не го положил, во диспозитивот ќе се внесе и нова точка 5, во која ќе биде точно определена обврската на службеникот во поглед на полагањето на тој испит.

III. Образложение на решението

1. Во точкати 1 од образложението треба да се внесат податоците од решението за преведување на 1 април 1952 година — ако е службеникот преведуван, односно од решението за назначување — ако е службеникот назначен по 1 април 1952 година.

Ако е службеникот унапреден во постапката на преведување со примена на членот 70 од Основната уредба за звањата и платите на службени-

ците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52 и 37/52) односно со соодветните прописи, нема да се внесуваат податоците од тоа решение, туку податоците од решението за преведување, а ако е службеникот со едно решение преведен и унапреден, ќе се внесат податоците од тоа решение.

2. Во точката 2 од образложението се констатира фактичната состојба затечена на 31 декември 1957 година.

3. Во точката 4 треба да се внесе школската спрема што ја има службеникот, како и завршените курсеви.

4. Во точката 5 став 2 од образложението се наведуваат соодветните одредби од Законот за јавните службеници врз кои се засновува диспозитивот на решението. Ако е звањето определено според посебни прописи што се донесени кон Законот за јавните службеници, треба да се даде повикување и на соодветните одредби од тие прописи.

5. Во точката 5 став 3 треба да се наведе:

„... службеник има право на жалба до Комисијата за службенички работи на Извршниот совет на НР Србија, НР Хрватска или др.“

6. Ако решението се донесува на печатен образец, празнините во непотребните рубрики треба да се пополнат со испрекината црта.

(Место за штембил) **Образец ОР-2**

Образецот на решението за исправка на преведувањето од 1952 година според чл. 425 и 426 од Законот за јавните службеници, на 1 јануари 1958 година.

Врз основа на членот — од Законот за јавните службеници, донесувам

РЕШЕНИЕ

1. —, во звањето (презиме и име)

—, — платен разред,

се преведува

во звањето —, — група и

се распоредува

во — (—) платен разред,

со основна месечна плата во износ од Дин. —

2. За натамошно напредување се смета времето поминато во служба од 1 април 1955 година.

3. Платата според ова решение тече од 1 јануари 1958 година.

Образложение:

Од персоналниот лист на именуваниот утврдено е:

1) дека е на денот на преведувањето на 1 април 1952 година од звањето — преведен во звање —, во — платен разред, и дека во годините на службата за напредување му е признаено времето од — години — месеци и — дена, а според решението —, (назив на органот)

бр. — од — 195—, кое е оценето како правилно од страна на —, (назив на органот)

под бр. — од — 195—;

2) дека е со решението —, бр. — од — 195— унапреден со важност од — 195—, кое е оценето како правилно од страна на —, (назив на органот)

под бр. — од — 195—;

3) дека е со решението —, бр. — од — 195—, унапреден со важност од — 195—, кое е оценето како правилно од страна на —, (назив на органот)

под бр. — од — 195—;

4) дека завршил — во училишната година, што се докажува со свидетелството — бр. — од — (назив на училиштето)

195— година.

Од наведените податоци се гледа дека службеникот според членот 425 став — од Законот за јавните службеници требало на 1 IV 1952 да биде унапреден од звањето —, — платен разред, — во звањето —, — платен разред, а на 1 IV 1955 да биде унапреден во —.

Според тоа, преведувањето на службеникот и распоредувањето во платниот разред е извршено на тој начин што за основа е земено звањето — и — платен разред —, што требало да го има на 1 IV 1955, па е решено како во диспозитив.

Против ова решение службеникот има право на жалба до Комисијата за службенички работи во срок од 15 дена

(кој орган)

од денот на приемот на решението, а врз основа на чл. — од Законот за јавните службеници. Жалбата му се предава на овој орган.

(Потпис на старешината надлежен за назначување)

ИЗВРШЕН СОВЕТ —

Секретаријат за општа управа

Бр. —

1958 година

Врз основа на членот 428 од Законот за јавните службеници прегледано е горното решение и е оценето дека е основано врз закон, та може да се изврши.

Со ова потврдувам дека денеска ми е врачен еден примерок на ова решение.

(Потпис на службеникот)

Предавањето на решението го извршил

(Потпис на службеникот што го извршил предавањето на решението)

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОБРАЗЕЦОТ ОР-2

Спрема образецот ОР-2 ќе се донесуваат решенија за исправка на преведувањата од 1952 година на службениците на кои се однесуваат одредбите од чл. 425 и 426 на Законот за јавните службеници.

Образецот треба да се пополнува на следниот начин:

I. Увод на решението

1. Во уводот на решението треба да се даде повикување само на оној член од Законот за јавните службеници што го овластува старешината на установата да може да донесува решенија за службеничките односи (види ги чл. 165 и 166 на Законот за јавните службеници).

2. Ако решението не го донесува старешината надлежен за назначување туку раководен службеник врз кого е пренесено тоа овластување, во уводниот дел од решението треба да се додадат пред зборот: „донесувам“ зборовите:

„и овластувањето бр. — од — 195— г.“

II. Диспозитив на решението

Во точката 1 од диспозитивот треба да се внесе звањето и платниот разред со евентуално периодско покачување, во кое службеникот се затекнал на 31 декември 1957 година, а потоа новото звање, групата и платниот разред во кој се преведува службеникот.

На пример: ако на 31 декември 1957 година службеникот се затекнал во звањето пристав во XII платен разред со прво периодско покачување, а на 1 април 1952 година имал 16 години служба и сред-

на стручна спрема, точката 1 од диспозитивот треба да гласи:

„1. Марковиќ Марко, во звањето пристав на XII платен разред со прво периодско покачување, се преведува во звањето референт од III група и се распоредува во X платен разред.“

Во истиот пример ако службеникот на 1 април 1952 година имал 19 години служба, ќе се преведе во звањето референт во IX платен разред.

Во обата случаи точката 2 од диспозитивот останува во решението, бидејќи на службеникот за натамошно напредување му преостанува времето од 1 април 1955 година, т. е. од оној ден кога наполнил три години во платниот разред и кога требало да биде унапреден од XI во X платен разред, ако имал до 18 години служба, односно од X во IX платен разред, ако имал над 18 години служба на 1 април 1952 година.

III. Образложение на решението

1. Во точката 1 од образложението на решението се констатира фактичната состојба затечена на 1 април 1952 година.

2. Во точката 2 се внесуваат податоците од првото решение за унапредување што е донесено по преведувањето на службеникот во ново звање и платен разред. Тоа би можело да биде: или решението на бившата Комисија на Владата на ФНРЈ со кое службеникот е унапреден во више звање во смисла на членот 70 став 2 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52 и 37/52) односно во смисла на соодветните прописи, или решението за доделување на периодско покачување на 1 април 1955 година, или решението за унапредување во XI платен разред по положениот посебен стручен испит.

3. Во точката 3 се внесуваат податоците од второто решение за унапредување, ако службеникот од 1 април 1952 до 31 декември 1957 година бил двапати унапреден.

4. Може да има и случаи службеник од 1 април 1952 до 31 декември 1957 година да бил и три пати унапредуван. Во тој случај по точката 3 од образложението се додава точка 4 со иста содржина како и точ. 2 и 3, во која се внесуваат податоците од третото решение за унапредување. Во тој случај точката 4 од образложението станува точката 5.

5. Кај упатството за правен лек, треба да се наведе точен назив на комисијата за службенички работи, и тоа:

„... службеникот има право на жалба до Комисијата за службенички работи на Извршниот совет на НР Србија, НР Хрватска или др.“

6. Ако решението се донесува на печатен образец, празнините во непотребните рубрики треба да се пополнат со испрекинатата црта.

Образец ОР-3

(Место за штембил)

Образец на решението за определување на положајната плата при преведувањето на службениците во нови звања и плати на 1 јануари 1958 година

Врз основа на членот _____ од Законот за јавните службеници, донесувам

РЕШЕНИЕ

На _____, службеник
(презиме и име)

(назив на органот каде е запослен службеникот)

му се определува
положајна плата во износ од Дин. _____ (_____
_____) месечно за работното место (положај)

(опис на работното место — положајот)

Платата според ова решение тече од 1 јануари 1958 година.

Образложение:

1. Со решението (одлуката) за полагајните плати на службениците _____

(назив на органот)

бр. _____ од _____ 195— за работното место (положајот) _____

(опис на работното место — положајот)

на кое се наоѓа именувањето предвидена е положајна плата во износ од _____ до _____ динари.

2. Бидејќи именувањето ги врши работите на наведеното работно место (положај) тоа, со оглед на значењето на работата, стручноста и резултатите што ги покажува во работата, му е определена положајна плата во горниот износ.

3. Против ова решение службеникот има право на жалба до Комисијата за службенички работи _____ во срок од 15 дена од денот на приемот на решението. Жалбата му се предава на овој орган.

(Потпис на старешината надлежен за назначување)

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретаријат за општа управа

Бр. _____

1958 година

Врз основа на членот 428 од Законот за јавните службеници прегледано е горното решение и е оценето дека е основано врз закон, та може да се изврши.

(_____)

Со ова потврдувам дека денеска _____ ми е врачен еден примерок на ова решение.

(Потпис на службеникот)

Предавањето на решението го извршил

(Потпис на службеникот што го извршил предавањето на решението)

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОБРАЗЕЦОТ ОР-3

Спрема образецот ОР-3 ќе се донесуваат решенија за определување на положајната плата на сите јавни службеници што имаат право на полагајна плата во смисла на членот 68 од Законот за јавните службеници.

Образецот треба да се пополнува на следниот начин:

I. Увод на решението

1. Во уводот на решението треба да се даде повикување само на оној член од Законот за јавните службеници што го овластува старешината на установата да може да донесува решенија за службеничките односи.

2. Ако решението не го донесува старешината надлежен за назначување, туку друг раководен службеник врз кого е пренесено тоа овластување, во уводниот дел на решението пред зборот „донесувам“ треба да се додадат и зборовите:

„и овластувањето бр. _____ од _____ 195— г.“

II. Диспозитив на решението

1. Во диспозитивот на решението се внесува презимето и името на службеникот и називот на органот каде е запослен, како и износот на положајната плата и описот на работното место (положајот) за кое се определува положајната плата.

2. Звањето и платниот разред во кој е преведен службеникот не треба да се ставаат во диспозитивот на решението.

III. Образложение на решението

1. Во точката 1 од образложението на решението треба да се наведе називот на органот што го

донесол решението за полагајните плати, бројот и датумот на решението и описот на работното место за кое е определена полагајната плата. Описот на работното место треба да му одговара на описот на работното место во решението за полагајните плати, со тоа што треба да му се даде поблиска ознака.

2. Во точката 3 од образложението треба да се наведе:

„... службеникот има право на жалба до Комисијата за службенички работи на Извршниот совет на НР Србија, НР Хрватска или др.“.

725.

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузното јавно обвинителство донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОВЛАСТУ- ВАЊЕТО ДАДЕНО НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО МОСТАР

1. Престанува да важи овластувањето дадено на окружниот јавен обвинител во Мостар да ги врши работите од надлежноста на околинскиот јавен обвинител во Мостар со Решението за определување окружните јавни обвинители што ќе ги вршат работите од надлежноста на околинските јавни обвинители за подрачјето на околинските јавни обвинителства утврдени со Одлука за утврдување на подрачјето на окружните и околинските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56).

2. Околинското јавно обвинителство во Мостар ќе почне да работи со денот на влегувањето во сила на ова решение.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 396/57

18 декември 1957 година

Белград

Сојузен јавен обвинител,
Бранко Д. Јевремовиќ, с. р.

726.

Врз основа на чл. 47 и 48 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРНИ КО- МИСИИ И ИЗБОРНИ КОМИСИИ НА АВТОНОМ- НИТЕ ЕДИНИЦИ

1. За спроведување на изборите за народни пратеници на Сојузната народна скупштина што ќе се одржат за Сојузниот собор во недела на 23 март 1958 година, а за Соборот на производителите на 26 март 1958 година, се именуваат изборни комисиии во следниот состав:

А) РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1) Изборна комисија на Народна Република Србија

Претседател Светолик Лазаревиќ, претседател на Врховниот суд на НР Србија; заменик Александар Хаџипоповиќ, судија на Врховниот суд на НР Србија;

секретар Влада Вуксановиќ, судија на Врховниот суд на НР Србија; заменик Бранко Шешиќ, судија на Врховниот суд на НР Србија;

член др Драгомир Стојчевиќ, вонреден професор на Правниот факултет во Белград; заменик Милутин Гукиќ, претседател на Окружниот суд во Приштина;

член Иса Брдарик, член на Претседателството на републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Србија; заменик др Милан Деспотовиќ, доцент на Правниот факултет во Белград;

член Стеван Бабиќ, судија на Врховниот суд на АП Војводина; заменик Бора Најдановиќ, член на Претседателството на републичкиот совет на сојузот на синдикатите на Југославија за Србија;

член Слободан Босилчиќ, главен уредник на Радио Белград; заменик Анѓа Томиќ, член на Пленумот на Централниот одбор на синдикатите на металските работници на Југославија;

член Петар Гоковиќ, претседател на Централниот комитет на Народната младина на Србија; заменик Слободан Маџура, претседател на работничкиот совет на печатницата „Политика“;

2) Изборна комисија на Народна Република Хрватска

претседателот Брнчиќ др Јосип, претседател на Врховниот суд на Народна Република Хрватска; заменик Павиќ др Драгутин, судија на Врховниот суд на Народна Република Хрватска;

секретар Бабиќ Миле, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска; заменик Паја др Божидар, виши референт на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Соборот на НР Хрватска;

член Степиќ Милан, член на Секретаријатот на Републичкиот одбор на Сојузот на синдикатите на Хрватска; заменик Гено Јуриќ, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на селскостопанските работници на Хрватска;

член Стефановиќ др Јован, професор на Правниот факултет во Загреб; заменик Хан Томислав, јавен правобранител на Народна Република Хрватска;

член Дончевиќ Иван, книжевник; заменик Мириќ Соња, член на Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Хрватска;

член Нада Сремец, член на Секретаријатот на Главниот одбор на Сојузот на женските друштва на Хрватска; заменик Шепаровиќ Емилија, член на Секретаријатот на Главниот одбор на Сојузот на женските друштва на Хрватска;

член Ножиниќ Милан, новинар; заменик Маџура Милан, судија на Врховниот суд на Народна Република Хрватска;

3) Изборна комисија на Народна Република Словенија

претседател Владо Кривиц, претседател на Врховниот суд на НР Словенија во Љубљана; заменик Матеј Долничер, судија на Врховниот суд на НР Словенија во Љубљана;

секретар др Јосип Глобевник, секретар за законодавство и организација во Љубљана; заменик др Костја Конвалинка, советник во Секретаријатот на Извршниот совет за законодавство и организација во Љубљана;

член Фрањо Лубеј, член на Претседателството на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Љубљана; заменик Мара Черне, претседател на Работничкиот совет во претпријатието „Плетенина“ во Љубљана;

член Јоже Јурач, член на Претседателството на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија во Љубљана; заменик Франц Бердајс, член на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија во Љубљана;

член Јоже Новиншек, член на Управниот одбор на главниот задружен сојуз на НР Словенија во Љубљана; заменик Франц Јецел, инспектор во Југословенската инвестициона банка во Љубљана; член др Горазд Кушеј, професор на универзитетот во Љубљана; заменик Марјан Пријатељ, началник во Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР Словенија во Љубљана;

член Рајко Киаута, деректор на Заводот за статистика на НР Словенија во Љубљана; заменик др Живко Шифрер, помошник директор на Заводот за статистика на НР Словенија во Љубљана;

4) Изборна комисија на Народна Република Босна и Херцеговина

претседател Цикота Божо, претседател на Врховниот суд на НР Босна и Херцеговина во Сараево; заменик Крешки Вид, судија на Врховниот суд на НР Босна и Херцеговина во Сараево;

секретар Конфорти др Саламон, секретар за законодавство и организација на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина во Сараево; заменик Иванишевиќ Доброслав, началник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина во Сараево;

член Бабиќ Анте, професор на Универзитетот во Сараево; заменик Латифиќ Ибрахим, директор на Заводот за статистика на НР Босна и Херцеговина во Сараево;

член Кискиќ Чедо, новинар — уредник на „Ослобођење“ во Сараево; заменик Узелац Милан, секретар на ЦК на Народната младина на Босна и Херцеговина во Сараево;

член Аликалфиќ инж. Фазлија, професор на Универзитетот во Сараево; заменик Илиќ Здравка, судија на Окружниот суд во Сараево;

член Кораќ Војислав, секретар за трудот на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина во Сараево; заменик Алагиќ Неџмуди секретар на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина во Сараево;

член Папиќ Митар, секретар на Секретаријатот на Советот за школото на НР Босна и Херцеговина во Сараево; заменик Дрида Заим, претседател на Републичкиот одбор на синдикатот на железничарите во Сараево;

5) Изборна комисија на Народна Република Македонија

Претседател Групче Асен, претседател на Врховниот суд на Народна Република Македонија во Скопје; заменик Ефремов Љупчо, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија во Скопје;

секретар Ѓорѓевиќ Предраг, советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народна Република Македонија во Скопје; заменик Јанев Никола, советник во Државниот секретаријат за правосудна управа на Народна Република Македонија во Скопје;

член Николовски Киро, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија во Скопје; заменик Босилков Љупчо, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија во Скопје;

член Лештар Перо, претседател на Вишиот стопански суд на Народна Република Македонија во Скопје; заменик Георгиевски Душко, директор на Републичкиот завод за социјално осигурување во Скопје;

член Симоновски Живко, член на Претседателството на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Македонија во Скопје; заменик Цаца Ѓорѓи, советник во Народното собрание на Народна Република Македонија во Скопје;

член Илиев Панта, јавен правобранител на Народна Република Македонија во Скопје; заменик Пекевски Боро, директор на Заводот за статистика на Народна Република Македонија во Скопје;

член Стојчев Дмитар, советник во Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија во Скопје; заменик Поповски Светозар, советник во Секретаријатот за општи стопански прашања на Извршниот совет на Народна Република Македонија во Скопје;

6) Изборна комисија на Народна Република Црна Гора

претседател Вучиниќ Драгутин, претседател на Врховниот суд на Народна Република Црна Гора во Титоград; заменик Лековиќ Петар, судија на Врховниот суд на Народна Република Црна Гора во Титоград;

секретар Марковиќ Владо, заменик на Јавниот обвинител на Народна Република Црна Гора во Титоград; заменик Вуковиќ Бранко, судија на Окружниот суд во Титоград;

член Ѓуровиќ Боса, член на Главниот одбор на Сојузот на женските друштва на Народна Република Црна Гора во Титоград; заменик Јовановиќ

Букадин, секретар на Централниот комитет на Народната младина на Црна Гора во Титоград;

член Перовиќ Новак, судија на Врховниот суд на Народна Република Црна Гора во Титоград; заменик Пејановиќ Васо, директор на Средната техничка школа во Титоград;

член Лекиќ др Радое, управник на Народната болница во Титоград; заменик Меѓедовиќ Јунуз, управник на Народниот театар во Титоград;

член Ѓурановиќ Веселин, директор на весникот „Победа“ во Титоград; заменик Калуѓеровиќ Лука, член на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Народна Република Црна Гора во Титоград;

член Стајкиќ Васо, секретар на Главниот одбор на Сојузот на борците на Народна Република Црна Гора во Титоград; заменик Вујошевиќ Блажо, работник во Титоград;

Б) ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АВТОНОМНА ПОКРАИНА И ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АВТОНОМНА ОБЛАСТ

1) Изборна комисија на Автономна Покраина Војводина

претседател Стеван Бабиќ судија на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина во Нови Сад; заменик др Карол Ѓетваи, судија на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина во Нови Сад;

секретар Александар Вуин, судија на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина во Нови Сад; заменик Милан Ивановиќ, судија на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина во Нови Сад;

член Мирољуб Чомиќ, работник, претседател на Работничкиот совет на Претпријатието „Југоалат“ од Нови Сад; заменик Вида Јовановиќ, службеник на Радиостаницата Нови Сад во Нови Сад;

член Милан Русов, работник, член на Претседателството на Покраинскиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Војводина, Нови Сад; заменик Иван Зубанац, земјопелец претседател на Земјоделската задруга од Пестовападин;

член Рајко Николиќ, директор на Војводинскиот музеј од Нови Сад; заменик Ѓабор Јаноши, наставник од Нови Сад;

2) Изборна комисија на Автономната Косовско-метохиска Област

претседател Милутин Ѓукиќ, претседател на Окружниот суд во Приштина; заменик Зека Арли, адвокат од Приштина;

секретар Радомир Стојковиќ, судија на Окружниот суд во Приштина; заменик Анастас Белисаревиќ судија на Окружниот суд во Приштина;

член Беќири Салија, секретар на Обласната трговска комора во Приштина; заменик Раде Заили, професор, директор на Средната фискултурна школа во Приштина;

член Ѓорољуб Поповиќ, советник на Народниот одбор на АКМО во Приштина; заменик Фејзула Пана, новинар — соработник на весникот „Рилиндија“ во Приштина;

член Али Муља, секретар на Комисијата за печат при Обласниот одбор на ССРЈ во Приштина; заменик Вера Јовичевиќ, пензионер од Приштина.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1

28 декември 1957 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

727.

Врз основа на чл. 47, 48 став 1 и 52 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, во врска со Одлуката на Сојузниот извршен совет за поделба на територијата на Федеративна Народна Република Југославија на изборни околии за изборите за народни пратеници што ги избираат граѓаните непосредно за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина на изборите што ќе се одржат во недела на 23 март 1958 година Р. П. бр. 402 од 27 декември 1957 година, Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I. За спроведување на изборите за народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина што ќе се одржат во недела на 23 март 1958 година се именуваат околиски изборни комисији, во следниот состав:

I. Во Народна Република Србија

1. Изборна околија Белград-Вождовац, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград:

претседател Миливоевиќ Вука, судија на Окружниот суд во Белград; заменик Здравковиќ Миливое, судија на Окружниот суд во Белград;

секретар Ѓуричиќ Јелица, помошник секретар на Народниот одбор на општината Вождовац; заменик Радивоевиќ Илија, службеник на Народниот одбор на општината Вождовац;

член Камперелиќ Живота, новинар во Белград; заменик Смиљковиќ Братислав, службеник на Народниот одбор на општината Вождовац;

2. Изборна околија Белград-Врачар, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград: претседател Шкепановиќ Мојсие, судија на Окружниот суд во Белград; заменик Лазаревиќ Славомир, судија на Окружниот суд во Белград; секретар Филиповиќ Блажо, помошник секретар на Народниот одбор на општината Врачар; заменик Јовановиќ Душан, службеник на Народниот одбор на општината Врачар;

член Милошевиќ др Ѓура, лекар на Централниот кожновенеричен диспансер во Белград; заменик Балтиќ Јован, службеник на Сојузната народна скупштина;

3. Изборна околија Белград-Звездара, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград:

претседател Живковиќ Радмила, судија на III околиски суд во Белград; заменик Милосављевиќ Милан, судија на III околиски суд во Белград;

секретар Алексиќ Душан, помошник секретар на Народниот одбор на општината Звездара; заменик Стојадиновиќ Олга, службеник на Народниот одбор на општината Звездара;

член Цветковиќ Бранко, службеник на Извршниот совет на НР Србија; заменик Сикимиќ Надежда, службеник на Народниот одбор на општината Звездара;

4. Изборна околија Белград-Земун, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград: претседател Маргетиќ Јозефина, судија на Врховниот суд на НР Србија; заменик Лазиќ Мирољуб, судија на IV околиски суд во Белград;

секретар Антониќ Милан, секретар на Народниот одбор на општината Земун; заменик Огурек Горазд, службеник на Народниот одбор на општината Земун;

член Бабовиќ Богдан, стручен соработник на Институтот за меѓународна политика и стопанство; заменик Плавкиќ Милан, директор на Претпријатието „Првена звезда“ во Белград;

5. Изборна околија Белград-Нов Белград, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград:

претседател Боиќ Александар, судија на IV околиски суд во Белград; заменик Караџиќ Милутин, судија на IV околиски суд во Белград;

секретар Крчевинац Миле, службеник на Народниот одбор на општината Нов Белград; заменик Ваиќ Никола, секретар на Народниот одбор на општината Сурчин;

член Еремић Вера, учителка во Сурчин; заменик Богданов Дуван, службеник на Индустријата на трактори и машини;

6. Изборна околија Белград-Палилула, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград:

претседател Николиќ Марко, судија на Окружниот суд во Белград; заменик Шаховиќ Надежда, судија на I околиски суд во Белград;

секретар Здравковиќ Александар, секретар на Народниот одбор на општината Палилула; заменик Тодоровиќ Живота, службеник на Народниот одбор на општината Палилула;

член Матијашевиќ Даринка, службеник на Сојузната управа за поморство и речен сообраќај во Белград; заменик Драшкоџи др Мирослав, службеник на Фармацевтскиот институт на Фармацевтскиот факултет во Белград;

7. Изборна околија Белград-Савски венац, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград:

претседател Гаиќ Никола, претседател на II околиски суд во Белград; заменик Главдановиќ Десанка, судија на II околиски суд во Белград;

секретар Михаиловиќ Аница, службеник на Народниот одбор на општината Савски венац; заменик Пауновиќ Антонија, службеник на Народниот одбор на општината Савски венац;

член Загорац Светолик, судија на Врховниот стопански суд во Белград; заменик Томиќ Здравко, службеник на Југословенското речно бродарство во Белград;

8. Изборна околија Белград-Стари град I, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград:

претседател Стокиќ Љубиша, судија на Окружниот суд во Белград; заменик Влалукин Младен, судија на I околиски суд во Белград;

секретар Давидовиќ Миле, помошник секретар на Народниот одбор на општината Стари Град; заменик Буриќ Сава, службеник на Народниот одбор на општината Стари Град;

член Старчевиќ Марјан, службеник на Централниот одбор на Народна техника на Југославија; заменик Зулевиќ Милутин, службеник на Заводот за социјално осигурување во Белград;

9. Изборна околија Белград-Стари Град II, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград:

Претседател Јањиќевиќ Милан, претседател на I околиски суд во Белград; заменик Јаковљевиќ Марица, судија на I околиски суд во Белград;

секретар Драшковиќ Миливое, службеник на Народниот одбор на општината Стари Град; заменик Зимуња Блаженка, службеник на Народниот одбор на општината Стари Град;

член Стаменковиќ Коста, службеник на ПТТ; заменик Матијас Михаило, службеник на ПТТ;

10. Изборна околија Белград-Чукарица, со седиште на Околистката изборна комисија во Белград:

претседател Павловиќ Мирко, судија на Окружниот суд во Белград; заменик Милосављевиќ Љубинка, судија на Окружниот суд во Белград;

секретар Јовановиќ Момир, службеник на Народниот одбор на општината Чукарица; заменик Радаковиќ Недељко, службеник на Центрот за обучување на кадои на НРС;

член Поповиќ Загорка, службеник на Претпријатието „21 мај“; заменик Лацковиќ Миле, пензионер во Белград;

11. Изборна околија Гроцка, со седиште на Околистката изборна комисија во Гроцка:

претседател Весковиќ Драгиќ, претседател на V околиски суд во Белград; заменик Булатовиќ Вида, судија на V околиски суд во Белград;

секретар Сврзиќ Радивоје, службеник на Народниот одбор на општината Гроцка; заменик Баиќ Миодраг, службеник на Народниот одбор на општината Рилањ;

член Катик Живорад, секретар на Општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Србија во Барасо; заменик Петровиќ Никола, службеник на Железничкото транспортно претпријатие во Рипањ;

12. Изборна околија Обреновац, со седиште на Околиската изборна комисија во Обреновац;

претседател Миловановиќ Олга, судија на Околискиот суд во Обреновац; заменик Пауновиќ Светозар, судија на Околискиот суд во Обреновац;

секретар Милошевиќ Ратко, судија на Околискиот суд во Обреновац; заменик Миленковиќ Драгољуб, службеник на Претпријатието „Зеленгора“ во Умка;

член Перазиќ Лука, учител во Умка; заменик Каранац Загорка, наставник на Осумгодишното училиште во Умка;

13. Изборна околија Шабац, со седиште на Околиската комисија во Шабац;

претседател Паштровиќ Владимир, судија на Окружниот суд во Шабац; заменик Гаиќ Александар, судија на Окружниот суд во Шабац;

секретар Мирковиќ Адам, службеник на Народниот одбор на околицата Шабац; заменик Алексиќ Драгољуб, службеник на Народниот одбор на околицата Шабац;

член Милутиновиќ Радован, земјоделец од Табановиќ; заменик Јелиќ Војислав, земјоделец од Добриќ;

14. Изборна околија Богатиќ, со седиште на Околиската изборна комисија во Богатиќ;

претседател Лукиќ Милош, претседател на Околискиот суд во Богатиќ; заменик Правица Сретен, судија на Околискиот суд во Богатиќ;

секретар Марјановиќ Јелена, правен референт на Народниот одбор на општината Богатиќ; заменик Дадасовиќ Бранко, службеник на Народниот одбор на општината во Богатиќ;

член Криловиќ Ѓорѓе, земјоделец од Прњавор; заменик Пакиќ Јован, земјоделец од Бадовинци;

Изборна околија Владимирци, со седиште на Околиската изборна комисија во Владимирци;

претседател Јаковљевиќ Јаков, претседател на Околискиот суд во Владимирци; заменик Петровиќ Боривој, судија на Околискиот суд во Владимирци;

секретар Исаиловиќ Радое, службеник на Народниот одбор на општината во Владимирци; заменик Арсеновиќ Станко, службеник на Народниот одбор на општината Владимирци;

член Радовановиќ Добросав, службеник од Јеловиќ; заменик Бабиќ Брана, службеник на Земјоделската задруга во Копчељеве;

16. Изборна околија Крупањ, со седиште на Околиската изборна комисија во Крупањ;

претседател Ѓуричковиќ Радивоје, судија на Околискиот суд во Крупањ; заменик Јовановиќ Стансе, службеник на Народниот одбор на општината Крупањ;

секретар Поповиќ Велизар, службеник на Народниот одбор на општината Крупањ; заменик Далијанџин Предраг, службеник на Хидроелектраната Мали Зворник;

член Петровиќ Илија, службеник на Народниот одбор на општината Љубовија; заменик Груиќ Радомир, земјоделец од Руевац;

17. Изборна околија Лозница, со седиште на Околиската изборна комисија во Лозница;

претседател Југовиќ Станислав, претседател на Околискиот суд во Лозница; заменик Топаловиќ Тодор, судија на Околискиот суд во Лозница;

секретар Радовановиќ Борисав, службеник на Народниот одбор на општината Лозница; заменик Шелиќ Александар, службеник на Народниот одбор на општината Лозница;

член Матиќ Милован, службеник на Народниот одбор на општината Завлака; заменик Радивојевиќ Милун, службеник од Жајача;

18. Изборна околија Ваљево, со седиште на Околиската изборна комисија во Ваљево;

претседател Протиќ Немања, претседател на Околискиот суд во Ваљево; заменик Николиќ Веселин, судија на Околискиот суд во Ваљево;

секретар Ранисављевиќ Бранко, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околицата Ваљево; заменик Рафаиловиќ Чedomир, суд. приправник на Окружниот суд во Ваљево;

член Гошовиќ Милош, управник на Училиштето за ученици во стопанството во Ваљево; заменик Војтек Милорад, службеник на Претпријатието „Струја“ во Ваљево;

19. Изборна околија Лазаревац, со седиште на Околиската изборна комисија во Лазаревац;

претседател Половиќ Добровоје, претседател на Околискиот суд во Лазаревац; заменик Марковиќ Милојко, службеник на Народниот одбор на општината во Лазаревац;

секретар Поповиќ Радмило, референт на Народниот одбор на општината Лазаревац; заменик Радовановиќ Драгослав, службеник на Народниот одбор на општината во Лазаревац;

член Ѓорѓевиќ Богољуб, службеник на Станбената управа во Лазаревац; заменик Павловиќ Љубинко, директор на Угостителското претпријатие „Напредак“ во Лазаревац;

20. Изборна околија Осечина, со седиште на Околиската изборна комисија во Осечина;

претседател Јаковљевиќ Богосав, судија на Околискиот суд во Осечина; заменик Ѓорѓевиќ Димитрие, шеф на Филијалата на заводот за социјално осигурување во Осечина;

секретар Ѓурѓевиќ Драгутин, шеф на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината во Осечина; заменик Павловиќ Радивоје, шеф на сметководството на Земјоделската задруга во Осечина; член Остоиќ Дивна, службеник на Земјоделската задруга во Осечина; заменик Коларевиќ Милан, службеник на Земјоделската задруга во Горња Буковица;

21. Изборна околија Уб, со седиште на Околиската изборна комисија во Уб;

претседател Станиќ Милан, претседател на Околискиот суд во Уб; заменик Ојданиќ Милисав, судија на Околискиот суд во Уб;

секретар Павловиќ Привислав, службеник на Одделението за општи работи на Народниот одбор на општината во Уб; заменик Шобаиќ Обрен, виши референт на Одделението за општи работи на Народниот одбор на Општината во Уб;

член Илиќ Вождар, службеник на Железничкото транспортно претпријатие во Лајковац; заменик Симиќ Томислав, учител од Бањани;

22. Изборна околија Титово Ужице, со седиште на Околиската изборна комисија во Титово Ужице;

претседател Стевовиќ Миодраг, претседател на Окружниот суд во Титово Ужице; заменик Пауновиќ Владимир, претседател на Околискиот суд во Титово Ужице;

секретар Мисаиловиќ Милан, службеник на Народниот одбор на околицата во Титово Ужице; заменик Крстоиќ Милосав, судија на Околискиот суд во Титово Ужице;

член Бојовиќ Даринка, правен референт на Народниот одбор на општината во Титово Ужице; заменик Николиќ Боривоје, службеник на Народниот одбор на општината во Титово Ужице;

23. Изборна околија Баина Башта, со седиште на Околиската изборна комисија во Баина Башта;

претседател Петровиќ Велимир, претседател на Околискиот суд во Баина Башта; заменик Кнежевиќ Спасое, судија на Околискиот суд во Баина Башта;

секретар Чучковиќ Миломир, службеник на Народниот одбор на општината во Баина Башта; заменик Милошевиќ Живорад, наставник во Баина Башта;

член Божик Љубомир, службеник на Народниот одбор на општината во Баина Башта; заменик Петковиќ Милена, службеник на Народниот одбор на општината во Баина Башта;

24. Изборна околија Пожега, со седишта на Околицката изборна комисија во Пожега:

претседател Милошевиќ Миодраг, претседател на Околицкиот суд во Пожега; заменик Кучиќ Богдан, судија на Околицкиот суд во Пожега;

секретар Јоксимовиќ Славко, секретар на Народниот одбор на општината во Пожега; заменик Цицозиќ Ѓорѓе, службеник на Околицкиот сојуз на земјоделските задруги во Пожега;

член Јоксимовиќ Миломир, службеник во Пожега; заменик Марковиќ Милосав, пензионер во Пожега;

25. Изборна околија Приеполје, со седишта на Околицката изборна комисија во Приеполје:

претседател Млаѓеновиќ Чедомир, претседател на Околицкиот суд во Приеполје; заменик Радовеиќ Миливоје, судија на Околицкиот суд во Приеполје;

секретар Цвијовиќ Обрад, службеник на Народниот одбор на околицката Приеполје; заменик Бојаниќ Борисав, службеник на Народниот одбор на околицката Приеполје;

член Радовиќ Драгиша, новинар на редакцијата „Полимље“ од Приеполје; заменик Пенезиќ Велимир, службеник на Угостителското претпријатие „Бич“ во Прибој;

26. Изборна околија Нови Пазар, со седишта на Околицката изборна комисија во Нови Пазар:

претседател Видојковиќ Боривоје, претседател на Окружниот суд во Нови Пазар; заменик Ветик Шукрија, судија на Окружниот суд во Нови Пазар;

секретар Сарачевиќ Ибрахим, секретар на Народниот одбор на околицката Нови Пазар; заменик Марковиќ Светислав, секретар на Народниот одбор на општината Нови Пазар;

член Миличевиќ Живота, службеник на Народниот одбор на околицката Нови Пазар; заменик Ѓокиќ Драго, службеник на Народниот одбор на општината Нови Пазар;

27. Изборна околија Сјеница, со седишта на Околицката изборна комисија во Сјеница:

претседател Мујагиќ Махмут, претседател на Околицкиот суд во Сјеница; заменик Петровиќ Добривоје, службеник од Сјеница;

секретар Шапоњиќ Миленко, службеник на Народниот одбор на општината во Сјеница; заменик Чуљковиќ Радослав, службеник на Народниот одбор на општината Сјеница;

член Абрамовиќ Драги, службеник на Народниот одбор на општината во Сјеница; заменик Тошиќ Михаило, службеник на Народниот одбор на општината во Сјеница;

28. Изборна околија Чачак, со седишта на Околицката изборна комисија во Чачак:

претседател Вадњаревиќ Ратомир, претседател на Окружниот суд во Чачак; заменик Петровиќ Велизар, судија на Окружниот суд во Чачак;

секретар Шуљагиќ Милош, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околицката Чачак; заменик Ѓендиќ Арсение, потпретседател на Општинскиот одбор на ССРН во Чачак;

член Бојовиќ Младен, претседател на Народниот одбор на општината Прељина; заменик Вилимановиќ Надежда, управник на Градската библиотека во Чачак;

29. Изборна околија Горњи Милановац, со седишта на Околицката изборна комисија во Горњи Милановац:

претседател Зариќ Љубиша, претседател на Околицкиот суд во Горњи Милановац; заменик Петровиќ Драгољуб, судија на Околицкиот суд во Горњи Милановац;

секретар Мандиќ Радмило, началник на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Горњи Милановац; заменик Новаковиќ Милосав, директор на Претпријатието „Гранит“ од Горњи Милановац

член Куриќ Живка, службеник на Народниот одбор на општината Горњи Милановац; заменик Никиќ Богдан, претседател на Народниот одбор на општината Рудник;

30. Изборна околија Гуча, со седишта на Околицката изборна комисија во Гуча:

претседател Ковачевиќ Радисав, претседател на Околицкиот суд во Гуча; заменик Вдовенков Славка, службеник на Народниот одбор на општината во Гуча;

секретар Јанковиќ Вучко, службеник на Народниот одбор на општината во Гуча; заменик Вујовиќ Властимир, претседател на Општинскиот одбор на ССРН во Лучани;

член Чуповиќ Тихомир, претседател на Општинскиот одбор на ССРН во Заблаке; заменик Живковиќ Милентије, директор на Претпријатието „Поморавље“ во Мрчаевци;

31. Изборна околија Ивањица, со седишта на Околицката изборна комисија во Ивањица:

претседател Јовичиќ Ристо, претседател на Околицки суд во Ивањица; заменик Луковиќ Јездимир, службеник на Деловниот сојуз во Ивањица;

секретар Богичевиќ Марјан, секретар на Народниот одбор на општината Ивањица; заменик Кериман Нада, службеник на Народниот одбор на општината Ивањица;

член Радивојевиќ Милан, претседател на Народниот одбор на општината во Меѓуречје; заменик Нешковиќ Жарко, претседател на Народниот одбор на општината во Девиќи;

32. Изборна околија Краљево, со седишта на Околицката изборна комисија во Краљево:

претседател Јоцовиќ Божидар, судија на Окружниот суд во Краљево; заменик Кирковиќ Милош, претседател на Окружниот суд во Краљево;

секретар Плазиниќ Момчило, службеник на Народниот одбор на општината во Краљево; заменик Влаховиќ Милован, службеник на Народниот одбор на околицката во Краљево;

член Вујасиновиќ Драган, работник на Самостојниот занаетчиски дуќан „Механика“ од Краљево; заменик Радојевиќ Душан, работник на Претпријатието „Чистока“ во Краљево;

33. Изборна околија Рашка, со седишта на Околицката изборна комисија во Рашка:

претседател Петровиќ Драгомир, судија на Околицкиот суд во Рашка; заменик Вучковиќ Александар, в. д. претседател на Околицкиот суд во Рашка;

секретар Ракитиќ Станимир, службеник на Народниот одбор на општината во Рашка; заменик Мојовиќ Милорад, службеник на Заводот за социјално осигурување во Рашка;

член Бабиќ Лазар, работник на Претпријатието „Ибар“ во Рашка; заменик Гвозденовиќ Тода, домаќинка во Рашка;

34. Изборна околија Крагуевац, со седишта на Околицката изборна комисија во Крагуевац:

претседател Минаковиќ Александар, претседател на Окружниот суд во Крагуевац; заменик Цанковиќ Драгиша, судија на Окружниот суд во Крагуевац;

секретар Марковиќ Милан, службеник на Народниот одбор на околицката Крагуевац; заменик Благојевиќ Радослав, службеник на Народниот одбор на околицката Крагуевац;

член Тунтевиќ Јован, директор на Воено-индустриското училиште во Крагуевац; заменик Јаниќевиќ Катарина, директор на Втората мешана гимназија во Крагуевац;

35. Изборна околија Рача, со седишта на Околицката изборна комисија во Рача:

претседател Јовановиќ Душан, претседател на Околицкиот суд во Рача; заменик Јовичиќ Тихомир, судија на Окружниот суд во Крагуевац;

секретар Милошевиќ Младен, службеник на Народниот одбор на општината во Рача; заменик Обрадовиќ Вера, службеник на Околицкиот суд во Рача;

член Ѓорѓевиќ Радиша, директор на Селскостопанското претпријатие „Црвена застава“ во Рача

заменик Варјачки Јован, директор на Осумгодишно-то училиште во Рача;

36. Изборна околија Книќ, со седиште на Околистката изборна комисија во Книќ:

претседател Љуиќ Мисдраг, судија на Околистскиот суд во Крагуевац; заменик Миловановиќ Светозар, судија на Околистскиот суд во Крагуевац;

секретар Миладиновиќ Раденко, секретар на Народниот одбор на општината во Книќ; заменик Никетиќ Милорад, службеник на Народниот одбор на општината во Книќ;

член Маринковиќ Мирослава, службеник на Земјоделската задруга во Книќ; заменик Јанковиќ Милорад, земјоделец од Рашковиќ;

37. Изборна околија Младеновац, со седиште на Околистката изборна комисија во Младеновац:

претседател Проковиќ Драгослав, претседател на Околистскиот суд во Младеновац; заменик Јаковљевиќ Синиша, околистски јавен правобранител во Младеновац;

секретар Живоиновиќ Живадин, судиски приправник на Околистскиот суд во Младеновац; заменик Јазаревиќ Милутин, службеник на Народниот одбор на околицата Младеновац;

член Загањори Шабан, директор на Комуналната банка во Младеновац; заменик Радојкиќ Миле, работник во „Југозбест“ во Младеновац;

38. Изборна околија Аранѓеловац, со седиште на Околистката изборна комисија во Аранѓеловац: претседател Маринковиќ Михаило, претседател на Околистскиот суд во Аранѓеловац; заменик Милутиновиќ Живоин, судија на Околистскиот суд во Аранѓеловац;

секретар Милованчевиќ Милисав, службеник на Народниот одбор на општината во Аранѓеловац; заменик Радивојевиќ Живадин, службеник на Народниот одбор на општината во Аранѓеловац;

член Старчевиќ Момчило, работник на Индустријата на шамот во Аранѓеловац; заменик Скочаиќ Милорад, службеник на Заводот за социјално осигурување во Аранѓеловац;

39. Изборна околија Смедеревска Паланка, со седиште на Околистката изборна комисија во Смедеревска Паланка:

претседател Анѓелковиќ Божидар, претседател на Околистскиот суд во Смедеревска Паланка; заменик Аксиќ Димитрие, судија на Околистскиот суд во Смедеревска Паланка;

секретар Лукиќ Драгиша, службеник на Народниот одбор на општината во Смедеревска Паланка; заменик Јањиќ Даница, службеник на Народниот одбор на општината во Смедеревска Паланка;

член Вуковиќ Јанко, работник на Претпријатието „Драгослав Ѓорѓевиќ-Ѓоша“ во Смедеревска Паланка; заменик Миљуш Милош, службеник на Претпријатието „Драгослав Ѓорѓевиќ-Ѓоша“ во Смедеревска Паланка;

40. Изборна околија Смедерево, со седиште на Околистката изборна комисија во Смедерево:

претседател Митиќ Петар, судија на Окружниот суд во Смедерево; заменик Думиќ инж. Светислав, службеник на „Железара“ во Смедерево;

секретар Маѓаревиќ Петар, службеник на Народниот одбор на околицата во Смедерево; заменик Вуковиќ Вук, службеник на Народниот одбор на општината во Смедерево;

член Перишиќ Марко, наставник во Смедерево; заменик Кирковиќ Драгиша, работник од Смедерево;

41. Изборна околија Велика Плана, со седиште на Околистката изборна комисија во Велика Плана:

претседател Кнежевиќ Видослав, претседател на Околистскиот суд во Велика Плана; заменик Поповиќ Јован, директор на Гимназијата во Велика Плана;

секретар Марковиќ Велибор, службеник на Народниот одбор на општината во Велика Плана; заменик Павловиќ Божидар, службеник на Народниот одбор на општината во Велика Плана;

член Ивковиќ Богољуб, работник во Велика Плана; заменик Матеиќ Милан, земјоделец во Велика Плана;

42. Изборна околија Пожаревац, со седиште на Околистката изборна комисија во Пожаревац, претседател Поњаевиќ Јовиша, претседател на Окружниот суд во Пожаревац; заменик Богич Воја, претседател на Окружниот стопански суд во Пожаревац;

секретар Петковиќ Драгољуб, секретар на Народниот одбор на околицата во Пожаревац; заменик Селиќ Драга, началник на Секретаријатот за општа управа во Пожаревац;

член Кузман Милош, судија на Окружниот стопански суд во Пожаревац; заменик Јаношевиќ Викентие, началник на Секретаријатот за народно здравје на Народниот одбор на околицата во Пожаревац;

43. Изборна околија Велико Градиште, со седиште на Околистката изборна комисија во Велико Градиште:

претседател Гаиќ Радивоје, претседател на Околистскиот суд во Велико Градиште; заменик Богдановиќ Драгољуб, судија на Околистскиот суд во Велико Градиште;

секретар Стефановиќ Воислав, секретар на Народниот одбор на општината во Велико Градиште; заменик Обрадовиќ Драган, службеник на Народниот одбор на општината во Велико Градиште;

член Диниќ Александар, учител во Велико Градиште; заменик Јовановиќ Боса, службеник во Велико Градиште;

44. Изборна околија Жабари, со седиште на Околистката изборна комисија во Жабари;

претседател Белотрепиќ Светозар, претседател на Околистскиот суд во Жабари; заменик Здравковиќ Момчило, судија на Околистскиот суд во Жабари; секретар Милосављевиќ Добривоје, секретар на Народниот одбор на општината во Жабари; заменик Станиќ Мирјана, службеник на Народниот одбор на општината во Жабари;

член Радосављевиќ Драгиша, службеник на Народниот одбор на општината во Жабари; заменик Богдановиќ Јеремија, аптекар во Жабари;

45. Околистката изборна комисија Кучево, со седиште на Околистката изборна комисија во Кучево:

претседател Младеновиќ Милија, претседател на Околистскиот суд во Кучево; заменик Мушиниќ Радосав, судија на Околистскиот суд во Кучево;

секретар Николиќ Милорад, секретар на Народниот одбор на општината во Кучево; заменик Михајловиќ Предраг, службеник на Народниот одбор на општината во Жагубица;

член Николиќ Чедомир, службеник на Народниот одбор на општината во Кучево; заменик Михајловиќ Љубица, учителка во Кучево;

46. Изборна околија Петровац, со седиште на Околистката изборна комисија во Петровац:

претседател Николиќ Здравко, претседател на Околистскиот суд во Петровац; заменик Напрта Љубица, судија на Околистскиот суд во Петровац;

секретар Стевиќ Момчило, секретар на Народниот одбор на општината во Петровац; заменик Ранковиќ Михајло, пензионер во Петровац;

член Гвоздиќ Богомир, службеник на Народниот одбор на општината во Петровац; заменик Пантовиќ Милица, службеник на Народниот одбор во Петровац;

47. Изборна околија Неготин, со седиште на Околистката изборна комисија во Неготин:

претседател Тодоровиќ Драгољуб, претседател на Окружниот суд во Неготин; заменик Рајковиќ Михајло, судија на Окружниот суд во Неготин;

секретар Милошевиќ Десмир, секретар на Народниот одбор на околицата во Неготин; заменик Катиќ Ѓорѓе, секретар на Народниот одбор на општината во Неготин;

член Крстиќ Драгољуб, ветеринар во Неготин; заменик Гаиќ Сретен, лекар во Неготин;

48. Изборна околија Кладово, со седиште на Околистката изборна комисија во Кладово;

претседател Дикиќ Милорад, судија на Окружниот суд во Неготин; заменик Тасиќ Јован, судија на Околистскиот суд во Кладово;

секретар Стевановиќ Милорад, службеник на Народниот одбор на општината во Кладово; заменик Ѓорѓевиќ Никола, службеник од Текија;

член Пуфиќ Јован, управник на Земјоделската задруга во Кладово; заменик Поповиќ Живоин, управник на Сипската локомотивска вуча во Сип;

49. Изборна околија Заечар, со седилиште на Околистката изборна комисија во Заечар:

претседател Стојковиќ Драгутин, претседател на Окружниот суд во Заечар; заменик Ѓорѓевиќ Петар, судија на Окружниот суд во Заечар;

секретар Милосављевиќ Боривое, правен референт на Народниот одбор на околијата во Заечар; заменик Петровиќ Петар, началник на Секретаријатот на општа управа на Народниот одбор на околијата во Заечар;

член Рашковиќ Александар, директор на Претпријатието за поправање на коли и локомотиви во Заечар; заменик Мијовиќ Даница, службеник на Претпријатието „Трудбеник“ во Заечар;

50. Изборна околија Бор, со седилиште на Околистката изборна комисија во Бор:

претседател Рајковиќ Драгољуб, претседател на Околистскиот суд во Бор; заменик Златковиќ Петар, судија на Околистскиот суд во Бор;

секретар Буѓелан Ѓорѓе, правен референт на Рудничкиот топилнички базен во Бор; заменик Бодановиќ Љубомир, службеник на Народниот одбор на општината во Бор;

член Драгомировиќ Љубомир, работник на Рудничкиот топилнички базен во Бор; заменик Радуловиќ Даница, наставник на Женското стручно училиште;

51. Изборна околија Књажевац, со седилиште на Околистката изборна комисија во Књажевац:

претседател Профировиќ Драгољуб, претседател на Околистскиот суд во Књажевац; заменик Ѓорѓевиќ Риста, судија на Околистскиот суд во Књажевац;

секретар Пешиќ Љубомир, началник на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината во Књажевац; заменик Павковиќ Вранислав, службеник на Задружниот деловен сојуз во Књажевац;

член Савиќ Олга, наставник на Осмугодишното училиште во Књажевац; заменик Николиќ Миодраг, службеник од Кална;

52. Изборна околија Светозарево, со седилиште на Околистката изборна комисија во Светозарево:

претседател Миниќ Радован, судија на Окружниот суд во Светозарево; заменик Станковиќ Милорад, судија на Окружниот суд во Светозарево;

секретар Печенка Владимир, службеник на Народниот одбор на околијата Светозарево; заменик Тасиќ Јован, службеник на Народниот одбор на околијата Светозарево;

член Урошевиќ Мирко, директор на Филијалата на заводот за социјално осигурување во Светозарево; заменик Стојановиќ Јездимир, службеник на Народниот одбор на околијата Светозарево;

53. Изборна околија Параќин, со седилиште на Околистката изборна комисија во Параќин:

претседател Поповиќ Милан, претседател на Околистскиот суд во Параќин; заменик Обрадовиќ Јован, судија на Околистскиот суд во Параќин;

секретар Радовиќ Маринко, службеник на Народниот одбор на општината во Параќин; заменик Стефановиќ Чедомир, службеник на Народниот одбор на општината во Параќин;

член Урошевиќ Михаило, директор на Занаетчиското претпријатие „Пролетер“ во Параќин; заменик Дујановиќ Стеван, директор на Трговинското претпријатие во Параќин;

54. Изборна околија Свилајнац, со седилиште на Околистката изборна комисија во Свилајнац:

претседател Рашков Петар, претседател на Околистскиот суд во Свилајнац; заменик Китиќ Брајислав, судија на Околистскиот суд во Свилајнац;

секретар Јовановиќ Александар, службеник на Народниот одбор на општината во Свилајнац; заменик Ѓорѓевиќ Михајло, службеник на Народниот одбор на општината во Свилајнац;

член Марковиќ Живко, службеник на Народниот одбор на општината во Свилајнац; заменик Ми-

тиќ Божица, работник на Индустијата за намештај „Првена застава“ во Свилајнац;

55. Изборна околија Куприја, со седилиште на Околистката изборна комисија во Куприја:

претседател Ралчиќ Томислав, претседател на Околистскиот суд во Куприја; заменик Јовановиќ Љубиша, судија на Околистскиот суд во Куприја;

секретар Илиќ Драгослав, службеник на Народниот одбор на општината во Куприја; заменик Јовановиќ Никола, службеник на Народниот одбор на општината во Куприја;

член Стаменковиќ Рајко, службеник на Народниот одбор на општината во Куприја; заменик Живковиќ Живан, службеник на Народниот одбор на општината во Куприја;

56. Изборна околија Крушевац, со седилиште на Околистката изборна комисија во Крушевац:

претседател Филиповиќ Богдан, претседател на Окружниот суд во Крушевац; заменик Јевтиќ Добриvole, судија на Окружниот суд во Крушевац;

секретар Гавриловиќ Радмила, службеник на Народниот одбор на околијата во Крушевац; заменик Савиќ Драган, службеник на Народниот одбор на околијата во Крушевац;

член Пантелиќ Стеван, пензионер од Крушевац; заменик Стојановиќ Радисав, работник на Водната заедница во Крушевац;

57. Изборна околија Александровац, со седилиште на Околистката изборна комисија во Александровац:

претседател Петровиќ Милојко, судија на Околистскиот суд во Александровац; заменик Поповиќ Милован, судија на Околистскиот суд во Брус;

секретар Маринковиќ Бора, службеник на Народниот одбор на општината во Александровац; заменик Михајловиќ Миљко, земјоделец од Милентија;

член Паиќ Катарина, службеник на Народниот одбор на општината во Александровац; заменик Тодоровиќ Бисенија, домаќинка од Александровац;

58. Изборна околија Варварин, со седилиште на Околистката изборна комисија во Варварин:

претседател Живановиќ Добриvole, претседател на Околистскиот суд во Варварин; заменик Стојановиќ Радмила, судија на Околистскиот суд во Ражањ;

секретар Николиќ Радомир, службеник на Народниот одбор на општината во Варварин; заменик Стојановиќ Будимир, земјоделец од Ѓорњи Катун;

член Пантиќ Милан, службеник на Народниот одбор на општината во Кикевац; заменик Бодиќ Живадин, пензионер од Кикевац;

59. Изборна околија Велики Купци, со седилиште на Околистката изборна комисија во Велики Купци:

претседател Петровиќ Милан, судија на Окружниот суд во Крушевац; заменик Протиќ Милое, судија на Окружниот суд во Крушевац;

секретар Филиповиќ Нада, службеник на Окружниот суд во Крушевац; заменик Весковиќ Драгиша, службеник на Народниот одбор на општината во Модрица;

член Милетиќ Драгош, наставник на Осмугодишното училиште во Велики Шишеговац; заменик Марковиќ Марко, земјоделец од Шогољ;

60. Изборна околија Трстеник, со седилиште на Околистката изборна комисија во Трстеник:

претседател Биканин Драгомир, судија на Околистскиот суд во Трстеник; заменик Милетиќ Милорад, судија на Окружниот суд во Трстеник;

секретар Павловиќ Милош, службеник на Народниот одбор на општината во Велика Дренова; заменик Васиљевиќ Ранка, учителка од Трстеник;

член Лазаревиќ Стеван, службеник на Народниот одбор на општината во Стопања; заменик Кричевиќ Љубодраг, учител во Стопања;

61. Изборна околија Прокупље, со седилиште на Околистката изборна комисија во Прокупље:

претседател Божовиќ Милутин, судија на Окружниот суд во Прокупље; заменик Миљковиќ Димитрие, судија на Окружниот стопански суд во Прокупље;

секретар Булаиќ Милан, судија на Околистскиот суд во Прокупље; заменик Милошевиќ Душко,

службеник на Народниот одбор на околицата во Прокупље;

член Игњатовиќ Станое, службеник на Заводот за социјално осигурување во Прокупље; заменик Гукит Ракина, службеник на Народниот одбор на општината во Прокупље;

62. Изборна околица Житораѓа, со седиштето на Околицката изборна комисија во Житораѓа:

претседател Тасиќ Душан, судија на Окружниот суд во Прокупље; заменик Николиќ Радосав, судија на Околицкиот суд во Прокупље;

секретар Ивановиќ Станко, учител во Житораѓа; заменик Дикий Борко, службеник на Народниот одбор на општината во Житораѓа;

член Перовиќ Драган, управник на Осумгодишното училиште во Житораѓа; заменик Менковиќ Андре, службеник на Народниот одбор на општината Житораѓа;

63. Изборна околица Куршумлија, со седиштето на Околицката изборна комисија во Куршумлија:

претседател Марковиќ Ратомир, претседател на Околицкиот суд во Куршумлија; заменик Живковиќ Живоград, адвокат во Куршумлија;

секретар Костиќ Аца, службеник на Народниот одбор на општината во Куршумлија; заменик Башкиќ Милош, службеник на Народниот одбор на општината во Куршумлија;

член Јовановиќ Бранко, службеник на Заводот за социјално осигурување во Куршумлија; заменик Бојовиќ Витко, службеник на Заводот за социјално осигурување во Куршумлија;

64. Изборна околица Ниш I, со седиштето на Околицката изборна комисија во Ниш:

претседател Кулиќ Димитрие, претседател на Окружниот суд во Ниш; заменик Вуиновиќ др Милан, судија на Окружниот суд во Ниш;

секретар Васиќ Лазар, судија на Окружниот стопански суд во Ниш; заменик Поповиќ Глигорие, судија на Окружниот стопански суд во Ниш;

член Стојановиќ Света, технички раководител на Блок-сигнална работилница во Ниш; заменик Недељковиќ Будимир, работник на Фабриката „Станко Пауновиќ“ во Ниш;

65. Изборна околица Ниш II, со седиштето на Околицката изборна комисија во Ниш:

претседател Константиновиќ Душан, судија на Окружниот суд во Ниш; заменик Смиљаниќ Миодраг, правен референт на Окружниот суд во Ниш;

секретар Стевановиќ Љубиша, директор на Заводот за статистика на Народниот одбор на околицата Ниш; заменик Веланац Добросав, судија на Окружниот стопански суд во Ниш;

член Михаиловиќ Урош, работник на Фабриката „Станко Пауновиќ“ во Ниш; заменик Цветковиќ Младен, работник на Фабриката за тутун во Ниш;

66. Изборна околица Алексинац, со седиштето на Околицката изборна комисија во Алексинац:

претседател Станковиќ Станислав, претседател на Околицкиот суд во Алексинац; заменик Живановиќ Живоин, судија на Околицкиот суд во Алексинац;

секретар Филиповиќ Драгољуб, службеник на Народниот одбор на општината во Алексинац; заменик Дениќ Божидар, службеник на Народниот одбор на општината во Алексинац;

член Момчиловиќ Ратко, директор на Трговското претпријатие во Алексинац; заменик Живановиќ Будимир, службеник на Народниот одбор на општината во Алексинац;

67. Изборна околица Бела Паланка, со седиштето на Околицката изборна комисија во Бела Паланка;

претседател Ѓорѓевиќ Бошко, претседател на Околицкиот суд во Бела Паланка; заменик Симиќ Драгослав, судија на Околицкиот суд во Бела Паланка;

секретар Златановиќ Драган, службеник на Народниот одбор на општината во Бела Паланка; заменик Стојановиќ Драгољуб, службеник на Околицкиот суд во Бела Паланка;

член Живковиќ Радисав, земјоделец од Бела

Паланка; заменик Милошевиќ Велимир, службеник на Народниот одбор на општината во Бела Паланка;

68. Изборна околица Житковац, со седиштето на Околицката изборна комисија во Житковац; претседател Илиќ Борислав, судија на Околицкиот суд во Алексинац; заменик Цветковиќ Станко, судија на Околицкиот суд во Алексинац;

секретар Јовановиќ стојан, секретар на Народниот одбор на општината во Житковац; заменик Даиќ Љубомир, службеник на Народниот одбор на општината во Житковац;

член Павиќ Јован, потпретседател на Народниот одбор на општината во Житковац; заменик Марковиќ Радомир, земјоделец од Лужане;

69. Изборна околица Јелашица, со седиштето на Околицката изборна комисија во Јелашица:

претседател Стаменковиќ Влада, судија на Окружниот суд во Ниш; заменик Пржиќ Ѓорѓе, судија на Околицкиот суд во Ниш;

секретар Савиќ Чedomир, секретар на Народниот одбор на општината во Јелашица; заменик Николиќ Милутин, службеник на Народниот одбор на општината во Јелашица;

член Митровиќ Чedomир, службеник на Народниот одбор на општината во Јелашица; заменик Станоевиќ Александар, службеник на Рудникот за јаглен „Јелашица“ во Јелашица;

70. Изборна околица Пирот — со седиштето на Околицката изборна комисија во Пирот:

претседател Цуниќ Петар, судија на Окружниот суд во Пирот; заменик Здравковиќ Божидар, Јавен правобранител на околицата во Пирот;

секретар Поповиќ Предраг, службеник на Народниот одбор на околицата во Пирот; заменик Минковиќ Јордан, службеник на Народниот одбор на околицата во Пирот;

член Голубовиќ Драгомир, службеник на Околицкиот сојуз на земјоделските задруги во Пирот; заменик Кириќ Добровое, службеник на Шумското стопанство во Пирот;

71. Изборна околица Димитровград — со седиштето на Околицката изборна комисија во Димитровград:

претседател Јовановиќ Ненад, претседател на Околицкиот суд во Пирот; заменик Јонич Мирко, службеник на Народниот одбор на општината во Пирот;

секретар Стамбовиќ Гаврило, службеник на Народниот одбор на околицата во Пирот; заменик Ђековиќ Петар, службеник на Народниот одбор на околицата во Пирот;

член Маниќ Момчило, службеник на Народниот одбор на општината во Пирот; заменик Влатковиќ Чedomир, службеник на Народниот одбор на општината во Вабушница;

72. Изборна околица Лесковац I, со седиштето на Околицката изборна комисија во Лесковац:

претседател Ѓелосовиќ Предраг, претседател на Окружниот суд во Лесковац; заменик Васиќ Новица, судија на Окружниот суд во Лесковац;

секретар Миличевиќ Марко, службеник на Народниот одбор на околицата во Лесковац; заменик Спасиќ Добросав, службеник на Народниот одбор на околицата во Лесковац;

член Востровиќ Влада, секретар на Околицкиот синдикален совет во Лесковац; заменик Радовановиќ Нада, директор на Женското стручно училиште во Лесковац;

73. Изборна околица Власотинце, со седиштето на Околицката изборна комисија во Власотинце:

претседател Стојановиќ Драгољуб, судија на Околицкиот суд во Власотинце; заменик Пејчиќ Јордан, секретар на Народниот одбор на општината во Свође;

секретар Личански Александар, службеник на Народниот одбор на општината во Власотинце; заменик Марковиќ Живоин, секретар на Народниот одбор на општината во Грделица;

член Богдановиќ Миќа, директор на Претпријатието „Чобанац“ во Власотинце; заменик Стоја-

новиќ Ратко, потпретседател на Народниот одбор на општината во Предејане;

74. Изборна околија Лебана, со седишта на Околицката изборна комисија во Лебана: претседател Перовиќ Радосав, в. д. претседател на Околицкиот суд во Лебана; заменик Момировиќ Душан, секретар на Народниот одбор на општината во Медвеѓа;

секретар Јанковиќ Вукашин, секретар на Народниот одбор на општината во Лебана; заменик Драговиќ Љуба, службеник на Народниот одбор на општината во Лебана;

член Ненадовиќ Миша, потпретседател на Народниот одбор на општината во Лебана; заменик Ковиниќ Радован, управител на Земјоделската задруга во Лебана;

75. Изборна околија Печенеџце, со седишта на Околицката изборна комисија во Печенеџце:

претседател Кнежевиќ Драгиша, претседател на Околицкиот суд во Лесковац; заменик Филиповиќ Воја, судија на Околицкиот суд во Лесковац;

секретар Стојановиќ Бранислав, секретар на Народниот одбор на општината во Печенеџце; заменик Томашевиќ Ѓорѓе, службеник на Народниот одбор на општината во Печенеџце;

член Цветановиќ Тихомир, управител на Земјоделската задруга во Печенеџце; заменик Коциќ Илија, земјоделец од Мала Бељаница;

76. Изборна околија Врање, со седишта на Околицката изборна комисија во Врање:

претседател Николиќ Драгутиќ, судија на Околицкиот суд во Врање; заменик Костиќ Станиша, судија на Околицкиот суд во Врање;

секретар Стоишиќ Живоин, службеник на Народниот одбор на околицката во Врање; заменик Антиќ Божиќар, службеник на Народниот одбор на околицката во Врање;

член Стоишиќ Стаменко, пензионер од Врање; заменик Петковиќ Милорад, директор на Чевларската задруга во Врање;

77. Изборна околија Босилеград, со седишта на Околицката изборна комисија во Босилеград:

претседател Јованчиќ Сима, претседател на Околицкиот суд во Босилеград; заменик Борисов Цветан, службеник на Народниот одбор на општината во Босилеград;

секретар Јанев Димитар, секретар на Народниот одбор на општината во Босилеград; заменик Христов Анани, службеник на Народниот одбор на општината во Босилеград;

член Стоичков Слободан, службеник на Народниот одбор на општината во Босилеград; заменик Борисов Љубен, службеник на Народниот одбор на општината во Босилеград;

78. Изборна околија Бујановац, со седишта на Околицката изборна комисија во Бујановац:

претседател Илиќ Зарис, претседател на Околицкиот суд во Врање; заменик Ковачевиќ Милутиќ, претседател на Околицкиот суд во Бујановац;

секретар Пешиќ Младен, службеник на Народниот одбор на општината во Бујановац; заменик Трајковиќ Драгомир, службеник на Народниот одбор на општината во Бујановац;

член Јовановиќ Павле, службеник на Народниот одбор на општината во Бујановац; заменик Павловиќ Душан, службеник на Тутунската станица во Бујановац;

79. Изборна околија Владичин Хан, со седишта на Околицката изборна комисија во Владичин Хан;

претседател Стоилковиќ Стојан, претседател на Околицкиот суд во Владичин Хан; заменик Цветковиќ Михајло, службеник на Околицкиот суд во Владичин Хан;

секретар Манасиевиќ Радисав, секретар на Народниот одбор на општината во Владичин Хан; заменик Данковиќ Стоја, директор на Филијалата на заводот за социјално осигурување во Владичин Хан;

член Савиќ Добровое, службеник на Домот за народно здравје во Владичин Хан; заменик Љубиќ Слава, пензионер од Владичин Хан;

80. Изборна околија Нови Сад I — со седишта на Околицката изборна комисија во Нови Сад: претседател Дорошки др Јован, претседател на Околицкиот суд во Нови Сад; заменик Араниџки др Петар, судија на Околицкиот суд во Нови Сад; секретар Кокар Стеван, референт на Народниот одбор на околицката во Нови Сад; заменик Поповиќ Богољуб, референт на Народниот одбор на околицката во Нови Сад;

член Милошевиќ Радован, работник на Ложионицата во Нови Сад; заменик Баки Фрања, пензионер во Нови Сад;

81. Изборна околија Нови Сад II, со седишта на Околицката изборна комисија во Нови Сад:

претседател Исаков Сава, судија на Околицкиот суд во Нови Сад; заменик Дорошки Жињко, судија на Околицкиот суд во Нови Сад;

секретар Игич Катица, судски приправник на Околицкиот суд во Нови Сад; заменик Кукиќ Стеван, референт на Народниот одбор на околицката во Нови Сад;

член Кизур Андриш, службеник на Извршниот совет на Автономна Покраина Војводина; заменик Пошковиќ Софија, службеник на Околицкиот завод за социјално осигурување во Нови Сад;

82. Изборна околија Бачки Петровац, со седишта на Околицката изборна комисија во Бачки Петровац:

претседател Топалов Софија, претседател на Околицкиот суд во Нови Сад; заменик Ранисав Радиво, судија на Околицкиот суд во Нови Сад;

секретар Ланкофер Јан, секретар на Народниот одбор на општината во Бачки Петровац; заменик Частвен Јан, службеник на Народниот одбор на општината во Бачки Петровац;

член Стеван Јан, ветеринар во Бачки Петровац; заменик Хусар Михајло, управител на Станицата за унапредување на хмелот во Бачки Петровац;

83. Изборна околија Бачка Паланка, со седишта на Околицката изборна комисија во Бачка Паланка:

претседател Терзин Лазар, судија на Околицкиот суд во Бачка Паланка; заменик Туциќ Гавра, директор на Комуналната банка во Бачка Паланка;

секретар Гаковиќ Димитрие, виши референт на Народниот одбор на општината во Бачка Паланка; заменик Шуљман Арсен, референт на Народниот одбор на општината во Бачка Паланка;

член Кнежевиќ Тоде, службеник на Околицкиот деловен сојуз за сточарството во Бачка Паланка; заменик Груиќ Лазар, директор на претпријатието „Напредак“ во Бачка Паланка;

84. Изборна околија Жабаљ, со седишта на Околицката изборна комисија во Жабаљ:

претседател Дутина Владо, судија на Околицкиот суд во Жабаљ; заменик Хераковиќ Милан, канцелариски референт на Околицкиот суд во Жабаљ;

секретар Степанов Милорад, секретар на Народниот одбор на општината во Жабаљ; заменик Милошев Миленко, службеник на Народниот одбор на општината во Жабаљ;

член Етински Бранко, управител на Земјоделската задруга во Жабаљ; заменик Пришиќ Жарко, службеник од Жабаљ;

85. Изборна околија Врбас, со седишта на Околицката изборна комисија во Врбас:

претседател Воксан Бранко, претседател на Околицкиот суд во Врбас; заменик Лукиќ Милан, службеник на Народниот одбор на околицката во Врбас;

секретар Водалов Светозар, службеник на Народниот одбор на околицката во Врбас; заменик Петровиќ Љубомир, службеник на Народниот одбор на околицката во Врбас;

член Вујачиќ Драга, службеник на Народниот одбор на општината во Врбас; заменик Цатиќ Димитрие, службеник на Народниот одбор на општината во Врбас;

86. Изборна околија Бечеј, со седалиште на Околистката изборна комисија во Бечеј:

претседател Јанковиќ Слободан, претседател на Околисткиот суд во Бечеј; заменик Мамузиќ Иван, судија на Окружниот суд во Бечеј;

секретар Крајтнер др Теодор, службеник на Народниот одбор на општината во Бечеј; заменик Киш Јанош, службеник на Народниот одбор на општината во Бечеј;

член Макашев Иван, службеник на Пиварата во Бечеј; заменик Наѓ Ференц, работник на Пиварата во Бечеј;

87. Изборна околија Сомбор, со седалиште на Околистката изборна комисија во Сомбор:

претседател Возиќ Ненад, претседател на Окружниот суд во Сомбор; заменик Вуксановиќ Јосиф, судија на Окружниот суд во Сомбор;

секретар Берст Хенрик, службеник на Народниот одбор на општината во Сомбор; заменик Тепавец Милан, службеник на Филијалата на заводот за социјално осигурување во Апатин;

член Вериќ Обрад, секретар на СО ССРНЈ во Сомбор; заменик Максимовиќ Јеврем, пензионер од Сомбор;

88. Изборна околија Бездан, со седалиште на Околистката изборна комисија во Бездан:

претседател Секулиќ Јаков, судија на Окружниот суд во Сомбор; заменик Лалошевиќ Станое, судија на Околисткиот суд во Сомбор;

секретар Куч Јосип, секретар на Народниот одбор на општината во Бездан; заменик Фордиќ Стипан, секретар на Месната канцеларија Вачки Моноштор;

член Матис Шандор, претседател на Народниот одбор на општината Бездан; заменик Мандиќ Влада, потпретседател на Народниот одбор на општината Сивац;

89. Изборна околија Опаца, со седалиште на Околистката изборна комисија во Опаца:

претседател Младеновиќ Ангелко, судија на Околисткиот суд во Опаца; заменик Галат Виквор, судија на Околисткиот суд во Опаца;

секретар Петричевиќ Бошко, секретар на Народниот одбор на општината во Опаца; заменик Ацер Леонард, службеник на Месната канцеларија во Карауково;

член Свилар Петар, службеник на Заводот за социјално осигурување во Опаца; заменик Ѓурчјански Андрија, потпретседател на Народниот одбор на општината во Опаца;

90. Изборна околија Бачка Топола, со седалиште на Околистката изборна комисија во Бачка Топола:

претседател Цетковиќ Ѓура, претседател на Околисткиот суд во Бачка Топола; заменик Матин Јајош, директор на Народната банка во Бачка Топола;

секретар Цекус Шандор, секретар на Народниот одбор на општината во Бачка Топола; заменик Силос Михајло, секретар на Околисткиот синдикален совет во Бачка Топола;

член Брасно Јозеф, директор на Деловниот сојуз за поледелство во Бачка Топола; заменик Павловиќ Илија, директор на ЗПЗ „Јадран“ во фекетик;

91. Изборна околија Суботица — Доњи Град, со седалиште на Околистката изборна комисија во Суботица:

претседател Браун др Иштван, судија на Окружниот суд во Суботица; заменик Марамица Бора, правник на Претпријатието „Бачка-продукт“ во Суботица;

секретар Васиљев Лазар, секретар на Народниот одбор на околицата во Суботица; заменик Радак Милош, службеник на Народниот одбор на околицата во Суботица;

член Пеиќ Марко, директор на Филијалата на Народната банка во Суботица; заменик Киш Ференц, директор на Претпријатието „Транспорт“ во Суботица;

92. Изборна околија Суботица — Стари Град, со

седалиште на Околистката изборна комисија во Суботица:

претседател Стипиќ Коломан, претседател на Окружниот стопански суд во Суботица; заменик Радујков Данило, судија на Окружниот стопански суд во Суботица;

секретар Нинков Стеван, службеник на Народниот одбор на околицата во Суботица; заменик Штаделхофер Гашпар, службеник на Народниот одбор на општината Доњи Град во Суботица;

член Тумбас Александар, директор на Филијалата на Инвестиционата банка во Суботица; заменик Кунсадо Ирена, службеник на Деловниот сојуз „Стокар“ во Суботица;

93. Изборна околија Сента, со седалиште на Околистката изборна комисија во Сента:

претседател Тилер Антул, претседател на Околисткиот суд во Сента; заменик Коцан др Ласло, директор на Околисткиот завод за социјално осигурување во Сента;

секретар Брановачки Данило, начелник на Одделението за општи работи на Народниот одбор на општината во Сента; заменик Рафаи Ференц, просветен инспектор на Народниот одбор на околицата во Сента;

член Граовац Милица, учителка во Сента; заменик Јовиќ Бошко, работник од Сента;

94. Изборна околија Кањижа, со седалиште на Околистката изборна комисија во Кањижа:

претседател Сорчик Миклош, судија на Околисткиот суд во Сента; заменик Штејнер Клара, судија на Околисткиот суд во Сента;

секретар Шеркери Иштван, секретар на Народниот одбор на општината во Кањижа; заменик Ракиќ Миодраг, службеник на Народниот одбор на општината во Кањижа;

член Радик Јанош, работник на мелницата во Кањижа; заменик Лукач Шарњој, земјоделец од Кањижа;

95. Изборна околија Кикинда, со седалиште на Околистката изборна комисија во Кикинда:

претседател Будаков Милутин, претседател на Окружниот суд во Кикинда; заменик Божиќ Јован, секретар на Народниот одбор на околицата во Кикинда;

секретар Груин Жива, управител на Околистката пошта во Кикинда; заменик Мариќевиќ Видосав, службеник на Народниот одбор на околицата во Кикинда;

член Крстоношиќ Аница, работничка на Леарницата за железо и темпер во Кикинда; заменик Радин Мирко, службеник на Трговската комора во Кикинда;

96. Изборна околија Нови Кнежевац, со седалиште на Околистката изборна комисија во Нови Кнежевац:

претседател Младеновиќ Радослав, судија на Околисткиот суд во Нови Кнежевац; заменик Ѓориќ Антоније, судија на Околисткиот суд во Нови Кнежевац;

секретар Цуциќ Милан, службеник на Народниот одбор на општината во Нови Кнежевац; заменик Винчиќ Воин, службеник на Народниот одбор на општината во Нови Кнежевац;

член Татиќ Александар, управител на млекарата во Нови Кнежевац; заменик Сабо Јожеф, работник на Фабриката „Алева“ во Нови Кнежевац;

97. Изборна околија Зрењанин, со седалиште на Околистката изборна комисија во Зрењанин:

претседател Дридарски др Коста, судија на Окружниот суд во Зрењанин; заменик Жарковиќ Жарко, судија на Околисткиот суд во Зрењанин;

секретар Милоевиќ Владимир, службеник на Народниот одбор на општината во Зрењанин; заменик Петров Зорислав, службеник на Народниот одбор на општината Зрењанин;

член Телкеш Имре, директор на Гимназијата во Зрењанин; заменик Марков Радован, секретар на Околисткиот комитет на Народниот одбор во Зрењанин;

98. Изборна околија Ечка, со седалиште на Околистката изборна комисија во Ечка:

претседател Канурски Павел, судија на Око-
лискиот суд во Зрењанин; заменик Банчак Де-
дер, судија на Околискиот суд во Зрењанин;

секретар Новаковиќ Ѓорѓе, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Ечка; заменик Новак
Петар, службеник на Народниот одбор во Ечка;
член Гргиќ Бранко, службеник на Земјодел-
ската задруга Ечка; заменик Степанов Алекса,
службеник на Селската работна задруга во Ста-
ијево;

99. Изборна околија Нови Бечеј, со седиште
на Околистата изборна комисија во Нови Бечеј:

претседател Марков Петар, претседател на
Околистскиот суд во Нови Бечеј; заменик Стојано-
виќ Милорад, судија на Околистскиот суд во Нови
Бечеј;

секретар Коледин Босилка, секретар на Народ-
ниот одбор во Нови Бечеј; заменик Перин Георгие,
службеник на Народниот одбор на општината во
Нови Бечеј;

член Раушки Милош, директор на Електрич-
ната централа во Нови Бечеј; заменик Курчиќ Ми-
лан, управител на Домот на старците во Нови Бечеј;

100. Изборна околија Нова Црња, со седиште
на Околистата изборна комисија во Нова Црња:

претседател Тодоровиќ Иван, судија на Око-
лискиот суд во Зрењанин; заменик Конаков Ѓура,
судија на Околистскиот суд во Зрењанин;

секретар Шијан Ѓура, секретар на Народниот
одбор на општината во Банатско Караѓорѓево; за-
меник Хотомски Леонид, службеник во Нова Црња;

член Јањиќ Спаса, управител на Земјоделската
задруга во Војвода Степа; заменик Молнар Шар-
лота, учителка во Нова Црња;

101. Изборна околија Вршац, со седиште на
Околистата изборна комисија во Вршац:

претседател Цвејанов Василие, претседател на
Окружниот суд во Вршац; заменик Божиќ Алек-
сандар, судија на Окружниот суд во Вршац;

секретар Штефан Лазар, референт за работни
односи на Секретаријатот за трудот и работните
односи на Народниот одбор на околицата во Вршац;
заменик Рашковиќ Миодраг, персонален референт
на Народниот одбор на околицата во Вршац;

член Августон Јани, работник на Фабриката
за чоколади и бонбони „Банат“ во Вршац; заменик
Нишевиќ Петар, директор на Фабриката за калани
„Зенит“ во Вршац;

102. Изборна околија Бела Црква, со седиште
на Околистата изборна комисија во Бела Црква:

претседател Николиќ Мирослав, претседател на
Околистскиот суд во Бела Црква; заменик Пеиќ Ми-
лан, судија на Окружниот суд во Вршац;

секретар Радивојевиќ Александар, секретар на
Народниот одбор на општината во Бела Црква; за-
меник Соколовиќ Сава, началник на Одделението
за општи работи на Народниот одбор на општината
во Бела Црква;

член Милошевиќ Невенка, службеник на На-
родниот одбор на општината во Јасеново; заменик
Стојановиќ Драгомир, работник на Ковачко-потки-
вачки дуќан во Бела Црква;

103. Изборна околија Панчево, со седиште на
Околистата изборна комисија во Панчево:

претседател Николиќ Александар, претседател
на Окружниот суд во Панчево; заменик Попадик
Јован, судија на Окружниот суд во Панчево;

секретар Богдановиќ Милан, правен референт
на Народниот одбор на општината во Панчево; за-
меник Стевановиќ Радосав, службеник на Народ-
ниот одбор на околицата во Панчево;

член Ѓериќ Славко, службеник на Народниот
одбор на околицата во Панчево; заменик Шќепано-
виќ Богиќ, службеник на Народниот одбор на око-
лицата во Панчево;

104. Изборна околија Ковачица, со седиште
на Околистата изборна комисија во Ковачица:

претседател Томан Павле, претседател на Око-
лискиот суд во Ковачица; заменик Адамовиќ Дра-
ѓан, судија на Околистскиот суд во Ковачица;

секретар Вешовиќ Вук, секретар на Народниот
одбор на општината во Банатско Ново Село; заме-
ник Саболџев Павле, учител во Црепаја;

член Ленхарад Јано, наставник во Ковачица;
заменик Момиров Божа, секретар на Народниот
одбор на општината во Долово;

105. Изборна околија Ковин, со седиште на
Околистата изборна комисија во Ковин:

претседател Косовац Младен, претседател на
Околистскиот суд во Ковин; заменик Урошевиќ Ма-
лиша, началник на одделение на Народниот одбор
на општината во Ковин;

секретар Стојковиќ Ѓура, секретар на Народ-
ниот одбор на општината во Ковин; заменик Будо-
виќ Клара, службеник на Црвен крст во Ковин;
член Јовановиќ Драгољуб, судија на Околи-
скиот суд во Ковин; заменик Журжован Кориолан,
аптекаар од Ковин;

106. Изборна околија Сремска Митровица, со
седиште на Околистата изборна комисија во Срем-
ска Митровица:

претседател Николин Никола, претседател на
Окружниот суд во Сремска Митровица; заменик Са-
рапа Душан, судија на Окружниот суд во Сремска
Митровица;

секретар Рашиќ Тима, началник на Секрета-
ријатот за општа управа на Народниот одбор на око-
лицата во Сремска Митровица; заменик Продановиќ
Михајло, службеник на Народниот одбор на око-
лицата во Сремска Митровица;

член Марѓелоски Ѓока, началник на Секрета-
ријатот за просвета и култура на Народниот одбор
на околицата во Сремска Митровица; заменик Шијак
Милица, службеник на Народниот одбор на општи-
ната во Сремска Митровица;

107. Изборна околија Рума, со седиште на
Околистата изборна комисија во Рума:

претседател Ѓерковиќ Јован, судија на Околи-
скиот суд во Рума; заменик Будимировиќ Бранко,
судија на Околистскиот суд во Рума;

секретар Лазич Живон, секретар на Народниот
одбор на општината во Рума; заменик Јанковиќ
Жика, службеник од Рума;

член Соретиќ др Роман, службеник во Рума;
заменик Мариќ Жарко, работник во Рума;

108. Изборна околија Стара Пазова, со седи-
ште на Околистата изборна комисија во Стара
Пазова:

претседател Попов Лазар, претседател на Око-
лискиот суд во Стара Пазова; заменик Илиќ Мар-
јан, судија на Околистскиот суд во Стара Пазова;

секретар Чортан Бранислав, секретар на На-
родниот одбор на општината во Стара Пазова; за-
меник Долинај Мишко, службеник на Народниот
одбор на општината Стара Пазова;

член Жаго Јанко, управник на кино во Стара
Пазова; заменик Вељин Павле, службеник на Прет-
пријатието „Житород“ во Стара Пазова;

109. Изборна околија Шид, со седиште на
Околистата изборна комисија во Шид:

претседател Папуга Еуген, претседател на Око-
лискиот суд во Шид; заменик Николиќ Иван, су-
дија на Околистскиот суд во Шид;

секретар Нешковиќ Сима, секретар на Народ-
ниот одбор на општината во Шид; заменик Радо-
евиќ Љубиша, учител во Шид;

член Торма Еуген, пензионер во Шид; заменик
Савиќ Милан, службеник на Народниот одбор на
општината во Шид.

110. Изборна околија Приштина, со седиште
на Околистата изборна комисија во Приштина:

претседател Николиќ Радивоје, претседател на
Окружниот стопански суд во Приштина; заменик
Заими Обрахим, судија на Околистскиот суд во При-
штина;

секретар Јоковиќ Вукое, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Приштина; заменик
Томиќ Ѓилија, секретар на Околистскиот завод за со-
цијално осигурување во Приштина;

член Ремзи Сулејмани, член на Околистскиот син-
дикален совет во Приштина; заменик Ѓаниќ Лазар,
службеник на Народниот одбор на околицата во
Приштина.

111. Изборна околија Липљан, со седиште на
Околистата изборна комисија во Липљан:

претседател Млаѓеновиќ Радо, претседател на

Околинскиот суд во Липљан; замесник Рашиќ Живоин, службеник во Липљан;

секретар Тодик Живоин, секретар на Народниот одбор на општината во Липљан; заменик Фаик Дедуш, секретар на Народниот одбор на општината во Магура;

член Казатаи Џељадин, службеник во Седларе; замесник Јашар Сали, службеник од Штимље;

112. Изборна околија Подуево, со седишта на Околинската изборна комисија во Подуево:

претседател Станиславевски Милутин, претседател на Околинскиот суд во Подуево; заменик Марковиќ Радосав, службеник на Народниот одбор на општината во Подуево;

секретар Прибак Драгољуб, секретар на Народниот одбор на општината во Подуево; заменик Вардиќ Богдан, службеник на Народниот одбор на општината во Подуево;

член Асани Ёјуп, службеник на Народниот одбор на општината во Подуево; заменик Гаши Ајет, учител во Крпимеј.

113. Изборна околија Урошевац, со седишта на Околинската изборна комисија во Урошевац:

претседател Бацковиќ Стеван, претседател на Околинскиот суд во Урошевац; заменик Радиќ Миленко, судија на Околинскиот суд во Урошевац;

секретар Николиќ Јернид, службеник на Народниот одбор на општината во Урошевац; заменик Антиќ Ђора, службеник во Урошевац;

член Рамадан Јајуп, службеник во Урошевац; заменик Маљоку Мухамет, од Урошевац.

114. Изборна околија Косовска Митровица, со седишта на Околинската изборна комисија во Косовска Митровица:

претседател Брауновиќ Радован, претседател на Околинскиот суд во Косовска Митровица; заменик Шабани Нухија, судија на Околинскиот суд во Косовска Митровица;

секретар Прешева Фарук, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околицата во Косовска Митровица; заменик Јевремовиќ Илија, службеник на Народниот одбор на околицата во Косовска Митровица;

член Митровиќ Михајло, директор на Печатницата во Косовска Митровица; заменик Демо Маља, директор на Транспортното претпријатие во Косовска Митровица.

115. Изборна околија Вучитрн, со седишта на Околинската изборна комисија во Вучитрн:

претседател Милорадовиќ Богољуб, претседател на Околинскиот суд во Вучитрн; заменик Бадиџук Бурџан, учител во Вучитрн;

секретар Савиќ Живоин, секретар на Народниот одбор на општината во Вучитрн; заменик Куцер Зељко, учител во Вучитрн;

член Маѓуни Јакуп, службеник на Народниот одбор на општината во Вучитрн; заменик Сикимиќ Бранислав, службеник на Народниот одбор на општината во Вучитрн;

116. Изборна околија Пеќ, со седишта на Околинската изборна комисија во Пеќ:

претседател Булатовиќ Илија, судија на Околинскиот суд во Пеќ; заменик Петровиќ Видак, судија на Околинскиот суд во Пеќ;

секретар Пајовиќ Мирко, советник на Народниот одбор на околицата во Пеќ; заменик Пајковиќ Никола, службеник на Народниот одбор на околицата во Пеќ.

член Баша Неџат, директор на II осумгодишно училиште во Пеќ; заменик Дедовиќ Љубомир, пензионер во Пеќ.

117. Изборна околија Ѓаковица, со седишта на Околинската изборна комисија во Ѓаковица:

претседател Стијовиќ Божо, претседател на Околинскиот суд во Ѓаковица; заменик Станковиќ Стево, судија на Околинскиот суд во Ѓаковица;

секретар Добрачкиќ Мехо, секретар на Народниот одбор на општината во Ѓаковица; заменик Ѓериша Исмаил, службеник на Народниот одбор на општината во Ѓаковица;

член Санамуса Исмет, наставник на Осумгодиш-

ното училиште во Ѓаковица; заменик Петровиќ Боро, службеник во Ѓаковица;

118. Изборна околија Гураковац, со седишта на Околинската изборна комисија во Гураковац:

претседател Јабудовиќ Љубан, претседател на Околинскиот суд во Гураковац; заменик Палеж Марјан, судија на Околинскиот суд во Пеќ;

секретар Вујосевиќ Драгољуб, секретар на Народниот одбор на општината во Гураковац; заменик Поповиќ Рајко, секретар на Народниот одбор на општината во Истрк;

член Лукај Адем, службеник во Гураковац; заменик Обрадовиќ Марко, член-онер во Гураковац.

119. Изборна околија Призрен, со седишта на Околинската изборна комисија во Призрен:

претседател Цветиќ Радое, судија на Околинскиот суд во Призрен; заменик Ариф Корапи, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околицата во Призрен;

секретар Фишиќ Живо, директор на Заводот за статистика на Народниот одбор на околицата во Призрен; заменик Реџиќ Ѓорѓе, началник на Секретаријатот за народна одбрана на Народниот одбор на околицата во Призрен;

член Кемали Махмут, директор на Осумгодишното училиште во Призрен; заменик Ѓота Исмет, службеник на Околинскиот комитет на Сојузот на комунистите во Призрен.

120. Изборна околија Драгаш, со седишта на Околинската изборна комисија во Драгаш:

претседател Керемичкиќ Александар, судија на Околинскиот суд во Призрен; заменик Бајро Осман, одборник на Народниот одбор на околицата во Призрен;

секретар Ализоти Абиб, шеф на Општиот одсек на Народниот одбор на општината во Драгаш; заменик Абазе Вејсели, секретар на Народниот одбор на општината во Белобрад;

член Хашими Хашим, одборник на Народниот одбор на околицата во Драгаш; заменик Хајредини Јусуф, управник на Општата земјоделска задруга во Драгаш.

121. Изборна околија Ораховац, со седишта на Околинската изборна комисија во Ораховац:

претседател Нешиќ Драгољуб, судија на Околинскиот суд во Призрен; заменик Манетовиќ Слободан, секретар на Народниот одбор на околицата во Призрен;

секретар Мишиќ Андреја, секретар на Народниот одбор на општината во Ратковац; заменик Великиќ Трифун, службеник на Народниот одбор на општината во Ораховац;

член Омерагиќ Хусо, управник на Лозарската задруга во Ораховац; заменик Попај Велија, одборник на Народниот одбор на околицата во Ораховац.

122. Изборна околија Ѓиљане, со седишта на Околинската изборна комисија во Ѓиљане:

претседател Патрногиќ Ратомир, претседател на Околинскиот суд во Ѓиљане; заменик Хоџа Мустафа, судија на Околинскиот суд во Ѓиљане;

секретар Ѓурковиќ Ѓорѓе, секретар на Народниот одбор на околицата Ѓиљане; заменик Николетиќ Милорад, службеник на Народниот одбор на околицата Ѓиљане;

член Илијази Муса, службеник на Основниот сојуз на земјоделските задруги во Ѓиљане; заменик Хасани Јусуф, службеник на Околинскиот завод за социјално осигурување во Ѓиљане.

123. Изборна околија Косовска Каменица, со седишта на Околинската изборна комисија во Косовска Каменица:

претседател Душку Мехмед, претседател на Околинскиот суд во Косовска Каменица; заменик Ѓикановиќ Радуле, службеник на Народниот одбор на општината во Косовска Каменица;

секретар Ѓавриловиќ Војислав, секретар на Народниот одбор на општината во Косовска Каменица; заменик Стефчиновиќ Добричово, службеник на Околинскиот суд во Косовска Каменица;

член Буџоли Шабан, службеник на Домот за народно здравје во Косовска Каменица; заменик Хоџа Кадри, службеник на Народниот одбор на општината во Косовска Каменица;

II. Во Народна Република Хрватска

124. Изборна околија Бели Манастир — со седиште на Околистката изборна комисија во Бели Манастир:

претседател Данчуловиќ др Данило, претседател на Околисткиот суд во Бели Манастир; заменик Петловац Богољуб, судија на Околисткиот суд во Бели Манастир;

секретар Вукчевиќ Перо, секретар на Народниот одбор на општината Бели Манастир; заменик Фударел Јосип, секретар на Народниот одбор на општината Батина;

член Лачанин Панто, службеник на Народниот одбор на општината Бели Манастир; заменик Прокиќ Стеван, службеник на Народниот одбор на општината Кнежеви Виногради;

125. Изборна околија Осиек — со седиште на Околистката изборна комисија во Осиек:

претседател Крен Милан, судија на Окружниот суд Осиек; заменик Подгорачан Ѓуро, судија на Окружниот стопански суд во Осиек;

секретар Срб Зора, службеник на Народниот одбор на општината Осиек Горњи Град; заменик Бреберина Борис, в. д. секретар на Народниот одбор на општината Горњи Град;

член Николиќ Ѓорѓе, секретар на Народниот одбор на општината Осиек Доњи Град; заменик Брњеварац Павле, службеник на Народниот одбор на општината Осиек Доњи Град;

126. Изборна околија Валпово — со седиште на Околистката изборна комисија во Валпово:

претседател Растија др Јосип, претседател на Околисткиот суд во Валпово; заменик Штефаниќ Никола, судија на Окружниот стопански суд во Осиек;

секретар Голубиќ Стјепан, секретар на Народниот одбор на општината Валпово; заменик Бешлиќ Матија, службеник на Народниот одбор на општината Валпово;

член Галовац Драгутин, секретар на Народниот одбор на општината Бизовац; заменик Балатинац Милутин, секретар на Народниот одбор на општината Чепин;

127. Изборна околија Ѓаково — со седиште на Околистката изборна комисија во Ѓаково:

претседател Јуриќ Милан, претседател на Околисткиот суд во Ѓаково; заменик Сабљак Звонимир, судија на Околисткиот суд во Ѓаково;

секретар Остојиќ Мијо, секретар на Народниот одбор на општината Ѓаково; заменик Вилиќ Јуре, секретар на Народниот одбор на општината Горјани; член Вацек Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Ѓаково; заменик Матковиќ Мато, службеник на Народниот одбор на општината Дрене;

128. Изборна околија Вуковар — со седиште на Околистката изборна комисија во Вуковар;

претседател Шулиц Иван, претседател на Околисткиот суд во Вуковар; заменик Стрелачки Дамир, судија на Околисткиот суд во Вуковар;

секретар Ѓуриќ Ѓорѓе, службеник на Народниот одбор на општината Вуковар; заменик Тот Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Вуковар;

член Медиќ Илија, службеник на Народниот одбор на општината Товарник; заменик Јерениќ Рајко, службеник на Народниот одбор на општината Бобота;

129. Изборна околија Винковци — со седиште на Околистката изборна комисија во Винковци;

претседател Грубиќ др Петар, претседател на Околисткиот суд во Винковци; заменик Мартиновиќ Анте, судија на Околисткиот суд во Винковци;

секретар Вожиќ Иво, службеник на Народниот одбор на околијата Винковци; заменик Мелавц Маријан, службеник на Народниот одбор на околијата Винковци;

член Дураковиќ Зоран, службеник од Винковци; заменик Танер Славица, службеник од Винковци;

130. Изборна околија Жупања — со седиште на Околистката изборна комисија во Жупања:

претседател Рогич Ѓуро, судија на Околисткиот суд во Жупања; заменик Жигмундовац Франьо, судија на Околисткиот суд во Жупања;

секретар Катона Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Жупања; заменик Лењиќ Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Жупања;

член Цврћак Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Дреновиц; заменик Мариновиќ Милан, службеник на Народниот одбор на општината Оток;

131. Изборна околија Нашице — со седиште на Околистката изборна комисија во Нашице; претседател Павловиќ Драшко, претседател на Околисткиот суд во Нашице; заменик Влаховиќ Никола, судија на Околисткиот суд во Нашице;

секретар Барбарик Томислав, службеник на Народниот одбор на околијата Нашице; заменик Вуха Мартин, службеник на Народниот одбор на околијата Нашице;

член Грубач Бошко, службеник на Народниот одбор на околијата Нашице; заменик Шварц Славо, службеник на Народниот одбор на околијата Нашице;

132. Изборна околија Доњи Михољац — со седиште на Околистката изборна комисија во Доњи Михољац:

претседател Кокиќ Стјепан, претседател на Околисткиот суд во Доњи Михољац; заменик Ѓурѓевиќ Тихомир, секретар на Народниот одбор на општината Доњи Михољац;

секретар Бабиќ Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Доњи Михољац; заменик Адамовиќ Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Доњи Михољац;

член Рајник Милован, секретар на Народниот одбор на општината Ораховица; заменик Вркиќ Томо, секретар на Народниот одбор на општината Црнац;

133. Изборна околија Подравска Слатина — со седиште на Околистката изборна комисија во Подравска Слатина:

претседател Кајганиќ Бошко, судија на Околисткиот суд во Вировитица; заменик Ѓукиќ Младен, судија на Околисткиот суд во Подравска Слатина;

секретар Лукиќ Вајо, службеник на Народниот одбор на општината Подравска Слатина; заменик Жалац Матија, службеник на Народниот одбор на општината Подравска Слатина;

член Лукачевиќ Иво, службеник на Народниот одбор на општината Сухопоље; заменик Новковиќ Јово, службеник на Народниот одбор на општината Војин;

134. Изборна околија Славонска Пожега — со седиште на Околистката изборна комисија во Славонска Пожега;

претседател Заниновиќ Јакоб, судија на Окружниот суд во Славонска Пожега; заменик Гаер Младен, судија на Околисткиот суд во Славонска Пожега;

секретар Бачкин Жарко, службеник на Народниот одбор на околијата Славонска Пожега; заменик Ношак Злата, службеник на Народниот одбор на околијата Славонска Пожега;

член Хулениќ Иван, секретар на Народниот одбор на општината Славонска Пожега; заменик Маиќ Илија, службеник на Народниот одбор на општината Славонска Пожега;

135. Изборна околија Врпоље — со седиште на Околистката изборна комисија во Славонски Брод:

претседател Туржански Јосип, судија на Околисткиот суд во Славонски Брод; заменик Бачки Анѓун, судија на Околисткиот суд во Славонски Брод;

секретар Томиќ Милутин, службеник на Народниот одбор на околијата Славонски Брод; заменик Луп Матија, службеник на Народниот одбор на општината Славонски Брод;

член Цвек Анѓун, секретар на Занаемчиската комора Славонски Брод; заменик Маратовиќ Иван, службеник на Народниот одбор на околијата Славонски Брод;

136. Изборна околија Славонски Брод — со седиште на Околистката изборна комисија во Славонски Брод;

претседател Стефановиќ Ѓука, претседател на Околисткиот суд во Славонски Брод; заменик Јапунчиќ Мато, судија на Околисткиот суд во Славонски Брод;

секретар Матаиќ Блаж, секретар на Народниот одбор на околијата Славонски Брод; заменик Ша-риќ Босилка, службеник на Народниот одбор на околијата Славонски Брод;

член Павичиќ Иван, службеник на Народниот одбор на општината Бродски Ступник; заменик Матиќ Иван, службеник на претпријатието „Ѓуро Ѓакович“ во Славонски Брод;

137. Изборна околија Нова Градишка — со седиште на Околистката изборна комисија во Нова Градишка;

претседател Трусич Стјепан, претседател на Околисткиот суд во Нова Градишка; заменик Торе Прерад, судија на Околисткиот суд во Нова Градишка;

секретар Берич Александар, секретар на Народниот одбор на околијата Нова Градишка; заменик Матавуљ Стеван, службеник на Народниот одбор на околијата Нова Градишка;

член Матиќ Иван, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околијата Нова Градишка; заменик Главаш Мандица, службеник на Народниот одбор на околијата Нова Градишка;

138. Изборна околија Дарувар — со седиште на Околистката изборна комисија во Дарувар;

претседател Личиниќ Радослав, претседател на Околисткиот суд во Дарувар; заменик Мајцен Бранко, судија на Околисткиот суд во Дарувар;

секретар Бобиќ др Марко, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околијата Дарувар; заменик Зима Велко, директор на банка од Дарувар;

член Боршо Милан, претседател на Трговско-успотелската комора во Дарувар; заменик Ѓариќ Матија, службеник на Народниот одбор на околијата Дарувар;

139. Изборна околија Вировитица — со седиште на Околистката изборна комисија во Вировитица;

претседател Бабиќ Матија, судија на Околисткиот суд во Вировитица; заменик Козјак Славко, судија на Околисткиот суд во Вировитица;

секретар Штајнер Рудолф, службеник на Народниот одбор на општината Вировитица; заменик Касавица Душан, службеник на Народниот одбор на околијата Вировитица;

член Ѓрбац Мато, службеник на Народниот одбор на општината Питомача; заменик Косовач Илија, службеник на Народниот одбор на општината Шпишиќ Буковица;

140. Изборна околија Ѓурѓевац — со седиште на Околистката изборна комисија во Ѓурѓевац;

претседател Мовре Марко, претседател на Околисткиот суд во Ѓурѓевац; заменик Ферме Франц, судија на Околисткиот суд во Ѓурѓевац;

секретар Ѓерек Божићар, околистки Јавен обвинител од Копривница; заменик Кудимија Лука, службеник од Ѓурѓевац;

член Цик Љубиша, управител на Осумгодишното училиште во Ѓурѓевац; заменик Корлин Мартин, службеник од Ѓурѓевац;

141. Изборна околија Копривница — со седиште на Околистката изборна комисија во Копривница;

претседател Филипчиќ Фрањо, претседател на Околисткиот суд во Копривница; заменик Кокот Нада, судија на Околисткиот суд во Копривница;

секретар Карловиќ Милан, секретар на Народниот одбор на општината Копривница; заменик Мариќ Рок, службеник на Народниот одбор на околијата Копривница;

член Марковиќ Томислав, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на

околијата Копривница; заменик Першиновиќ Мартин, секретар на Околисткиот здружен сојуз во Копривница;

142. Изборна околија Прелог — со седиште на Околистката изборна комисија во Прелог;

претседател Делија Стјено, претседател на Околисткиот суд во Прелог; заменик Лукачиќ Фрањо, судија на Околисткиот суд во Прелог;

секретар Штимац Никола, службеник на Народниот одбор на општината Чаковец; заменик Хорват Фрањо, секретар на Народниот одбор на општината Прелог;

член Лисјак Јосип, секретар на Народниот одбор на општината Коториба; заменик Јуринец Анте, службеник на Катастарот од Прелог;

143. Изборна околија Лудбрег — со седиште на околистката изборна комисија во Нови Мароф;

претседател Бунчиќ Драгич, претседател на Околисткиот суд во Нови Мароф; заменик Хршак Бошко, судија на Околисткиот суд во Нови Мароф;

секретар Гето Иван, секретар на Народниот одбор на општината Нови Мароф; заменик Херцег Људевит, службеник од Нови Мароф;

член Косир Јосип, службеник од Нови Мароф; заменик Ђрлечки Валент, службеник од Нови Мароф;

144. Изборна околија Чаковец — со седиште на Околистката изборна комисија во Чаковец;

претседател Живковиќ Шимун, претседател на Околисткиот суд во Чаковец; заменик Томљенковиќ Јурај, директор на Средното економско училиште во Чаковец;

секретар Лепен Павао, секретар на Народниот одбор на околијата Чаковец; заменик Жерјан Стјепан, службеник на Народниот одбор на околијата Чаковец;

член Ваш Фрањо, службеник на Народниот одбор на околијата Чаковец; заменик Шатек Стјепан, службеник на Народниот одбор на општината Чаковец;

145. Изборна околија Вараждин — со седиште на Околистката изборна комисија во Вараждин;

претседател Шаиќ Антун, претседател на Окружниот суд во Вараждин; заменик Модлић Ото, судија на Окружниот суд во Вараждин;

секретар Жупаниќ Миливој, службеник од Вараждин; заменик Ѓрѓан Јосип, службеник од Вараждин;

член Варга Силвија, службеник од Вараждин; заменик Бишкуп Марко, службеник од Вараждин;

146. Изборна околија Иванец — со седиште на Околистката изборна комисија во Иванец;

претседател Шползар Игнације, претседател на Околисткиот суд во Иванец; заменик Павле Велко, судија на Околисткиот суд во Иванец;

секретар Рихтар Фердинанд, службеник од Иванец; заменик Светец Иван, службеник од Иванец;

член Кушен Мирко, службеник од Иванец; заменик Сулигој Марија, службеник од Иванец;

147. Изборна околија Крапина — со седиште на Околистката изборна комисија во Крапина;

претседател Калај Стјепан, претседател на Околисткиот суд во Крапина; заменик Кушен Фердо, правник од Крапина;

секретар Балја Јосип, службеник од Крапина; заменик Матејаш Мирко, службеник од Крапина;

член Чачко Терезија, службеник од Крапина; заменик Кунштек Мирко, службеник од Крапина;

148. Изборна околија Преграда — со седиште на Околистката изборна комисија во Преграда;

претседател Мадан Иван, претседател на Околисткиот суд во Преграда; заменик Груичиќ Ладислав, судија на Околисткиот суд во Преграда;

секретар Џанјуга Динко, службеник од Преграда; заменик Кантура Јосип, службеник од Преграда;

член Милчиќ Божо, службеник од Преграда; заменик Хостиќ Јосип, службеник од Преграда;

149. Изборна околија Златар — со седиште на околистката изборна комисија во Златар;

претседател Шмит Антул, претседател на Око-
лискиот суд во Златар; заменик Бојаниќ Борис,
судија на Околискиот суд во Златар;

секретар Маркулин Вјекослав, службеник од
Златар; заменик Вочкај Иван, службеник од Златар;
член Дијаниќ Стјепан, службеник од Златар;
заменик Ландрипет Стјепан, службеник од Златар;

150. Изборна околија Крижевци — со седали-
ште на Околистката изборна комисија во Крижевци:
претседател Матосовиќ Стјепан, претседател на
Околисткиот суд во Крижевци; заменик Вардијан
Милан, судија на Околисткиот суд во Крижевци;
секретар Божаниќ Ђуро, службеник на Народ-
ниот одбор на околицата Крижевци; заменик Гај-
ски Иван, службеник на Народниот одбор на око-
лицата Крижевци;

член Селеш Игнац, службеник на Народниот
одбор на околицата Крижевци; заменик Брејер
Љерко, службеник на Народниот одбор на око-
лицата Крижевци;

151. Изборна околија Бјеловар — со седалиште
на Околистката изборна комисија во Бјеловар:

претседател Детони др Стјепан, судија на Окру-
жниот суд во Бјеловар; заменик Воленик Антул,
претседател на Околисткиот суд во Бјеловар;

секретар Церовски Бранко, службеник на На-
родниот одбор на околицата Бјеловар; заменик Бар-
товчак Здравко, службеник на Народниот одбор на
околицата Бјеловар;

член Милиновиќ Мица, службеник од Бјело-
вар; заменик Топљак Ружа, службеник од Бје-
ловар;

152. Изборна околија Булинац — со седали-
ште на Околистката изборна комисија во Нова Рача:
претседател Раѓеновиќ Спасоје, судија на Око-
лискиот суд во Бјеловар; заменик Петковиќ Стје-
пан, службеник од Бјеловар;

секретар Ѓаковиќ Милан, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Булинац, Нова Рача; за-
меник Демерац Стјепан, службеник од Нова Рача;
член Калаџија Перо, ратар од Ласовац; за-
меник Кос Јосип, службеник од Северин;

153. Изборна околија Загреб — Черномерец, со
седалиште на Околистката изборна комисија во
Загреб:

претседател Црнокрак Милета, судија на Око-
лискиот суд I во Загреб; заменик Црнек др Вла-
димир, судија на Околисткиот суд I во Загреб;

секретар Деспут Вера, секретар на Народниот
одбор на општината Черномерец; заменик Шулиц
Виктор, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Черномерец;

член Саламон Стјепан, пензионер од Загреб;
заменик Ечимовиќ Никола, службеник на Народ-
ниот одбор на град Загреб;

154. Изборна околија Загреб — Доњи Град, со
седалиште на Околистката изборна комисија во
Загреб:

претседател Глумичиќ Недељка, судија на Око-
лискиот суд I во Загреб; заменик Пасини Милован,
судија на Околисткиот суд I во Загреб;

секретар Колетиќ Стјепан, службеник на На-
родниот одбор на општината Доњи Град; заменик
Ђуриќ Михајло, службеник на Народниот одбор на
општината Доњи Град;

член Видовиќ Флоријан, граѓанин од Загреб;
заменик Клариќ Јосип, судија на Врховниот суд во
Загреб;

155. Изборна околија Загреб — Максимир, со
седалиште на Околистката изборна комисија во
Загреб:

претседател Дим Јулије, претседател на Вишиот
Стопански суд на НР Хрватска; заменик Броз Иво,
судија на Околисткиот суд во Загреб;

секретар Бастајиќ др Коста, доцент на Прав-
ниот факултет во Загреб; заменик Жигиќ Анка,
службеник на Секретаријатот за општа управа на
НР Хрватска;

член Жеравица Мишко, службеник на Заводот
за социјално осигурување во Загреб; заменик Пе-
трак Драго, столарски работник од Загреб;

156. Изборна околија Загреб — Медвешќак, со
седалиште на Околистката изборна комисија во
Загреб:

претседател Сремац Петар, судија на Околи-
скиот суд I во Загреб; заменик Тафра Мате, алво-
кат од Загреб;

секретар Стазиќ Мато, секретар на Народниот
одбор на општината Медвешќак; заменик Палангиќ
Осман, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Медвешќак;

член Бобиќ Дане, службеник од Загреб; заменик
Ковачевиќ Даворин, директор на претпријатие од
Загреб;

157. Изборна околија Загреб — Трешњевка, со
седалиште на Околистката изборна комисија во
Загреб;

претседател Остојиќ Мирослав, претседател на
Околисткиот суд I во Загреб; заменик Хлупиќ Ми-
шко, работник на претпријатието „Колектив“;

секретар Божиќ Драго, секретар на Народниот
одбор на општината Трешњевка; заменик Баниќ
Босилка, службеник на Општинскиот одбор на
Црвениот Крст;

член Хорват Ѓука, комерцијален директор на
„Вјесник“; заменик Ваљак Младен, студент на пра-
во од Загреб;

158. Изборна околија Загреб — Трње, со седа-
лиште на Околистката изборна комисија во Загреб:

претседател Бојаниќ Михајло, судија на Окру-
жниот суд во Загреб; заменик Ѓебиќ-Марушиќ Бо-
рис, судија на Окружниот суд во Загреб;

секретар Вуковиќ Бранко, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Трње; заменик Хондл
др Павао, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Трње;

член Бруновиќ Владо, службеник на народниот
одбор на општината Пешќеница; заменик Хуљак
Мирко, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Пешќеница;

159. Изборна околија Велика Горица — со седа-
лиште на околистката изборна комисија во Велика
Горица;

претседател Антониќ Владо, претседател на
Околисткиот суд во Велика Горица; заменик Кали-
ниќ др Васо, судија на Околисткиот суд во Велика
Горица;

секретар Жупетиќ Мирко, службеник на На-
родниот одбор на општината Велика Горица; заме-
ник Кос Вид, службеник на Народниот одбор на
општината Велика Горица;

член Шафран Иван, службеник на Народниот
одбор на општината Реметинец; заменик Мирковиќ
Бранко, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Реметинец;

160. Изборна околија Самобор — со седалиште
на Околистката изборна комисија во Самобор:

претседател Дулчиќ Никола, претседател на
Околисткиот суд во Самобор; заменик Чурчиќ Ми-
лан, судија на Околисткиот суд во Самобор;

секретар Бастианчиќ Чедо, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Самобор; заменик Вашиќ
Мијо, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Самобор;

член Штипак Антул, потпретседател на Народ-
ниот одбор на општината Запешкиќ; заменик Вит-
нер Ватрослав, службеник на Народниот одбор на
општината Запешкиќ;

161. Изборна околија Сесвета — со седалиште
на Околистката изборна комисија во Сесвета:

претседател Јуријевиќ др Иво, претседател на
Околисткиот суд во Дуго Село; заменик Цвитаповиќ
Томислав, претседател на Околисткиот суд во Зе-
лина;

секретар Малиќ др Јанко, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Сесвета; заменик Јонке
Адолф, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Сесвета;

член Халеуш Мирко, службеник на претприја-
тието „Радник“ од Ивања Риека; заменик Белошиќ
Иван, управител на задругата од Псарјево Горње;

162. Изборна околија Кутина — со седалиште
на Околистката изборна комисија во Кутина:

претседател Андријаниќ Јосип, претседател на Околинскиот суд во Кутина; заменик Трумбиќ Славко, судија на Околинскиот суд во Кутина;

секретар Јаковљевиќ Љубо, в. д. секретар на Народниот одбор на околицата Кутина; заменик Краљевиќ Винко, службеник на Народниот одбор на околицата Кутина;

член Павлиќ Давид, службеник на Народниот одбор на околицата Кутина; заменик Бабиќ Јосип, службеник на Народниот одбор на околицата Кутина;

163. Изборна околица Сисак — со седиште на Околинската изборна комисија во Сисак:

претседател Мркобрада Миливој, претседател на Околинскиот суд во Сисак; заменик Хорват Ацо, службеник од Сисак;

секретар Хостањешек Златко, секретар на Народниот одбор на општината Сисак; заменик Комел Лудвиг, службеник на Народниот одбор на Општината Сисак;

член Хорват Јосип, секретар на Народниот одбор на општината Мартинска Вес; заменик Совина Мијо, секретар на Народниот одбор на општината Жајина;

164. Изборна околица Петриња — со седиште на Околинската изборна комисија во Петриња:

претседател Зориќ Јосип, претседател на Околинскиот суд во Петриња; заменик Бојановски Вено, судија на Околинскиот суд во Петриња;

секретар Ѓенѓиновиќ др Петар, службеник на Народниот одбор на општината Петриња; заменик Штефанчиќ Драган, службеник на Народниот одбор на општината Глина;

член Петровиќ Гуро, службеник од Глина; заменик Љубичиќ Милан, службеник од Петриња;

165. Изборна околица Костајница — со седиште на Околинската изборна комисија во Костајница:

претседател Чопиќ Миле, претседател на Околинскиот суд во Костајница; заменик Коларовиќ Габриела, судија на Околинскиот суд во Костајница; секретар Гуриновиќ Антун, директор на Филијала на Народната банка во Костајница; заменик Милуниќ Младен, секретар на Народниот одбор на општината Суња;

член Рудиќ Бранко, службеник од Двор; заменик Божиќ Пиро, службеник од Дубица;

166. Изборна околица Војник — со седиште на Околинската изборна комисија во Војник:

претседател Барин Томислав, претседател на Околинскиот суд во Војник; заменик Матошиќ Ивица, управител на Филијала на Заводот за социјално осигурување во Војник;

секретар Пајиќ Драган, секретар на Народниот одбор на општината Војник; заменик Веслимировиќ Даница, службеник на Народниот одбор на општината Војник;

член Слобоѓан Марко, учител од Војник; заменик Бучан Миле, службеник на општинскиот одбор на ССРН во Војник;

167. Изборна околица Јастребарско — со седиште на Околинската изборна комисија во Јастребарско:

претседател Старе Драгутин, претседател на Околинскиот суд Јастребарско; заменик Дебелиќ Гуро, судски приправник на Околинскиот суд Јастребарско;

секретар Кишан Петар, секретар на Народниот одбор на општината Јастребарско; заменик Маршиќ Илија, службеник на Народниот одбор на општината Јастребарско;

член Смаиќ Среќко, службеник на Народниот одбор на општината Јастребарско; заменик Гргас Франьо, службеник на Народниот одбор на општината Јастребарско;

168. Изборна околица Карловац — со седиште на Околинската изборна комисија во Карловац:

претседател Радиќ др Бранислав, судија на Окружниот суд во Карловац; заменик Фадајеф Игор, правник — приправник на Народниот одбор на општината Карловац;

секретар Багар Мато, секретар на Народниот одбор на општината Карловац; заменик Бобиќ Вла-

до, службеник на Народниот одбор на општината Карловац;

член Вулевиќ Драгица, службеник на Секретаријатот за внатрешни работи на Народниот одбор на околицата Карловац; заменик Николиќ Бошко, директор на Кинематографското претпријатие во Карловац;

169. Изборна околица Дуга Реса, со седиште на Околинската изборна комисија во Дуга Реса:

претседател Кошќевиќ Славиша, судија на Окружниот суд во Карловац; заменик Шпиголски др Вилко, судија за прекршоци на Народниот одбор на околицата Карловац;

секретар Загајски Мато, секретар на Народниот одбор на општината Дуга Реса; заменик Брак Каптица, службеник на Народниот одбор на општината Дуга Реса;

член Франдолиќ Владо, службеник на Народниот одбор на околицата Карловац; заменик Томашиќ Марко, службеник на Народниот одбор на општината Дуга Реса;

170. Изборна околица Огулин, со седиште на Околинската изборна комисија во Огулин:

претседател Манце Маријан, претседател на Околинскиот суд во Огулин; заменик Богнар Франџ, јавен правобранител на Народниот одбор на околицата Огулин;

секретар Рајновиќ Душан, началник на Секретаријатот за работи на финансиите на Народниот одбор на околицата Огулин; заменик Мавринац инж. Станко, шеф на Заводот за стопанско планирање на Народниот одбор на околицата Огулин;

член Рахан Иван, службеник на Народниот одбор на околицата Огулин; заменик Стипетиќ Марица, службеник на Народниот одбор на околицата Огулин;

171. Изборна околица Делнице, со седиште на Околинската изборна комисија во Делнице:

претседател Кралиќ Звонимир, претседател на Околинскиот суд во Делнице; заменик Плеше Иван, службеник во Делнице;

секретар Плеше Маријан, секретар на Народниот одбор на општината Делнице; заменик Мајнариќ Даница, службеник на Народниот одбор на општината Делнице;

член Муврин Иван, службеник на Народниот одбор на општината Делнице; заменик Томац Казимир, службеник на Народниот одбор на општината Делнице;

172. Изборна околица Риека — Стари Град, со седиште на Околинската изборна комисија во Риека:

претседател Уцовиќ др Душко, судија на Околинскиот суд во Риека; заменик Вуковиќ Метел, правник од Риека;

секретар Албанеже Бранко, секретар на Народниот одбор на општината Стари Град; заменик Живковиќ Стјепан, службеник на Народниот одбор на општината Стари Град;

член Богна Алфонсо, службеник во Риека; заменик Вуеновиќ Илија, службеник од Риека;

173. Изборна околица Риека-Сушак, со седиште на Околинската изборна комисија во Риека:

претседател Мауровиќ др Бењанин, судија на Окружниот суд во Риека; заменик Таталовиќ Ратомир, правник од Риека;

секретар Валковиќ Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Сушак; заменик Дорчиќ Иван, службеник на Народниот одбор на општината Сушак;

член Франелиќ Жожа, службеник од Риека; заменик Мартинчиќ Иван, службеник од Риека;

174. Изборна околица Прес — Лошињ, со седиште на Околинската изборна комисија во Риека:

претседател Тврдеиќ Дињко, судија на Околинскиот суд во Риека; заменик Голубовиќ Живко, помошник на Јавниот правобранител од Риека; секретар Барбалиќ Љиљана, службеник на Народниот одбор на околицата Риека; заменик Чуљат Винко, службеник на Народниот одбор на околицата Риека;

член Солтатиј Анте, службеник од Риека; заменик Рамини Марија, службеник од Риека;

175. Изборна околија Пазин, со седиште на Околистката изборна комисија во Пазин:

претседател Кошта Никола, претседател на Околисткиот суд во Бузет; заменик Петовиќ Милан, претседател на Околисткиот суд во Пазин;

секретар Пинчиќ Петар, службеник од Пазин; заменик Ружиќ Алојз, службеник од Подпикан;

член Вивода Драго, службеник од Бузет; заменик Кренштофиќ Стјепан, службеник од Мотовун;

176. Изборна околија Пореч, со седиште на Околистката изборна комисија во Пореч:

претседател Сршен Илија, претседател на Околисткиот суд во Пореч; заменик Миковиловиќ Иван, судија на Околисткиот суд во Пореч;

секретар Добриловиќ Јосип, службеник од Пореч; заменик Миљеновиќ Вељко, службеник од Пореч;

член Брчиќ Миљенко, службеник од Вишњан; заменик Пероша Иван, службеник од Буе;

177. Изборна околија Пула, со седиште на Околистката изборна комисија во Пула:

претседател Нежиќ др Мирко, претседател на Окружниот суд во Пула; заменик Грубачевиќ Душан, судија на Окружниот суд во Пула;

секретар Жмак Мирко, службеник од Пула; заменик Блечиќ Октавио, службеник од Лабин;

член Бабиќ Иван, службеник од Лабин; заменик Чус Данило, службеник од Пула;

178. Изборна околија Оточац, со седиште на Околистката изборна комисија во Оточац:

претседател Кусаковиќ Јосип, судија на Околисткиот суд во Оточац; заменик Вакранин Јосип, претседател на Околисткиот суд во Титова Корзница;

секретар Периќ Гукан, секретар на Народниот одбор на општината Оточац; заменик Мирковиќ Никола, секретар на Народниот одбор на општината Врховине;

член Бодловиќ Никола, службеник на Народниот одбор на општината Оточац; заменик Диклиќ Милан, службеник на Народниот одбор на општината Оточац;

179. Изборна околија Госпиќ, со седиште на Околистката изборна комисија во Госпиќ:

претседател Драгосавац Максим, претседател на Околисткиот суд во Госпиќ; заменик Црниќ Јадранко, судија на Окружниот суд во Госпиќ;

секретар Прпић Анте, начелник на Секретаријатот за народно здравје и социјална заштита на Народниот одбор на околијата Госпиќ; заменик Пјевач Миле, службеник на Народниот одбор на околијата Госпиќ;

член Қорица Милош, службеник на Народниот одбор на околијата Госпиќ; заменик Секула Никола, службеник на Народниот одбор на околијата Госпиќ;

180. Изборна околија Биоград — со седиште на Околистката изборна комисија во Задар:

претседател Фабулиќ Шиме, претседател на Околисткиот суд во Задар; заменик Шантиќ Иво, судија на Околисткиот суд во Задар;

секретар Божиќиќ Рафаел, службеник од Задар; заменик Цар Петар, службеник од Задар;

член Буљановиќ Мате, службеник од Задар; заменик Шпраља Маријан, службеник од Задар;

181. Изборна околија Задар — со седиште на Околистката изборна комисија во Задар:

претседател Новаковиќ Бранко, судија на Окружниот суд во Задар; заменик Манојловиќ Младен, претседател на Окружниот суд во Задар;

секретар Перичиќ Милутин, Околистки јавен правобранител во Задар; заменик Иванов Фране, службеник од Задар;

член Медик Богослав, службеник од Задар; заменик Штулиќ Бајко, службеник од Задар;

182. Изборна околија Бенковац — со седиште на Околистката изборна комисија во Бенковац:

претседател Губерина Јосип, претседател на Околисткиот суд во Бенковац; заменик Милиќ др Јосип, службеник од Бенковац;

секретар Новаковиќ Петар, службеник од Бенковац; заменик Савиќ Јово, службеник од Бенковац;

член Санковиќ Лазо, службеник од Бенковац; заменик Суботиќ Душан, службеник од Бенковац;

183. Изборна околија Книн — со седиште на Околистката изборна комисија во Книн:

претседател Грубишиќ Сергие, судија од Книн; заменик Скелин Дражен, судија од Книн;

секретар Лескиќ Крсто, секретар на Народниот одбор на општината Книн; заменик Накиќ Миќе, секретар на Народниот одбор на општината Дрниш;

член Керета Златан, службеник од Книн; заменик Аралица Кажимир, службеник од Дрниш;

184. Изборна околија Шибеник — со седиште на Околистката изборна комисија во Шибеник:

претседател Бумбер Емил, судија на Окружниот суд во Шибеник; заменик Штрбиниќ Перо, судија од Шибеник;

секретар Лучев Анте, службеник од Шибеник; заменик Златовиќ Милош, службеник од Шибеник;

член Тикулин Анте, службеник од Шибеник; заменик Лушиќ Људевит, службеник од Шибеник;

185. Изборна околија Скрадин — со седиште на Околистката изборна комисија во Скрадин:

претседател Арас Вицко, судија на Окружниот суд во Шибеник; заменик Добриевиќ Јаков, од Кистање;

секретар Лалиќ Игнатие, секретар на Народниот одбор на општината Скрадин; заменик Николиќ Обрад, службеник од Кистање;

член Брајковиќ Крсте, службеник од Скрадин; заменик Фркиќ Анте Иван, службеник од Тиесно;

186. Изборна околија Сињ — со седиште на Околистката изборна комисија во Сињ:

претседател Грабовец Тихомир, судија на Околисткиот суд во Сплит; заменик Шегвиќ Вранимир, правник од Сињ;

секретар Колак Анте, службеник од Сињ; заменик Кокиќ Анте, службеник од Сињ;

член Борковиќ Мирко, службеник од Сињ; заменик Влажетиќ Марија, домаќинка од Сињ;

187. Изборна околија Трогир — со седиште на Околистката изборна комисија во Сплит:

претседател Античевиќ Лука, судија на Окружниот суд во Сплит; заменик Зоковиќ др Андрија, правник од Сплит;

секретар Бегоња Јосип, службеник од Сплит; заменик Вркиќ Нино, службеник од Сплит;

член Иванчиќ Гојко, службеник од Сплит; заменик Почуча Никола, службеник од Сплит;

188. Изборна околија Сплит — со седиште на Околистката изборна комисија во Сплит:

претседател Кошта Јосип, судија на Окружниот суд во Сплит; заменик Марчиќ Драго, судија од Сплит;

секретар Одрљин Јаков, службеник од Сплит; заменик Хруш Марија, службеник од Сплит;

член Грубиќ Смиљка, службеник од Сплит; заменик Токиќ Анте, службеник од Сплит;

189. Изборна околија Омиш — Брач, со седиште на Околистката изборна комисија во Сплит:

претседател Остојиќ Драго, судија на Околисткиот суд во Сплит; заменик Глиго Фране, правник од Сплит;

секретар Бошковиќ др Мате, службеник од Сплит; заменик Назор др Иван, службеник од Сплит;

член Стојковиќ Ацо, работник од Сплит; заменик Иванчиќ Ружица, наставничка од Сплит;

190. Изборна околија Имотски — со седиште на Околистката изборна комисија во Имотски:

претседател Аниќ Боженко, в. д. претседател на Околисткиот суд во Имотски; заменик Ѓежулат Станко, службеник на Околисткиот суд во Имотски;

секретар Тонковиќ Љубо, секретар на Народниот одбор на општината Имотски; заменик Виленица Мировил, службеник на Водната заедница од Имотски;

член Колонбани Јаков, службеник на шумаријата Имотски; заменик Панциров Фране, службеник на Околисткиот суд во Имотски;

191. Изборна околија Макарска — со седиште на Околистката изборна комисија во Макарска:

претседател Безиќ Јосип, судија на Околискиот суд во Имотски; заменик Франиќ др Икица, адвокат од Макарска;

секретар Курилик Мате, службеник на Народниот одбор на околицата Макарска; заменик Рафанели Иван, секретар на Народниот одбор на околицата Макарска;

член Баричевиќ Јосип, службеник на Народниот одбор на општината Макарска; заменик Гргасоziќ Леополд, секретар на Народниот одбор на општината Макарска;

192. Изборна околица Дубровник — со седиште на Околицката изборна комисија во Дубровник:

претседател Царевиќ др Јосип, претседател на Окружниот суд во Дубровник; заменик Враголов др Нико, судија на Окружниот суд во Дубровник;

секретар Почов Арсение, службеник на Народниот одбор на околицата Дубровник; заменик Деберти Јосип, службеник на Народниот одбор на околицата Дубровник;

член Кокотовиќ Милош, начелник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на општината во Дубровник; заменик Баќа Иго, начелник за народно здравје и социјални грижи на Народниот одбор на околицата Дубровник;

III. Во Народна Република Словенија

193. Изборна околица Мурска Собота — со седиште на Околицката изборна комисија во Мурска Собота:

претседател Подлесек Јорже, претседател на Околискиот суд во Мурска Собота; заменик Влај Штефан, судија на Околискиот суд во Мурска Собота;

секретар Рапоца Лудвик, секретар на Околискиот народен одбор во Мурска Собота; заменик Хајдиняк Јорже, службеник на Околискиот народен одбор во Мурска Собота;

член Певец Александер, службеник на Околискиот народен одбор во Мурска Собота; заменик Главач Штефан, службеник на Околискиот народен одбор во Мурска Собота;

194. Изборна околица Љутомер — Радгона, со седиште на Околицката изборна комисија во Љутомер:

претседател Хорват Коломан, претседател на Околискиот суд во Љутомер; заменик Горенц Франц, претседател на Околискиот суд во Горња Радгона;

секретар Шоштарич Јорже, службеник на Општинскиот народен одбор во Љутомер; заменик Славич Матија, секретар на Општинскиот народен одбор во Видем;

член Маркуш Ернест, службеник на Општинскиот народен одбор во Љутомер; заменик Поточник Валтер, секретар на Општинскиот народен одбор во Горња Радгона;

195. Изборна околица Ормож — со седиште на Околицката изборна комисија во Ормож:

претседател Бан Владимир, судија на Околискиот суд во Птуј; заменик Тершавец Анчка, судија на Околискиот суд во Птуј;

секретар Шонаја Милац, секретар на Општинскиот народен одбор во Ормож; заменик Розман Јанез, службеник на Општинскиот народен одбор во Ормож;

член Штокељ Карел, учител во Средишче; заменик Петек Штефка, службеник од Ормож;

196. Изборна околица Птуј — со седиште на Околицката изборна комисија во Птуј:

претседател Донј Алојз, претседател на Околискиот суд во Птуј; заменик Јаворник Руди, судија на Околискиот суд во Птуј;

секретар Рав Иван, секретар на Општинскиот народен одбор во Птуј; заменик Новак Руди, службеник на Општинскиот народен одбор во Птуј;

член Жигман Винко, службеник од Птуј; заменик Поточник Алојз, претседател на Општинскиот синдикален совет во Птуј;

197. Изборна околица Марибор — Шентил, со седиште на Околицката изборна комисија во Марибор:

претседател Трибник др Драго, претседател на Околискиот суд во Марибор; заменик Бречко Миро, судија на Околискиот стопански суд во Марибор;

секретар Маротти Вилко, службеник на Фабриката за автомобили во Марибор; заменик Кегл Стане, службеник на Мариборската текстилна фабрика во Марибор;

член Кнез Стане, шеф на Техничката секција на Поштата Марибор I; заменик Орешич Марјета, службеник на Околискиот суд во Марибор;

198. Изборна околица Марибор — Словенска Бистрица, со седиште на Околицката изборна комисија во Марибор:

претседател Плавштајнер Франц, судија на Околискиот суд во Марибор; заменик Гермек Франьо, судија за прекршоци на Околискиот народен одбор во Марибор;

секретар Хрибершек Алојз, службеник на Општинскиот народен одбор Марибор-Тезно; заменик Гризолд Иван, секретар на Општинскиот народен одбор Марибор-Тезно;

член Лесковец Душан, службеник на Металната, Марибор; заменик Жалик Јанко управител на училиштето во Сливница;

199. Изборна околица Марибор — Руше, со седиште на Околицката изборна комисија во Марибор:

претседател Лешник Франц, судија на Околискиот суд во Марибор; заменик Адамич др Рудолф, судија на Окружниот суд во Марибор;

секретар Гашпер Жане, службеник на Општинскиот народен одбор Марибор-Табор; заменик Зелник Јорже, службеник на Општинскиот народен одбор Марибор-Табор;

член Жужовец Душан, службеник на Предилницата и ткајачницата Марибор; заменик Дерновшек Иван, пензионер од Марибор;

200. Изборна околица Словењ Градец — со седиште на Околицката изборна комисија во Словењ Градец:

претседател Јустин Иван, судија на Околискиот суд во Словењ Градец; заменик Кочар Славко, управник на подружницата на Заводот за социјално осигурување во Словењ Градец;

секретар Шисерник Иван, секретар на Општинскиот народен одбор во Словењ Градец; заменик Бернард Петер, секретар на Фабриката на кожи во Словењ Градец;

член Савинец Франц, секретар на Фабриката на мерила, Словењ Градец; заменик Зорман Јорже, секретар на Корупското стопанско претпријатие, Словењ Градец;

201. Изборна околица Поштањ — со седиште на Околицката изборна комисија во Поштањ:

претседател Тополовец Миран, претседател на Околискиот суд во Поштањ; заменик Жагар Винко, судија на Околискиот суд во Цеље;

секретар Цепин Франц, службеник на Општинскиот народен одбор во Поштањ; заменик Вилиц Звоне, службеник на Општинскиот народен одбор во Поштањ;

член Бруншек Јорже, шеф на финансискиот одсек на Општинскиот народен одбор Мозире; заменик Ребич Иван, службеник на Општинскиот народен одбор Жалец;

202. Изборна околица Цеље — со седиште на Околицката изборна комисија во Цеље:

претседател Мишич Иван, претседател на Околискиот суд во Цеље; заменик Грегорић Драго, околицки јавен правобранител во Цеље;

секретар Симонич Војко, начелник на Секретаријатот за просвета, школство и култура на Околискиот народен одбор во Цеље; заменик Новак Иванка, службеник на Околискиот народен одбор Цеље;

член Сович Леополд, службеник на Општинскиот народен одбор во Војник; заменик Шкерљ Љубо, службеник на Општинскиот народен одбор во Цеље;

203. Изборна околица Шентјур при Цеље — со седиште на Околицката изборна комисија во Шентјур при Цеље:

претседател Врстовшек Бранко, судија на Околискиот суд во Цеље; заменик Херцог Драго, судија на Околискиот суд во Шмарје;

секретар Кинцл Норберт, секретар на Општинскиот народен одбор во Шентјур; заменик Шешерко Стана, службеник на Општинскиот народен одбор во Шентјур;

член Озис Јернеј, секретар на Заводот за рехабилитација на инвалидите во Лашко; заменик Зупанц Славко, службеник на Општинскиот народен одбор во Шмарје;

204. Изборна околија Видем Кршко, со седиште на Околистката изборна комисија во Видем Кршко:

претседател Грчар Бојан, претседател на Околистскиот суд во Кршко; заменик Лаитгеб Владимир, судија на Околистскиот суд во Кршко;

секретар Друшкович Руди, службеник на Општинскиот народен одбор Видем Кршко; заменик Грабар Гвидо, службеник на Општинскиот народен одбор во Кршко;

член Дробнич Стане, службеник на Општинскиот народен одбор во Кршко; заменик Гомилшек Јојзе, службеник на Општата метална задруга во Видем Кршко;

205. Изборна околија Трбовље — со седиште на Околистката изборна комисија во Трбовље:

претседател Подержај Франц, претседател на Околистскиот суд во Трбовље; заменик Микелич Отокар, судија на Околистскиот суд во Трбовље;

секретар Грчар Славко, директор на Заводот за статистика на Околистскиот народен одбор во Трбовље; заменик Јанежич Јоже, управен инспектор на Околистскиот народен одбор во Трбовље;

член Јухарт Фрањо, правен референт на Околистскиот народен одбор во Трбовље; заменик Рупник Карел, директор на Околистскиот завод за социјално осигурување во Трбовље;

206. Изборна околија Ново Место — со седиште на Околистката изборна комисија во Ново Место:

претседател Симончич Штефан, претседател на Окружниот суд во Ново Место; заменик Пицек Јуриј, судија на Окружниот суд во Ново Место;

секретар Шорн Макс, управен инспектор на Околистскиот народен одбор во Ново Место; заменик Музлович Станко, началник на Секретаријатот за народна одбрана на Околистскиот народен одбор во Ново Место;

член Рајч инж. Слободан, шеф на Околистката шумска управа во Ново Место; заменик Рајч Аница, судија на Околистскиот суд во Ново Место;

207. Изборна околија Чрномел — со седиште на Околистката изборна комисија во Чрномел:

претседател Ловшин Антон, претседател на Околистскиот суд во Метлика; заменик Кержан Роман, судија на Околистскиот суд во Метлика;

секретар Смрекар Јанез, судија за прекршоци на Општинскиот народен одбор во Чрномел; заменик Молек Тине, службеник на Општинскиот народен одбор во Метлика;

член Штрукељ Јанко, началник на одделението за здравје на Општинскиот народен одбор во Чрномел; заменик Вергот Антон, службеник на Општинскиот народен одбор во Семич;

208. Изборна околија Љубљана — Кочевје, со седиште на Околистката изборна комисија во Гросупље:

претседател Фајфар др Владимир, судија на Околистскиот суд во Гросупље; заменик Кунич Јоже, судија на Околистскиот суд во Гросупље;

секретар Первање Мирко, секретар на Општинскиот народен одбор во Гросупље; заменик Вилар Иван, службеник на Општинскиот народен одбор во Гросупље;

член Лесјак Михаела, домаќинка во Гросупље; заменик Кобилица Вилко, службеник на Општинскиот народен одбор во Гросупље;

209. Изборна околија Љубљана—Литија со седиште на Околистката изборна комисија во Љубљана:

претседател Шифрер Саво, судија на Окружниот суд во Љубљана; заменик Белопавлович Нико, судија на Околистскиот суд во Љубљана;

секретар Пунгерчар Франц, службеник на Околистскиот народен одбор во Љубљана; заменик Крамар Јоже, службеник на Државниот секретаријат за правосудна управа на НР Словенија;

член Полак Виктор, секретар на Околистскиот комитет на Народната младина на Словенија во Љубљана; заменик Волкар Јоже, службеник на Општинскиот народен одбор во Литија;

210. Изборна околија Љубљана — Камник, со седиште на Околистката изборна комисија во Камник;

претседател Светек Рајко, претседател на Околистскиот суд во Камник; заменик Орел Душан, судија на Околистскиот суд во Камник;

секретар Жагар Франц, судија за прекршоци на Општинскиот народен одбор во Камник; заменик Мрак Јоже, службеник на Општинскиот народен одбор во Камник;

член Мерчун Пирил, управник на ушилиштето во Камник; заменик Печек Стане, пензионер во Камник;

211. Изборна околија Љубљана — Центар, со седиште на Околистката изборна комисија во Љубљана:

претседател Пернуш Јоже, претседател на Окружниот суд во Љубљана; заменик Холи Станко, претседател на Околистскиот суд во Љубљана;

секретар Дулар Петер, директор на Заводот за статистика на Околистскиот народен одбор во Љубљана; заменик Врезан Јоже, службеник на Општинскиот народен одбор Љубљана — Центар;

член Јанчар Павел, службеник на Републичкиот одбор на синдикатите во Љубљана; заменик Петрич др Франци, службеник на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР Словенија;

212. Изборна околија Љубљана — Врхника, со седиште на Околистката изборна комисија во Љубљана:

претседател Вербич Божидар, судија на Околистскиот суд во Љубљана; заменик Премров др Борис, судија на Околистскиот суд во Љубљана;

секретар Брунет Јанко, службеник на Заводот за социјално осигурување во Љубљана; заменик Штрукељ Милац, службеник на Околисткото јавно обвинителство во Љубљана;

член Степишник Вида, службеник на Околистскиот народен одбор во Љубљана; заменик Штаклер Крешимир, службеник на Општинскиот комитет на СКС во Љубљана;

213. Изборна околија Крањ — со седиште на Околистката изборна комисија во Крањ:

претседател Вертовшек Станко, претседател на Околистскиот суд во Крањ; заменик Танце Владимир, судија на Околистскиот суд во Крањ;

секретар Зупанчич Павле, секретар на Околистскиот народен одбор во Крањ; заменик Чоп др Габријел, началник на Одделението за општи работи на Општинскиот народен одбор во Крањ;

член Овсенек Август, шеф на Управата за приходи на Околистскиот народен одбор во Крањ; заменик Претнар Марјан, службеник на Околистскиот народен одбор во Крањ;

214. Изборна околија Јесенице — со седиште на Околистката изборна комисија во Јесенице;

претседател Жуи др Антон, претседател на Околистскиот суд во Радовљица; заменик Галичич Франц, судија на Околистскиот суд во Радовљица;

секретар Компаре Стане, директор на Заводот за статистика на Околистскиот народен одбор во Крањ; заменик Савник Звонко, правен референт на Околистката изборна комисија во Јесенице;

член Шмит Франц, секретар на Општинскиот народен одбор во Блед; заменик Пинтар Франц, службеник на Општинскиот народен одбор во Јесенице;

215. Изборна околија Толмин — со седиште на Околистката изборна комисија во Толмин:

претседател Јереб Рудолф, претседател на Околистскиот суд во Толмин; заменик Штрукељ Јошко, судија на Околистскиот суд во Нова Горица;

секретар Когој Августин, секретар на Општинскиот народен одбор во Толмин; заменик Уршич Звонко, секретар на Општинскиот народен одбор во Кобарид;

член Хвала Еггомил, службеник на Комуналниот завод во Толмин; заменик Тратник Марјан, технички секретар на Општинскиот комитет на СКС во Толмин;

216. Изборна околија Нова Горица — со седиште на Изборната околија во Нова Горица:

претседател Хвала Алфред, судија на Окружниот суд во Нова Горица; заменик Јесковец Франц, судија на Окружниот суд во Нова Горица; секретар Миклавчич Стане, шеф на Отсекот за за инвалидски работи во Нова Горица; заменик Лажарнар Автон, околински јавен обвинител во Нова Горица;

член Кривец Јошко, секретар на Шумскиот управен сојуз во Нова Горица; заменик Ферлат Борис, службеник на Фабриката за наменштај во Нова Горица;

217. Изборна околија Постојна — со седиште на Околинската изборна комисија во Постојна:

претседател Липаи др Вилем, претседател на Околинскиот суд во Постојна; заменик Мислеј Алберт, судија на Околинскиот суд во Постојна;

секретар Клеменц Андреј, шеф на месната канцеларија Планина; заменик Чепек Кристина, службеник на Нотрањскиот музеј во Постојна;

член Може Милан, директор на подружницата на Заводот за социјално осигурување во Постојна; заменик Бенчич Винко, директор на подружницата на Државниот осигурателен завод во Постојна;

218. Изборна околија Копер — со седиште на Околинската изборна комисија во Копер:

претседател Репинц Иван, претседател на Окружниот суд во Копер; заменик Смиркољ Стојан, судија на Окружниот стопански суд во Копер;

секретар Бевк Јуриј, директор на Заводот за статистика на Околинскиот народен одбор во Копер; заменик Стргар Милош, околински инспектор за телесно воспитување во Копер;

член Коленц Чртомир, секретар на Околинскиот народен одбор во Копер; заменик Подлуншек Франц, шеф на Собраниската канцеларија на Околинскиот народен одбор во Копер;

IV. Во Народна република Босна и Херцеговина

219. Изборна околија Цазин — со седиште на Околинската изборна комисија во Цазин:

претседател Куленовиќ Мухамед, претседател на Околинскиот суд во Цазин; заменик Копаниќ Радован, судија на Околинскиот суд во Цазин;

секретар Мурескиќ Мухарем, службеник на Народниот одбор на општината Цазин; заменик Сефериќ Мумин, службеник на Народниот одбор на општината Цазин;

член Ајаз Џефер, член на општинскиот синдикален совет Цазин; заменик Кемаловиќ Есад, учител од Цазин;

220. Изборна околија Бихаќ — со седиште на Околинската изборна комисија во Бихаќ:

Претседател Чекрылија Љубиша, претседател на Окружниот суд Бихаќ; заменик Пјатницки Владо, судија на Окружниот суд во Бихаќ;

секретар Кериќ Назиф, началник на секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околијата Бихаќ; заменик Гојановиќ Нада, помошник на Околинското јавно правобранителство во Бихаќ;

член Чалкиќ Ејуб, секретар на Околинската трговска комора Бихаќ; заменик Томиќ Владо, службеник на Народниот одбор на околијата Бихаќ;

221. Изборна околија Дрвар — со седиште на Околинската изборна комисија во Дрвар;

претседател Дуганчиќ Мирко, претседател на Околинскиот суд во Дрвар; заменик Ковачевиќ Душко, секретар на Народниот одбор на општината Босански Петровац;

секретар Каменко Драган, секретар на Народниот одбор на општина Дрвар; заменик Лукач Мирко, службеник на Народниот одбор на општината Дрвар;

член Бајиќ Јефто, претседател на Општинскиот одбор на ССРН Дрвар; заменик Карановиќ Јово, секретар на Општинскиот комитет на СКЈ Крњеуша;

222. Изборна околија Приедор — со седиште на Околинската изборна комисија во Приедор:

претседател Кнежевиќ Војо, претседател на Окружниот суд во Приедор; заменик Хусеиновиќ Бекир, судија на Окружниот суд во Приедор;

секретар Весковиќ Благоје, службеник на Народниот одбор на околијата Приедор; заменик Мурановиќ Омер, член на Околинскиот комитет на Народната младина во Приедор;

член Комаревиќ Џемал, претседател на Општинскиот синдикален совет во Приедор; заменик Сушиќ Азиз, службеник на Околинскиот земјоделски сојуз во Приедор;

223. Изборна околија Босански Нови — со седиште на Околинската изборна комисија во Босански Нови:

претседател Ступар Рајко, претседател на Околинскиот суд во Босански Нови; заменик Хаљачиќ Нира, службеник на Народниот одбор на општината Босански Нови;

секретар Гороња Реља, секретар на Народниот одбор на општината Босански Нови; заменик Микиќ Стево, службеник на Народниот одбор на општината Босански Нови;

член Живковиќ Никола, директор на претпријатието „Организатор“ Босански Нови; заменик Џанкиќ Русим, службеник на Народниот одбор на општината Босански Нови;

224. Изборна околија Сански Мост, со седиште на Околинската изборна комисија во Сански Мост:

претседател Ѓурђевиќ Милан, претседател на Околинскиот суд во Сански Мост; заменик Дамјановиќ Стојан, судија на Околинскиот суд во Сански Мост;

секретар Миљевиќ Милан, службеник на Народниот одбор на општината во Сански Мост; заменик Илиќ Владо, службеник на Народниот одбор на општината Сански Мост;

член Џиниќ Хасан, службеник на Народниот одбор на општината Сански Мост; заменик Радиќ Душан, секретар на Претпријатието на дрвната индустрија „Сана“ во Сански Мост;

225. Изборна околија Кључ — со седиште на Околинската изборна комисија во Кључ:

претседател Љубичиќ Бранко, претседател на Околинскиот суд во Кључ; заменик Ѓукиќ Крешимир, секретар на Народниот одбор на општината Кључ;

секретар Бањац Васо, службеник на Народниот одбор на општината Кључ; заменик Пламенац Гавро, учител во Кључ;

член Бурзиќ Мујо, управител на Земјоделската задруга во Кључ; заменик Шулентиќ Валентије, службеник на Трг. претпријатие „Обнова“ во Кључ;

226. Изборна околија Бања Лука — со седиште на Околинската изборна комисија во Бања Лука:

претседател Сабљиќ Ѓуро, судија на Окружниот суд во Бања Лука; заменик Папиќ Тодор, судија на Околинскиот суд во Бања Лука;

секретар Филиповиќ Ахмет, секретар на Народниот одбор на општината Бања Лука; заменик Вишиќ Салих, началник на Секретаријатот за финансии на Народниот одбор на општината Бања Лука;

член Пеган Антон, претседател на Околинската занаетчиска комора, Бања Лука; заменик Бегановиќ Мухарем, началник на Секретаријатот за здравје и социјална заштита на Народниот одбор на општината Бања Лука;

227. Изборна околија Босанска Градишка — со седиште на Околинската изборна комисија во Босанска Градишка:

претседател Реметиќ Слободан, претседател на Околинскиот суд Босанска Градишка; заменик Драгојловиќ Радомир, судија на Околинскиот суд во Босанска Градишка;

секретар Дубичанац Муниб, секретар на Народниот одбор на општината Босанска Градишка; заменик Дујски Сулејман, службеник на Народниот одбор на општината Босанска Градишка;

член Бановиќ Љубица, секретар на Општинскиот комитет на СКЈ Босанска Градишка; заменик Керимовиќ Мухамед, директор на Трговското претпријатие „Повркар“ во Босанска Градишка;

228. Изборна околија Лакташи — со седиштето на Околицката изборна комисија во Лакташи:

претседател Ивезиќ Мирко, претседател на Околицкиот суд во Бања Лука; заменик Балабан Драго, службеник на Народниот одбор на општината Лакташи;

секретар Курковиќ Милојко, секретар на Народниот одбор на општината Лакташи; заменик Врбчанин Зорица, службеник на Народниот одбор на околицката Бања Лука;

член Ромиќ Бранко, наставник од Лакташи; заменик Гуриќ Горѓе, наставник од Лакташи;

229. Изборна околија Котор Варош — со седиштето на Околицката изборна комисија во Котор Варош:

претседател Нанут Карло, претседател на Околицкиот суд во Котор Варош; заменик Печанац Лабуд, службеник на Народниот одбор на општината Котор Варош;

секретар Орзес Драгутин, секретар на Народниот одбор на општината Котор Варош; заменик Новковиќ Вукица, службеник на Народниот одбор на општината Котор Варош;

член Шодоловиќ Чедо, службеник на Народниот одбор на општината Котор Варош; заменик Картал Шабан, службеник на Народниот одбор на општината Котор Варош;

230. Изборна околија Крупа на Врбас — со седиштето на Околицката изборна комисија во Крупа на Врбас:

претседател Панкиќ Фикрет, судија на Околицкиот суд во Бања Лука; заменик Соручиќ Никола, службеник на Народниот одбор на општината Крупа на Врбас;

секретар Врачкиќ Драган, службеник на Народниот одбор на општината Крупа на Врбас; заменик Шолаја Јефто, секретар на Општинскиот комитет на СКЈ во Крупа на Врбас;

член Ѓумиќ Владо, управител на Земјоделската задруга во Крупа на Врбас; заменик Берик Душан, службеник на Земјоделската задруга Бочац;

231. Изборна околија Дервента — со седиштето на Околицката изборна комисија во Дервента:

претседател Хациомерагиќ Омер, претседател на Околицкиот суд во Дервента; заменик Брекало Милан, службеник на Народниот одбор на околицката Дервента;

секретар Буцоњиќ Драго, службеник на Народниот одбор на околицката Дервента; заменик Пашиќ Ахмет, службеник на Народниот одбор на околицката Дервента;

член Делиќ Воислав, началник на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дервента; заменик Фрунтак Софија, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околицката Дервента;

232. Изборна околија Прњавор — со седиштето на Околицката изборна комисија во Прњавор:

претседател Драгиниќ Благота, претседател на Околицкиот суд во Прњавор; заменик Улегиловиќ Никола, службеник на Народниот одбор на општината Прњавор;

секретар Делимежиќ Ибро, секретар на Народниот одбор на општината Прњавор; заменик Моравец Михајло, службеник на Народниот одбор на општината Прњавор;

член Сандиќ Гојко, секретар на Народниот одбор на општината Србац; заменик Станиќ Драго, секретар на Народниот одбор на општината Шибовска;

233. Изборна околија Модрича — со седиштето на Околицката изборна комисија во Модрича:

претседател Дутина Влажо, судија на Окружниот суд, Добој; заменик Поповиќ Драгутин, судија на околицкиот суд, Модрича;

секретар Цвијиќ Раде, секретар на Народниот одбор на општината Модрича; заменик Грабоњиќ Мирза, службеник на Народниот одбор на општината Модрича;

член Чајиќ Ѓока, директор на претпријатието „Јединство“, Модрича; заменик Лечиќ Густав, претседател на Општинскиот синдикален совет, Модрича;

234. Изборна околија Добој — со седиштето на Околицката изборна комисија во Добој:

претседател Дрча Душан, судија на Окружниот суд во Добој; заменик Сајко Звонимир, судија на Окружниот суд во Добој;

секретар Ајановиќ Хасо, службеник на Народниот одбор на околицката Добој; заменик Хаџикадуниќ Есад, службеник на Народниот одбор на општината Добој;

член Карабеговиќ Хивзо, претседател на Општинскиот синдикален совет, Добој; заменик Дијамант Давид, претседател на СК на Народната младина, Добој;

235. Изборна околија Теслиќ — со седиштето на Околицката изборна комисија во Теслиќ:

претседател Старчевиќ Перо, судија на Окружниот суд во Добој; заменик Максимовиќ Васо, управител на Филијалата на Околицкиот завод за социјално осигурување во Теслиќ;

секретар Ангелиќ Драго, секретар на Народниот одбор на општината Теслиќ; заменик Цирај Аугуст, службеник на Народниот одбор на општината Теслиќ;

член Трифковиќ Душан, претседател на Општинскиот одбор на ССРН во Теслиќ; заменик Биџиќ Бејуд, службеник на Општинскиот комитет на СКЈ во Теслиќ;

236. Изборна околија Маглај — со седиштето на Околицката изборна комисија во Маглај:

претседател Локмиќ Хусеин, судија на Окружниот суд во Добој; заменик Мајхер Маријан, судија на Околицкиот суд во Маглај;

секретар Лошиќ Фадил, службеник на Народниот одбор на општината Маглај; заменик Недич Богдан, службеник на Народниот одбор на општината Маглај;

член Лемешевиќ инж. Никола, шеф на Шумската управа во Маглај; заменик Зубчевиќ Шериф, работник на претпријатието „Слога“ во Маглај;

237. Изборна околија Босански Шамац — со седиштето на Околицката изборна комисија во Босански Шамац:

претседател Богдановиќ Јоцо, претседател на Околицкиот суд во Босански Шамац; заменик Мисило Анто, судија на Околицкиот суд во Босански Шамац;

секретар Чалиќ Ивица, службеник на Народниот одбор на општината Босански Шамац; заменик Шандрк Анто, службеник на Околицкиот суд во Босански Шамац;

член Салиховиќ Ризах, управител на Филијалата на Комуналната банка Босански Шамац; заменик Вајзовиќ Сеад, книговодител на Фабриката за кадела во Босански Шамац;

238. Изборна околија Градачац — со седиштето на Околицката изборна комисија во Градачац:

претседател Батина Милан, судија на Околицкиот суд во Градачац; заменик Авдијахиќ Мухамед, службеник на Народниот одбор на општината Градачац;

секретар Имамовиќ Суад, службеник на Народниот одбор на општината Градачац; заменик Куртиќ Ферид, службеник на Домот за народно здравје во Градачац;

член Халиловиќ Џемал, управител на Земјоделската задруга во Градачац; заменик Киџиќ Муштафа, службеник на Народниот одбор на општината Градачац;

239. Изборна околија Брчко, со седиштето на Околицката изборна комисија во Брчко:

претседател Чустовиќ Исмет, судија на Окружниот суд во Брчко; заменик Ѓолиќ Драгутин, судија на Окружниот суд во Брчко;

секретар Челосмановиќ Шефкет, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околицата Брчко; заменик Видовиќ Милорад, службеник на Народниот одбор на околицата Брчко;

член Текиќ Ненад, околински јавен правобрани-тел во Брчко; заменик Баждар Сафет, претседател на Околинскиот синдикален совет, Брчко;

240. Изборна околица Биелџина — со седиште на Околинската изборна комисија во Биелџина:

претседател Лалатовиќ Десанка, судија на Околинскиот суд во Биелџина; заменик Хаџиомеровиќ Мидхат, директор на трговското претпријатие „Будукност“ во Биелџина;

секретар Узуниќ Мустафа, секретар на Народниот одбор на општината Биелџина; заменик Станишиќ Гојко, управител на Филијалата на Заводот за социјално осигурување, Биелџина;

член Татаревиќ Неџиб, потпретседател на Народниот одбор на општината Биелџина; заменик Качаревиќ Душан, службеник на Деловниот завод, Биелџина;

241. Изборна околица Грачаница, со седиште на Околинската изборна комисија во Грачаница:

претседател Фазлиќ Осман, претседател на Околинскиот суд во Грачаница; заменик Бабиќ Матија, службеник на Народниот одбор на општината Грачаница;

секретар Гариќ Мирко, секретар на Народниот одбор на општината Грачаница; заменик Џиниќ Хазим, службеник на Народниот одбор на општината Грачаница;

член Џевдетбеговиќ Асим, претседател на Народниот одбор на општината Грачаница; заменик Шешлак Ѓорѓе, претседател на Народниот одбор на општината Босанско Петрово Село;

242. Изборна околица Лопаре — со седиште на Околинската изборна комисија во Лопаре:

претседател Деган Анто, судија на Окружниот суд во Тузла; заменик Гајиќ Паво, службеник на Народниот одбор на општината Лопаре;

секретар Митриќ Неѓо, службеник од Лопаре; заменик Кириќ Олга, службеник на Народниот одбор на општината Лопаре;

член Пашиќ Крсто, претседател на Народниот одбор на општината Лопаре; заменик Митрашевиќ Митар, директор на ПДИ, Лопаре;

243. Изборна околица Тузла — со седиште на Околинската изборна комисија во Тузла:

претседател Мешкиќ Бајро, претседател на Околинскиот суд во Тузла; заменик Филиповиќ Калин, судија на Окружниот суд во Тузла;

секретар Никиќ Небојша, службеник на Народниот одбор на општината Тузла; заменик Пашиќ Мидхат, службеник на Народниот одбор на општината Тузла;

член Мухаремагиќ Мустафа, директор на претпријатието „Партизан“ во Тузла; заменик Тодоровиќ Ацо, работник од Тузла;

244. Изборна околица Лукавац — со седиште на Околинската изборна комисија во Лукавац:

претседател Бегиќ Вехид, претседател на Окружниот суд во Тузла; заменик Табаковиќ Младен, службеник на Коксарата во Лукавац;

секретар Миловиќ Благое, секретар на Народниот одбор на општината Лукавац; заменик Нуџиќ Екрем, секретар на Фабриката за сода во Лукавац;

член Свабовиќ Миралем, претседател на Народниот одбор на општината Турија; заменик Пириќ Нусрет, претседател на Народниот одбор на општината Литва;

245. Изборна околица Живинице — со седиште на Околинската изборна комисија во Живинице:

претседател Косовски Бранислав, судија на Окружниот стопански суд во Тузла; заменик Босанкиќ Мустафа, службеник на Трговското претпријатие во Живинице;

секретар Јусуповиќ Суљо, службеник на Народниот одбор на општината Живинице; заменик Тасиќ Драги, службеник на Народниот одбор на општината Кладањ;

член Павловиќ Ѓошко, работник на претпријатието „Коњух“ во Живинице; заменик Видаковиќ Радивое, секретар на Народниот одбор на општината Шековиќи;

246. Изборна околица Зворник — со седиште на Околинската изборна комисија во Зворник:

претседател Козобариќ Боривое, судија на Околинскиот суд во Зворник; заменик Хрустанбеговиќ Зијо, судија на Околинскиот суд во Зворник;

секретар Марковиќ Џвјетко, секретар на Народниот одбор на околицата Зворник; заменик Марјановиќ Братислав, службеник на Народниот одбор на околицата Зворник;

член Бегановиќ Изет, началник на Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на околицата Зворник; заменик Халиловиќ Шемсо, службеник на Заводот за социјално осигурување во Зворник;

247. Изборна околица Власеница — со седиште на Околинската изборна комисија во Власеница:

претседател Хусиќ Нијаз, претседател на Околинскиот суд во Зворник; заменик Чондриќ Вероника, судија на Околинскиот суд во Власеница;

секретар Јевремовиќ Лазар, секретар на Народниот одбор на општината Власеница; заменик Маркичевиќ Александар, секретар на Народниот одбор на општината Сребреница;

член Гојоговиќ Недељко, управител на Филијалата за социјално осигурување, Власеница; заменик Абдурахмановиќ Мустафа, службеник на Околинскиот суд во Власеница;

248. Изборна околица Вишеград — со седиште на Околинската изборна комисија во Вишеград:

претседател Марсов Анатолије, претседател на Околинскиот суд во Вишеград; заменик Љикиќ Неџир, судија на Околинскиот суд во Рогатица;

секретар Лугоња Илија, секретар на Народниот одбор на општината Вишеград; заменик Саучек Милица, управител на Филијалата на околинскиот завод за социјално осигурување во Вишеград;

член Бранковиќ Хилмија, директор на претпријатието „Транит“ во Вишеград; заменик Тескерџиќ Осман, претседател на Општинскиот синдикален совет, Рогатица;

249. Изборна околица Горажде — со седиште на Околинската изборна комисија во Горажде:

претседател Човрк Хусеин, претседател на Околинскиот суд во Горажде; заменик Булатовиќ Жијо, правен рефернт на Околинскиот завод за социјално осигурување во Горажде;

секретар Драговиќ Секула, службеник на Народниот одбор на околицата Горажде; заменик Пешиќ Душан, секретар на Фабриката на азотни соединенија, Горажде;

член Пилав Мустафа, секретар на Околинската трговска комора во Горажде; заменик Миликевиќ Софија, одборник на Народниот одбор на општината Горажде;

250. Изборна околица Фоча — со седиште на Околинската изборна комисија во Фоча:

претседател Добрача Сеид, претседател на Околинскиот суд во Фоча; заменик Томовиќ Жарко, секретар на Рудникот на мрк јаглен, Миљевина;

секретар Малишиќ Милован, секретар на Народниот одбор на општината Фоча; заменик Гашевиќ Војислав, службеник на Народниот одбор на општината Фоча;

член Соломон Мирко, секретар на ПДИ „Маглик“, Фоча; заменик Васковиќ Стана, претседател на Околинскиот совет на женските друштва во Фоча;

251. Изборна околица Сараево — Центар, со седиште на Околинската изборна комисија во Сараево:

претседател Озмо Исак, претседател на Околинскиот суд во Сараево; заменик Маљукановиќ Вељко, судија на Окружниот суд во Сараево;

секретар Тролиќ Милан, службеник на Народниот одбор на околицата Сараево; заменик Вуковиќ Вдајко, службеник на Народниот одбор на општината Сараево — Центар;

член Билиќ Никола, потпретседател на Народниот одбор на општината Сараево — Центар; заменик Вулановиќ Љубо, член на Општинскиот синдикален совет на Народниот одбор на општината Сараево — Центар;

252. Изборна околија Сараево — Стари Град, со седиште на Околистката изборна комисија во Сараево:

претседател Зироевиќ Богдан, судија на Окружниот суд во Сараево; заменик Половина Нада, судија на Околисткиот суд во Сараево;

секретар Станиќ Миленко, службеник на Народниот одбор на општината Стари Град — Сараево; заменик Тадиќ Борка, службеник на Народниот одбор на општината Стари Град — Сараево;

член Алтарац Алберт, потпретседател на Народниот одбор на општината Стари Град — Сараево; заменик Буразеровиќ Џихад, член на Околисткиот синдикален совет во Сараево;

253. Изборна околија Ново Сараево — со седиште на Околистката изборна комисија во Сараево: претседател Хаџисмаиловиќ Хусо, судија на Окружниот суд во Сараево; заменик Босиљчиќ Тајана, судија на Околисткиот суд во Сараево;

секретар Ристановиќ Илија, службеник на Народниот одбор на општината Ново Сараево; заменик Јокиќ Милан, службеник на Народниот одбор на општината Илија;

член Капетановиќ Џемил, претседател на Народниот одбор на општината Вогошќе; заменик Јовановиќ Драго, претседател на Општинскиот синдикален совет, Ново Сараево;

254. Изборна околија Вареш — со седиште на Околистката изборна комисија во Вареш:

претседател Светиновиќ Јозо, претседател на Околисткиот суд во Вареш; заменик Јавор Томо, правник на Рудникот и Железарата Вареш;

секретар Јововиќ Слободан, секретар на Народниот одбор на општината Вареш; заменик Алиќ Феликс, управител на Земјоделската задруга, Илијаш; член Селиќ Мустафа, секретар на Општинскиот комитет на ОК Врза; заменик Џоја Ивица, претседател на Народниот одбор на општината Вареш;

255. Изборна околија Високо — со седиште на Околистката изборна комисија во Високо:

претседател Ђелаш Јово, судија на Околисткиот суд во Високо; заменик Салатиќ Рајка, судија на Околисткиот суд во Високо;

секретар Чакиќ Авдо, службеник на Народниот одбор на општината Високо; заменик Сехтл Вјешслав, директор на Претпријатието „Челик“ Крешчево;

член Варешлија Мустафа, секретар на Општинскиот комитет на СКФ Јојница; заменик Станиќ Перо, службеник на Народниот одбор на општината Кисељак;

256. Изборна околија Калиновиќ — со седиште на Околистката изборна комисија на Пале:

претседател Џоровиќ Александар, судија на Околисткиот суд во Сараево; заменик Врчкаловиќ Милош, секретар на Општинскиот комитет на СКЈ Пале;

секретар Рицаковиќ Сабрија, службеник на Народниот одбор на околицата Сараево; заменик Чичковиќ Њоџа, службеник на Народниот одбор на општината Пале;

член Ѓурмо Сулејман, секретар на Општинскиот комитет на СКЈ Трново; заменик Гуја Миле, претседател на Народниот одбор на општината Пале;

257. Изборна околија Какањ, со седиште на Околистката изборна комисија во Какањ:

претседател Ѓуровиќ Ѓојко, претседател на Околисткиот суд во Какањ; заменик Перовиќ Милан, службеник на Народниот одбор на општината Какањ;

секретар Хрвачевиќ Милован, секретар на Народниот одбор на општината Какањ; заменик Чобо Мустафа, службеник на Народниот одбор на општината Какањ;

член Дервиќ Халил, службеник на Рудникот

на мрх јаглен, Какањ; заменик Штемберг Самуел, службеник на Народниот одбор на општината Какањ;

258. Изборна околија Зеница — со седиште на Околистката изборна комисија во Зеница:

претседател Рамиќ Екрем, претседател на Околисткиот суд во Зеница; заменик Јоџичиќ Милица, судија на Околисткиот суд во Зеница;

секретар Бајрамовиќ Асим, секретар на Народниот одбор на околицата Зеница; заменик Момчиновиќ др Илија, службеник на Народниот одбор на околицата Зеница;

член Ибрахимовиќ Теуфик, службеник на Народниот одбор на околицата Зеница; заменик Пашиќ Даут, службеник на Народниот одбор на околицата Зеница;

259. Изборна околија Завидовиќи — со седиште на Околистката изборна комисија во Завидовиќи:

претседател Ункиќ Хамдија, претседател на Околисткиот суд во Завидовиќи; заменик Урошевиќ Љубомир, судија на Околисткиот суд во Завидовиќи;

секретар Ђелица Митар, службеник на Народниот одбор на околицата Завидовиќи; заменик Клежевиќ Милован, шеф на Станбената управа Завидовиќи;

член Махмутовиќ Мсмиш, службеник на Општото трговско претпријатие Завидовиќи; заменик Лучиќ Илија, службеник на Трговското претпријатие „Избор“ Завидовиќи;

260. Изборна околија Травник — со седиште на Околистката изборна комисија во Травник:

претседател Мухаремагиќ Салим, претседател на Окружниот суд во Травник; заменик Прчиќ Халид, судија на Окружниот суд во Травник;

секретар Таракчија Ејуб, секретар на Народниот одбор на општината Травник; заменик Шабановиќ Сирац, шеф на Вирото за посредување на трудот во Травник;

член Матковиќ Ладислав, службеник на Народниот одбор на општината Травник; заменик Хубијар Мујо, службеник на Народниот одбор на општината Травник;

261. Изборна околија Јајце — со седиште на Околистката изборна комисија во Јајце:

претседател Дамјановиќ Васо, претседател на Околисткиот суд во Јајце; заменик Илиќ Никола, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околицата Јајце;

секретар Трбоевиќ Десимир, секретар на Народниот одбор на околицата Јајце; заменик Вукмановиќ Дарослава, секретар на Претпријатието „Електробосна“ во Јајце;

член Кондиќ Мирко, началник на Секретаријатот за здравје на Народниот одбор на околицата Јајце; заменик Челебиќ Србослав, околистски јавен правобранител Јајце;

262. Изборна околија Бугојно — со седиште на Околистката изборна комисија во Бугојно:

претседател Домакиновиќ Никола, претседател на Околисткиот суд во Бугојно; заменик Бошковиќ Војидар, правник на Претпријатието „Славко Родик“, Бугојно;

претседател Гапиќ Анто, секретар на Народниот одбор на општината Бугојно; заменик Кириќ Едхем, службеник на Фабриката на кожа во Бугојно;

член Марковиќ Јово, службеник на Народниот одбор на општината Бугојно; заменик Гафиќ Мурдиф, судија за прекршоци на Народниот одбор на општината Бугојно;

263. Изборна околија Ливно — со седиште на Околистката изборна комисија во Ливно:

претседател Модриќ Фрањо, судија на Околисткиот суд во Ливно; заменик Драгоња Тихомир, судија на Околисткиот суд во Ливно;

секретар Пехливановиќ Махмут, секретар на Народниот одбор на околицата Ливно; заменик Џонлагиќ Адем, службеник на Народниот одбор на околицата Ливно;

член Шешум Чедо, службеник на Народниот одбор на околицата Ливно; заменик Барач Душко,

претседател на Околисткиот комитет на Народната младина, Ливно;

264. Изборна околија Дувно — со седишта на Околистката изборна комисија во Дувно:

претседател Бегота Џемал, претседател на Околистскиот суд во Дувно; заменик Бригиќ Иван, службеник на Народниот одбор на општината Дувно; секретар Дилбер Стево, секретар на Народниот одбор на општината Дувно; заменик Спахиќ Ибрахим, службеник на Народниот одбор на општината Дувно;

член Шариќ Анте, секретар на Народниот одбор на општината Присое; заменик Мариќ Дане, службеник на Народниот одбор на општината Купрес;

265. Изборна околија Коњиц — со седишта на Околистката изборна комисија во Коњиц:

претседател Шефкиќ Сафет, претседател на Околистскиот суд во Коњиц; заменик Чокодарскиќ Есад, судија на Околистскиот суд во Коњиц;

секретар Лукачевиќ Ислам, секретар на Народниот одбор на општината Коњиц; заменик Старовиќ Јуца, службеник на Претпријатието „Игман“ во Коњиц;

член Видачковиќ Звонимир, началник на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Коњиц; заменик Јуришиќ Миро, работник на Претпријатието „Игман“ во Коњиц;

266. Изборна околија Лиштица — со седишта на Околистката изборна комисија во Лиштица:

претседател Кон Филип, в. д. претседател на Околистскиот суд во Лиштица; заменик Шкегро Јуре, службеник на Народниот одбор на општината Лиштица;

секретар Бунтиќ Крешо, секретар на Народниот одбор на општината Лиштица; заменик Биљух Никола, службеник на Народниот одбор на општината Лиштица;

член Краљевиќ Винко, претседател на Општинскиот комитет на Народната младина, Лиштица; заменик Судан Владо, член на Општинскиот комитет на СКЈ, Лиштица;

267. Изборна околија Чапљина — со седишта на Околистката изборна комисија во Чапљина:

претседател Булут Манојло, претседател на Околистскиот суд во Чапљина; заменик Бјеловачиќ Вуко, судски припадник на Околистскиот суд во Чапљина;

секретар Мандрапа Влајко, секретар на Народниот одбор на општината Чапљина; заменик Родин Блаж, службеник на Народниот одбор на општината Чапљина;

член Кристиќ Крсто, учител во Чапљина, заменик Шариќ Раишо, службеник на Филијалата на ДОЗ во Чапљина;

268. Изборна околија Столац — со седишта на Околистката изборна комисија во Столац:

претседател Бумбиќ Душан, претседател на Околистскиот суд во Столац; заменик Шотра Десимир, службеник на Народниот одбор на општината Столац;

секретар Витлочиќ Зденко, службеник на Народниот одбор на општината Столац; заменик Станџак Асим, службеник на Народниот одбор на општината Столац;

член Хрле Рагиб, учител во Столац; заменик Комненовиќ Ранко, наставник во Столац;

269. Изборна околија Мостар — со седишта на Околистката изборна комисија во Мостар:

претседател Хаџихасановиќ Шефкиќ, судија на Околистскиот суд во Мостар; заменик Мехмедагиќ Мугдим, судија на Околистскиот суд во Мостар;

секретар Диздар Мустафа, службеник на Народниот одбор на општината Мостар; заменик Мандиќ Василие, службеник на Народниот одбор на општината Мостар;

член Требовиќ Хајрудин, службеник на Народниот одбор на општината Мостар; заменик Витковиќ Никола, член на Околистскиот комитет на Народната младина, Мостар;

270. Изборна околија Требиње — со седишта на Околистката изборна комисија во Требиње:

претседател Лујак Анка, судија на Околистскиот суд во Требиње; заменик Ресуловиќ Авдо, директор на Околистскиот завод за социјално осигурување, Требиње;

секретар Кулиќ Душан, началник на Секретаријатот за општа управа на Народниот одбор на околицата Требиње; заменик Муцовиќ Чедо, службеник на Народниот одбор на околицата Требиње; член Фазлиновиќ Хамдија, секретар на ССРН Требиње; заменик Поповиќ Чедомила, член на Околистскиот одбор на Сојузот на женските друштва, Требиње;

V. Во Народна Република Македонија

271. Изборна околија Битола — со седишта на Околистката изборна комисија во Битола:

претседател Јанакиевски Томе, судија на Околистскиот суд во Битола; заменик Петровски Благоја, заменик на јавниот обвинител во Битола;

секретар Жуковски Васко, судија на Околистскиот суд во Битола; заменик Трпковски Арсо, службеник од Битола;

член Матиќ Стево, службеник од Битола; заменик Николовски Пецо, службеник од Битола;

272. Изборна околија Прилеп — со седишта на Околистката изборна комисија во Прилеп:

претседател Пашовски Киро, судија на Околистскиот суд во Прилеп; заменик Пепељуговски Киро, судија на Околистскиот суд во Прилеп;

секретар Биновски Трајко, службеник од Прилеп; заменик Станковски Давид, службеник од Прилеп;

член Трпчевски Сотир, службеник од Прилеп; заменик Антуловски Димче, службеник од Прилеп;

273. Изборна околија Крушево — со седишта на Околистката изборна комисија во Крушево:

претседател Ивановски Сашо, судија на Околистскиот суд во Прилеп; заменик Јошевиќ Иван, судија на Околистскиот суд во Прилеп;

секретар Јанакиевски Ристо, секретар на Народниот одбор на општината Прилеп; заменик Петровски Гога, службеник од Прилеп;

член Тодоровски Душко, службеник од Прилеп; заменик Неделковски Ангелко, службеник од Прилеп;

274. Изборна околија Демир Хисар — со седишта на Околистката изборна комисија во Мургашиво:

претседател Хаџиевски Васко, судија на Околистскиот суд во Битола; заменик Петковски Славко, судија на Околистскиот суд во Битола;

секретар Талев Тома, помошник на јавниот обвинител во Битола; заменик Николовски Атанас, службеник од Битола;

член Ставревски Ташули, службеник од Битола; заменик Денковиќ Василије, службеник од Битола;

275. Изборна околија Куманово — со седишта на Околистката изборна комисија во Куманово:

претседател Андоновски Ристо, претседател на Околистскиот суд во Куманово; заменик Стојковски Стојан, јавен обвинител за околицата Куманово;

секретар Петрушевски Душко, службеник од Куманово; заменик Кралевски Страшко, секретар на Народниот одбор на општината Куманово;

член Богдановски Стаменко, службеник од Куманово; заменик Спасовски Гоко, службеник од Куманово;

276. Изборна околија Клечевци — со седишта на Околистката изборна комисија во Клечевци:

претседател Петровиќ Миодрог, судија на Околистскиот суд во Куманово; заменик Манасиевски Ратко, службеник од Куманово;

секретар Чесмаџиски Саздо, службеник од Куманово; заменик Акифи Демо, учител од Куманово;

член Цветковски Гиго, службеник од Куманово; заменик Стојменовски Александар, службеник од Куманово;

277. Изборна околија Крива Паланка — со седишта на Околистката изборна комисија во Кри-

ва Паланка;

претседател Топличанин Александар, судија на Околинскиот суд во Куманово; заменик Мурговиќ Драгољуб, јавен правобранител во Куманово;

секретар Манев Доситеј, пензионер од Куманово; заменик Николовски Славко, управник на поштата во Куманово;

член Ракиќ Драгољуб, службеник од Куманово; заменик Спасовски Александар, службеник од Куманово;

278 Изборна околија Охрид — со седиштето на Околинската изборна комисија во Охрид:

претседател Чекеци Љубен, претседател на Окружниот суд во Охрид; заменик Белевски Јонче, судија на Окружниот суд во Охрид;

секретар Карадимче Александар, службеник од Охрид; заменик Наумовски Крсте, службеник од Косел;

член Лабачески Лазо, службеник од Ресен; заменик Чаушески Петар, службеник од Ресен;

279. Изборна околија Струга — со седиштето на Околинската изборна комисија во Струга;

претседател Дема Галип, претседател на Околинскиот суд во Дебар; заменик Веруш Ристо, судија на Околинскиот суд во Струга;

секретар Чакаровски Борис, службеник од Струга; заменик Симеонови Танче, службеник од Белчиште;

член Лазовски Иван, службеник од Струга; заменик Калајциски Гошо, службеник од Струга;

280. Изборна околија Кичево — со седиштето на Околинската изборна комисија во Кичево;

претседател Манели Сотир, судија на Околинскиот суд во Кичево; заменик Хаџи-Стерјо Јорго, судија на Околинскиот суд во Кичево;

секретар Јосифовски Трајан, службеник од Кичево; заменик Милосавски Киро, службеник од Осломеј;

член Николовски Томче, службеник од Брод; заменик Маџовски Перо, службеник од Брод;

281 Изборна околија Скопје — Илација, со седиштето на Околинската изборна комисија во Скопје:

претседател Догањиски Боро, претседател на Окружниот суд во Скопје; заменик Аидроски Тодор, судија на Окружниот суд во Скопје;

секретар Атанасовски Јанакија, секретар на Народниот одбор на општината Илација; заменик Гурчиев Никола, службеник во Скопје;

член Дуковски Ристо, службеник во Скопје; заменик Марковски Киро, службеник во Скопје;

282. Изборна околија Скопје — Кисела Вода, со седиштето на Околинската изборна комисија во Скопје:

претседател Анастасов Тодор, судија на Окружниот суд во Скопје; заменик Липковски Петар, судија на Окружниот суд во Скопје;

секретар Парговски Александар, секретар на Народниот одбор на општината Кисела Вода; заменик Цветковски Перо, судија за прекршоци на Народниот одбор на општината Кисела Вода;

член Поповски Костадин, службеник од Скопје; заменик Ивановски Ванчо, службеник од Скопје;

283. Изборна околија Скопје — Кале, со седиштето на Околинската изборна комисија во Скопје:

претседател Анастасов Ратко, судија на Окружниот суд во Скопје; заменик Јанев Спиро, судија на Окружниот суд во Скопје;

секретар Петровски Боро, службеник од Скопје; заменик Божиновски Богдан, службеник од Скопје;

член Петровски Ацо, службеник од Скопје; заменик Рамо Шукри, службеник од Скопје;

284. Изборна околија Скопје — Саат Кула, со седиштето на Околинската изборна комисија од Скопје:

претседател Јовановски Радован, судија на Окружниот суд во Скопје; заменик Бојков Јанко, судија на Окружниот суд во Скопје;

секретар Пакетчиев Александар, секретар на Народниот одбор на општината Саат Кула; заменик Стојанова Славјанка, службеник од Скопје;

член Ибраим Муарем, службеник од Скопје; заменик Евремов Павле, службеник од Скопје;

285. Изборна околија Тетово — со седиштето на Околинската изборна комисија во Тетово:

претседател Стоименов Занко, судија на Околинскиот суд во Тетово; заменик Живковиќ Војислав, судија на Околинскиот суд во Тетово;

секретар Емени Хилми, секретар на Народниот одбор на општината Тетово, заменик Тодоровски Круме, службеник од Тетово;

член Синадинов Најче, секретар на Народниот одбор на општината Тетово; заменик Идризи Идриз, службеник од Тетово;

286. Изборна околија Жеровјани — со седиштето на Околинската изборна комисија во Жеровјани:

претседател Хаџи Асани Ахмед, секретар на Народниот одбор на општината Жеровјани; заменик Зејно Ризан, раководител на Осумгодишното училиште во Желино;

секретар Мерчановски Башко, службеник од Жеровјани; заменик Јовановски Киро, службеник од Саракино;

член Богдановски Илко, службеник од Врапчиште; заменик Мурати Неваип, службеник од Жеровјани;

287. Изборна околија Гостивар — со седиштето на Околинската изборна комисија во Гостивар:

претседател Меловски Ристо, судија на Околинскиот суд во Гостивар; заменик Николовски Саво, службеник од Гостивар;

секретар Богдановски Бошко, секретар на Народниот одбор на општината Гостивар; заменик Андоновски Панче, службеник од Гостивар;

член Лазаровски Фотир, службеник од Маврово; заменик Стефановски Заке, службеник од Маврово;

288. Изборна околија Титов Велес — со седиштето на Околинската изборна комисија во Титов Велес;

претседател Делидинков Сотир, претседател на Окружниот суд во Титов Велес; заменик Костов Димитар, судија на Окружниот суд во Титов Велес;

секретар Бабунски Љубомир, секретар на Народниот одбор на Титов Велес; заменик Ѓорѓиев Петре, службеник од Титов Велес;

член Петров Ацо, службеник од Титов Велес; заменик Андреев Капе, службеник од Титов Велес;

289. Изборна околија Кавадарци — со седиштето на Околинската изборна комисија во Кавадарци:

претседател Мишев Александар, судија на Околинскиот суд во Кавадарци; заменик Шкартова Султана, службеник од Кавадарци;

секретар Ацев Методи, службеник од Кавадарци; заменик Грозданова Виолета, службеник од Кавадарци;

член Чулев Тоша, службеник од Кавадарци; заменик Сарафов Ванчо, службеник од Кавадарци;

290. Изборна околија Кочани — со седиштето на Околинската изборна комисија во Кочани:

претседател Магдевски Божо, претседател на Околинскиот суд во Кочани; заменик Василев Димитар, судија на Околинскиот суд во Кочани;

секретар Велинов Јане, секретар на Народниот одбор на општината Кочани; заменик Бубински Коце, службеник од Кочани;

член Чадиков Владо, службеник од Кочани; заменик Ушинов Мијалчо, службеник од Кочани;

291. Изборна околија Штип — со седиштето на Околинската изборна комисија во Штип:

претседател Гроздановски Наке, претседател на Стопанскиот суд во Штип; заменик Лазаров Боро, судија на Окружниот суд во Штип;

секретар Кошевалиски Трајко, службеник од Штип; заменик Панев Методи, судија за прекршоци на Народниот одбор на општината Штип;

член Димитров Никола, помошник на јавниот обвинител на Окружното обвинителството во Штип; заменик Арсов Киро, службеник од Штип;

292. Изборна околија Делчево — со седиштето на Околинската изборна комисија во Делчево:

претседател Сулејманов Сулејман, претседател на Околинскиот суд во Делчево; заменик Василевски Борис, судија на Околинскиот суд во Делчево;

секретар Николовски Ацо, секретар на Народниот одбор на општината Делчево; заменик Станковски Димитар, службеник од Делчево;

член Илиевски Киро, службеник од Делчево; заменик Стоименов Стојан, службеник од Делчево;

293. Изборна околија Струмица — со седилиште на Околицката изборна комисија во Струмица:

претседател Мишев Владо, судија на Околицкиот суд во Струмица; заменик Арапов Љупчо, судија на Околицкиот суд во Струмица;

секретар Витанов Димитар, службеник од Струмица; заменик Гунчев Васил, службеник од Струмица;

член Јанчева Вера, службеник од Струмица; заменик Скарнаков Петар, службеник од Струмица;

VI. Во Народна Република Црна Гора

294. Изборна околија Иванград — со седилиште на Околицката изборна комисија во Иванград:

претседател Барјактаревски Војин, претседател на Околицкиот суд во Иванград; заменик Гокиќ Данојка, судија на Околицкиот суд во Иванград;

секретар Гариќ Никола, службеник во Иванград; заменик Зоговиќ Добрашин, службеник на Народниот одбор на општината во Иванград;

член Меховиќ Харум, јавен правобранител во Иванград; заменик Бабовиќ Милош, службеник во Иванград;

295. Изборна околија Биело Поље — со седилиште на Околицката изборна комисија во Биело Поље:

претседател Нокиќ Абдулах, претседател на Околицкиот суд во Биело Поље; заменик Гурановиќ Раде, судија на Околицкиот суд во Биело Поље;

секретар Каришиќ Драго, службеник на Народниот одбор на општината во Биело Поље; заменик Вујисиќ Радомир, службеник на Народниот одбор на општината во Биело Поље;

член Обрадовиќ Данило, службеник во Биело Поље; заменик Томовиќ Милисав, службеник во Мојковац;

296. Изборна околија Пљевља — со седилиште на Околицката изборна комисија во Пљевља:

претседател Табаш Момчило, претседател на Околицкиот суд во Пљевља; заменик Баошиќ Михаил, судија на Околицкиот суд во Пљевља;

секретар Војиновиќ Матија, службеник во Пљевља; заменик Грујичиќ Димитрије, службеник на Народниот одбор на општината во Пљевља;

член Ѓерковиќ Јован, службеник во Пљевља; заменик Деспотовиќ Иван, службеник на Народниот одбор на општината во Пљевља;

297. Изборна околија Никшиќ — со седилиште на Околицката изборна комисија во Никшиќ:

претседател Вукотиќ Љубо, претседател на Околицкиот суд во Никшиќ; заменик Бојовиќ Мило, судија на Околицкиот суд во Никшиќ;

секретар Калугеровиќ Благо, службеник на Народниот одбор на општината во Никшиќ; заменик Пејаковиќ Миливоје, службеник на Народниот одбор на општината во Никшиќ;

член Крстајиќ Видоје, службеник во Никшиќ; заменик Булајиќ Војин, службеник во Никшиќ;

298. Изборна околија Титоград — со седилиште на Околицката изборна комисија во Титоград:

претседател Вујосевиќ Милијан, претседател на Окружниот суд во Титоград; заменик Гурановиќ Стојан, судија на Окружниот суд во Титоград;

секретар Кликовац Зарија, службеник во Титоград; заменик Ускоковиќ Радисав, службеник во Титоград;

член Кнежевиќ Вида, службеник во Титоград; заменик Јовановиќ Душан, службеник во Титоград;

299. Изборна околија Цетиње — со седилиште на Околицката изборна комисија во Цетиње:

претседател Ѓукановиќ Голуб, претседател на Окружниот суд во Цетиње; заменик Мартиновиќ Момчило, претседател на Околицкиот суд во Цетиње;

секретар Милиќ Љубо, службеник во Цетиње; заменик Орландиќ Стево, службеник во Цетиње;

член Вујовиќ Никица, службеник во Цетиње; заменик Мухадиновиќ Веко, службеник во Цетиње;

300. Изборна околија Котор — со седилиште на Околицката изборна комисија во Котор:

претседател Луковиќ Душан, претседател на Околицкиот суд во Котор; заменик Бискуповиќ Грацие, судија на Окружниот стопански суд во Котор;

секретар Брајковиќ Мато, судија на Окружниот стопански суд во Котор; заменик Јазаревиќ Благо, службеник на Народниот одбор на општината во Котор;

член Матковиќ Ф. Душан, службеник на Народниот одбор на општината Котор; заменик Татар Јован, службеник на Народниот одбор на општината Котор;

301. Изборна околија Бар — со седилиште на Околицката изборна комисија во Бар:

претседател Скејовиќ Ахмет, претседател на Околицкиот суд во Бар; заменик Вуковиќ Војин, судија на Околицкиот суд во Бар;

секретар Љумовиќ Радивоје, службеник на Народниот одбор на општината во Бар; заменик Божовиќ Марко, службеник на Народниот одбор на општината во Бар;

член Мекикукиќ Борислав, пензионер во Бар; заменик Бунтиќ Милорад, службеник во Бар.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2

28 декември 1957 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

728.

Врз основа на чл. 47, 48 став 1 и членот 52 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, во врска со Одлуката на Сојузниот извршен совет за утврдување на подрачјата на изборните околии за изборите на народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина што ќе се одржат во среда на 26 март 1958 година Р. п. бр. 403 од 27 декември 1957 година, Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I. Од околицките изборни комисиии надлежни за спроведување на изборите на народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина се определуваат следните околицки изборни комисиии што ќе ги спроведуваат изборите на народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина на 26 март 1958 година, и тоа:

А.

ГРУПА ИНДУСТРИЈА, ТРГОВИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО

I. Во Народна Република Србија

1) За Изборната околија Белград — Врачар: Околицката изборна комисија за Изборната околија Белград — Стари Град I, со седилиште во Београд;

2) за Изборната околија Белград — Звездара: Околицката изборна комисија за Изборната околија Белград — Стари Град I, со седилиште во Белград;

3) за Изборната околија Белград — Земун I: Околицката изборна комисија за Изборната околија Белград — Стари Град I, со седилиште во Белград;

4) за Изборната околија Белград — Земун II: Околицката изборна комисија за Изборната околија Белград — Стари Град I, со седилиште во Белград;

5) за Изборната околија Белград — Нов Белград: Околицката изборна комисија за Изборната околија Белград — Стари Град I, со седилиште во Белград;

163) за Изборната околија Титов Велес: Околистката изборна комисија за Изборната околија Титов Велес, со седиште во Титов Велес;

164) за Изборната околија Штип: Околистката изборна комисија за Изборната околија Штип, со седиште во Штип;

VI. Во Народна Република Црна Гора

165) за Изборната околија Иванград: Околистката изборна комисија за Изборната околија Иванград, со седиште во Иванград;

166) за Изборната околија Никшиќ: Околистката изборна комисија за Изборната околија Никшиќ, со седиште во Никшиќ;

167) за Изборната околија Титоград: Околистката изборна комисија за Изборната околија Титоград, со седиште во Титоград;

168) за Изборната околија Цетиње: Околистката изборна комисија за Изборната околија Цетиње, со седиште во Цетиње;

Б.

ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

I. Во Народна Република Србија

1) за Изборната околија Белград—Смедерево: Околистката изборна комисија за Изборната околија Белград—Земун, со седиште во Белград;

2) за Изборната околија Шабац: Околистката изборна комисија за Изборната околија Шабац, со седиште во Шабац;

3) за Изборната околија Ваљево: Околистката изборна комисија за Изборната околија Ваљево, со седиште во Ваљево;

4) за Изборната околија Титово Ужице—Припоље: Околистката изборна комисија за Изборната околија Титово Ужице, со седиште во Титово Ужице;

5) за Изборната околија Чачак: Околистката изборна комисија за Изборната околија Чачак, со седиште во Чачак;

6) за Изборната околија Краљево—Нови Пазар: Околистката изборна комисија за Изборната околија Краљево, со седиште во Краљево;

7) за Изборната околија Крагуевац—Младеновац: Околистката изборна комисија за Изборната околија Крагуевац, со седиште во Крагуевац;

8) за Изборната околија Пожаревац: Околистката изборна комисија за Изборната околија Пожаревац, со седиште во Пожаревац;

9) за Изборната околија Заечар—Неготин: Околистката изборна комисија за Изборната околија Заечар, со седиште во Заечар;

10) за Изборната околија Светозарево: Околистката изборна комисија за Изборната околија Светозарево, со седиште во Светозарево;

11) за Изборната околија Крушевац: Околистката изборна комисија за Изборната околија Крушевац, со седиште во Крушевац;

12) за Изборната околија Ниш—Пирот: Околистката изборна комисија за Изборната околија Ниш II, со седиште во Ниш;

13) за Изборната околија Лесковац—Прокупље: Околистката изборна комисија за Изборната околија Лесковац, со седиште во Лесковац;

14) за Изборната околија Врање: Околистката изборна комисија за Изборната околија Врање, со седиште во Врање;

15) за Изборната околија Нови Сад—Сомбор: Околистката изборна комисија за Изборната околија Нови Сад II, со седиште во Нови Сад;

16) за Изборната околија Суботица: Околистката изборна комисија за Изборната околија Суботица—Српски Град, со седиште во Суботица;

17) за Изборната околија Зрењанин—Киinda: Околистката изборна комисија за Изборната околија Зрењанин, со седиште во Зрењанин;

18) за Изборната околија Панчево—Вршац: Околистката изборна комисија за Изборната околија Панчево, со седиште во Панчево;

19) за Изборната околија Сремска Митровица: Околистката изборна комисија за Изборната околија Сремска Митровица, со седиште во Сремска Митровица;

20) за Изборната околија Приштина—Гњилане: Околистката изборна комисија за Изборната околија Приштина, со седиште во Приштина;

21) за Изборната околија Пеќ—Косовска Митровица: Околистката изборна комисија за Изборната околија Пеќ, со седиште во Пеќ;

22) за Изборната околија Призрен: Околистката изборна комисија за Изборната околија Призрен, со седиште во Призрен;

II. Во Народна Република Хрватска

23) за Изборната околија Осиек: Околистката изборна комисија за Изборната околија Осиек, со седиште во Осиек;

24) за Изборната околија Славонска Пожега: Околистката изборна комисија за Изборната околија Славонска Пожега, со седиште во Славонска Пожега;

25) за Изборната околија Сисак: Околистката изборна комисија за Изборната околија Сисак, со седиште во Сисак;

26) за Изборната околија Бјеловар: Околистката изборна комисија за Изборната околија Бјеловар, со седиште во Бјеловар;

27) за Изборната околија Вараждин: Околистката изборна комисија за Изборната околија Вараждин, со седиште во Вараждин;

28) за Изборната околија Загреб: Околистката изборна комисија за Изборната околија Загреб—Чрномерец, со седиште во Загреб;

29) за Изборната околија Карловац: Околистката изборна комисија за Изборната околија Карловац, со седиште во Карловац;

30) за Изборната околија Риека: Околистката изборна комисија за Изборната околија Риека—Сушак, со седиште во Риека;

31) за Изборната околија Задар: Околистката изборна комисија за Изборната околија Задар, со седиште во Задар;

32) за Изборната околија Сплит: Околистката изборна комисија за Изборната околија Сплит, со седиште во Сплит;

III. Во Народна Република Словенија

33) за Изборната околија Марибор: Околистката изборна комисија за Изборната околија Марибор—Шентил, со седиште во Марибор;

34) за Изборната околија Љубљана: Околистката изборна комисија за Изборната околија Љубљана—Центар, со седиште во Љубљана;

VI. Во Народна Република Црна Гора

35) за Изборната околија Бихак и Ливно: Околистката изборна комисија за Изборната околија Бихак, со седиште во Бихак;

36) за Изборната околија Приедор: Околистката изборна комисија за Изборната околија Приедор, со седиште во Приедор;

37) за Изборната околија Бања Лука: Околистката изборна комисија за Изборната околија Бања Лука, со седиште во Бања Лука;

38) за Изборната околија Добој и Дервента: Околистката изборна комисија за Изборната околија Добој, со седиште во Добој;

39) за Изборната околија Брчко: Околистката изборна комисија за Изборната околија Брчко, со седиште во Брчко;

40) за Изборната околија Тузла и Зворник: Околистката изборна комисија за Изборната околија Тузла, со седиште во Тузла;

41) за Изборната околија Сараево и Горажде: Околистката изборна комисија за Изборната околија Сараево—Центар, со седиште во Сараево;

42) за Изборната околија Јајце и Зеница: Околистката изборна комисија за Изборната околија Зеница, со седиште во Зеница;

43) за Изборната околија Мостар и Требиње: Околистката изборна комисија за Изборната околија Мостар, со седиште во Мостар;

V. Во Народна Република Македонија

44) за Изборната околија Скопје: Околистката изборна комисија за Изборната околија Скопје—Идадија, со седиште во Скопје;

45) за Изборната околија Битола: Околистката изборна комисија за Изборната околија Битола, со седиштето во Битола;

46) за Изборната околија Охрид: Околистката изборна комисија за Изборната околија Охрид, со седиштето во Охрид;

47) за Изборната околија Штип: Околистката изборна комисија за Изборната околија Штип, со седиштето во Штип;

VI. Во Народна Република Црна Гора

48) за Изборната околија Титоград: Околистката изборна комисија за Изборната околија Титоград, со седиштето во Титоград.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3

28 декември 1957 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

ОБРАСЦИТЕ

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1957 ГОДИНА

кои сочинуваат составен дел од Упатството за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57, стр. 1203) објавени се како додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57 и можат да се добијат преку Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Краљевика Марка 9.

Цена 300 динари.

СОДРЖИНА:

	Страна
709. Указ за прогласување на Завршната сметка за извршувањето на Буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1956 година	1197
Закон за завршната сметка за извршувањето на Буџетот за Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1956 година	1197
710. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за општинскиот локален данок и за месниот самопридонес	1197
Закон за измени и дополненија на Основниот закон за општинскиот локален данок и за месниот самопридонес	1197
711. Указ за прогласување на Законот за измена на членот 36 од Законот за аграрната реформа и колонизацијата	1198
Закон за измена на членот 36 од Законот за аграрната реформа и колонизацијата	1198
712. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за Фондот за унапредување на службата на царинската контрола	1198
Закон за измена на Законот за Фондот за унапредување на службата на царинската контрола	1198
713. Указ за прогласување на Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори	1193
Закон за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори	1198
714. Указ за прогласување на Законот за овластување народните републики да можат со своите закони за заштита на спомениците на културата и на природните реткости да отстапуваат од сојузниот Општ закон за заштита на спомениците на културата и на природните реткости	1199
Закон за овластување народните републики да можат со своите закони за заштита на спомениците на културата и на природните реткости да отстапуваат од сојузниот Општ закон за заштита на спомениците на културата и на природните реткости	1199
715. Одлука за одобрување на завршните сметки на сојузните буџетски фондови за 1956 година	1199
716. Одлука за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет	1200
717. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации	1200
718. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за платите на работниците на стопанските организации	1201
719. Одлука за исплатување еднокретен додаток на уживателите на инвалидски пензии и инвалиднини	1201
720. Одлука за определување и исплатување на заштитниот додаток на пензиите	1202
721. Одлука за пониската норма на придонесот за станбена изградба за селскостопанските организации	1203
722. Наредба за исплата на аконтации на платите (личните доходи) на службениците и работниците и за исплата на аконтации на придонесот од тие плати во првото тримесечје од 1958 година	1203
723. Упатство за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година	1203
724. Упатство за спроведување на одредбите од IV дел на Законот за јавните службеници	1220
725. Решение за престанок на важењето на овластувањето дадено на окружниот јавен обвинител во Мостар	1226
726. Решение за именување републички изборни комисии и изборни комисии на автономните единици	1226
727. Решение за именување околистки изборни комисии за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина	1228
728. Решение за определување околистки изборни комисии за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина	1251